



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 25 март 2003
Скопје

Број 19

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

512.

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ

**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН
АМБАСАДОР, ШЕФ НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА ВРСКИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ГРЦИЈА**

Се поставува

I

Проф. д-р Благој Ханџиски, за вонреден и ополномоштен Амбасадор, Шеф на Канцеларијата за врски на Република Македонија во Република Грција, со седиште во Атина.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 2
20 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

513.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.03.2003 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
НА МОТОРНИ ВОЗИЛА**

1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се пренесува правото на користење на следните моторни возила:

- MERCEDES BENZ E 200, со регистарски број SK-012-JH, шасија бр. WDB 210035-1B-028247, снага 100 KW, работна зафатнина 1998 cm³, боја црна 20, број на мотор 111942-10-069899, година на производство 1999 година.

- MERCEDES BENZ E 200, со регистарски број SK-013-JH, шасија бр. WDB 210035-1A-936629, снага 100 KW, работна зафатнина 1998 cm³, боја црна 20, број на мотор 2111942-10-066462, година на производство 1999 година.

- MERCEDES BENZ E 200, со регистарски број SK-011-JH, шасија бр. WDB 210037-1A-570235, снага 100 KW, работна зафатнина 1998 cm³, боја црна 20, број на мотор 111970-12-094346, година на производство 1999 година.

2. Примопредавањето да се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1491/1
17 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

514.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.03.2003 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за пренесување на правото на користење на дел од недвижен имот бр. 23-4982/2 од 24 септември 2002 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1376/1
17 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

515.

Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002), а во врска со член 30 од Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.03.2003 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ЕЛЕКТРО, МАШИНСКА И
ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА, АЛАТ, ИНСТРУ-
МЕНТИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ НАМЕНЕТИ
ЗА ИЗГРАДБА НА ХЕЦ „КОЗЈАК“**

Член 1

Со оваа одлука се определува износот на царински контингенти за електро, машинска и хидромеханичка опрема, алат, инструменти и резервни делови кои се наменети за изградба на ХЕЦ „Козјак“, а кои можат да се увезат без плаќање царина.

Член 2

Без плаќање царина може да се увезат електро, машинска и хидромеханичка опрема, алат, инструменти и резервни делови спрема наменувањето, тарифната ознака, количината и вредноста, искажана во спецификацијата која е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Република Македонија учествува во изградба на ХЕЦ „Козјак“, со средства на ненаплатената царина при увоз на стоките од член 2 на оваа одлука.

Член 4

Пресметаниот, евидентируваниот и ненаплатениот износ на царините од член 2 на оваа одлука АД „Електростопанство на Македонија“, го искажува како учество на Републиката во изградба на ХЕЦ „Козјак“ - Скопје, за што веднаш го известува Министерството за финансии.

Член 5

Министерот за економија со решение го одобрува царинскиот контингент по барање на крајниот корисник.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на царински контингенти за увоз на опрема, алати, инструменти и други средства наменети за изградба на ХЕЦ „Козјак“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/1999).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1401/2
17 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОПРЕМА ЗА ХЕЦ КОЗЈАК

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА

Во УС\$

1. Генератори со помошна опрема

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Генератор и систем за возбуда во расклопена состојба	8501640000	2	6,126,000.00		
1.2	Резервни делови по договор			213,000.00		
1.3	Специјален алат			49,950.00		
ВКУПНО				6,388,950.00	10.00%	638,895.00

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА

2. Енергетски трансформатори

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Блок трансформатори 13,8/115,5кВ со систем за противпожарна заштита во расклопена состојба	8504230000	2	893,000.00	10.00%	89,300.00
2.2	Трансформатори за сопствени потреби 35/0,4 кВ со прибор	8504221000	2	83,028.00	15.00%	12,454.00
2.3	Трансформатори за сопствени потреби 13,8/0,4 кВ со прибор	8504340000	2	60,384.00	15.00%	9,057.00
2.4	Резервни делови по договор			33,500.00	10.00%	3,350.00
2.5	Специјален алат			8,900.00	10.00%	890.00
ВКУПНО				1,078,812.00		115,051.00

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА

3. Високонапонска опрема 110 кВ и 35 кВ

Број 1	Опис 2	Тарифна ознака 3	Количина 4	Вкупна цена 5	Царинска стапка 6	Царина 7
3	Високонапонска опрема 110 кВ и 35 кВ во склопена состојба			474,180.00		
3.1	110кВ преганувачи	8535290000	4			
3.2	110 кВ разделувачи	8535309000	9			
3.3	Одводници за пренапон	8535400000	14			
3.4	Електрични изолатори за 110 кВ	8546209100	45			
3.5	Дв. Чл. јажина 240/40мм2	7614100000	800 кг			
3.6	Индуктивни калем	8504508000	6			
3.7	Индуктивни калем	8504508000	1			
3.8	Спрежен кондензатор	8532100000	1			
3.9	Команден ормар за управување	8537109900	5			
3.10	Мерни струјни трансформатори	8504313900	12			
3.11	Мерни напонски трансформатори	8504313100	6			
3.12	Ормари за 35 кВ	8537209100	5			
3.13	Резервни делови по договор			56,610.00		
3.14	Специјален алат			18,870.00		
	ВКУПНО			549,660.00	15.00%	82,449.00

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА

4. Опрема за генераторски напон

Број 1	Опис 2	Тарифна ознака 3	Количина 4	Вкупна цена 5	Царинска стапка 6	Царина 7
4	Опрема за генераторски напон			490,620.00		
4.1	Генераторска шинска врска во склопена состојба	8503009900	2			
4.2	Бакарни шини со оклоп	8503009900	2			
4.3	Метален ормар за опрема за 13,8 кВ	8537209100	6			
4.4	Мерни струјни трансформатори	8504313900	12			
4.5	Резервни делови по договор			47,175.00		
4.6	Специјален алат			18,870.00		
	ВКУПНО			556,665.00	15.00%	83,499.00

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА

5. Систем за резервно напојување

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Систем за резервно напојување 0,4 кВ со прибор	8537109900	1	566,100.00	15.00%	92,956.00
5.2	Дизел агрегат со прибор	8502129000	1	84,915.00	10.00%	8,491.00
5.3	Систем за сопствени потреби 220 ДС со прибор	8507208100	1	150,960.00	23.00%	34,720.00
5.4	Систем за сопствени потреби 48 В ДС со прибор	8507208100	1	37,740.00	23.00%	8,680.00
5.5	Систем за непрекинато напојување на сопствените потреби 220 В, 50 ХЗ со прибор	8537109900	1	37,740.00	15.00%	5,661.00
5.6	Резервни делови по договор			34,740.00		
5.7	Специјален алат			18,870.00		
ВКУПНО				931,065.00		150,508.00

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА

6. Систем за управување

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Систем за автоматско управување во расклопена состојба	9032899000	1	1,887,000.00		
6.2	Резервни делови по договор			94,350.00		
6.3	Специјален алат			37,740.00		
ВКУПНО				2,019,090.00	0.00%	0.00

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА

7. Заштита

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
7.1	Заштитни релси за генератор и блок трансформатор со прибор	8536490000	2	245,310.00		
7.2	Заштита на 110 кВ постројка и далекуводите со прибор	8536490000	1	56,610.00		
7.3	Заштита на 35 кВ постројка со прибор	8536490000	1	18,870.00		
7.4	Резервни делови по договор			28,305.00		
7.5	Специјален алат			9,435.00		
ВКУПНО				358,530.00	21.40%	76,725.00

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА

8. Телекомуникации

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
8.1	ВФ врски со прибор	8517509000	2	26,418.00	6.70%	1,770.00
8.2	Опрема за телефонија со прибор	8517300000	1	264,180.00	6.70%	17,700.00
8.3	Опрема за мерење на време со сателитски модул за корекција	9105210000	1	75,480.00	18.60%	14,039.00
8.4	Терминал за контрола на влез во електрана со прибор	8543899500	1	103,785.00	12.80%	13,284.00
8.5	Систем за дојава на пожар со прибор	8531103000	1	37,749.00	15.00%	5,662.00
8.6	Резервни делови по договор			89,000.00	6.70%	5,963.00
8.7	Специјален алат			8,900.00	6.70%	596.00
ВКУПНО				605,512.00		59,014.00

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА

9. Кабли

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
9	Кабли			471,750.00		
9.1	Кабли за напон до 1000 В	8544598000	70000m			
9.2	Кабел за напон над 1000В	8544601000	1000m			
9.3	Резервни делови по договор			4,350.00		
ВКУПНО				476,100.00	15.00%	71,415.00

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА

10. Осветление приклучоци громобранска инсталација и заземјување

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
10.1	Заземјување и громобранска инсталација			37,740.00		
	Лента за заземјување	7212309000	7000kg			
	Бакарно јаже 50 мм ²	7413009100	550kg			
10.2	Инсталација за осветление и приклучоци со прибор			283,050.00		

	Ормари за разводнање на ел струја	8537109900	16			
	Флуоросцентни светилки	9405102900	240			
	Светилки со живина пара за напонска монтажа	9405409900	120			
	Светилки со влакно	9405102100	160			
	Преносни светилки	8513100000	15			
	Столбови за светилки со висина од 2 до 4 метри	7326909700	75			
	Вклучници и итекери еднофазни и трофазни	8536699000	110			
	Прекинувачи	8536508090	85			
10.3	Резервни делови по договор			9,435.00		
10.4	Специјален алат			2,800.00		
ВКУПНО				333,025.00	23.00%	76,595.00

МАШИНСКА ОПРЕМА

1. Турбини со регулатори

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Турбина со регулатор во расклопена состојба	8410130000	2	2,655,090.00		
1.2	Резервни делови по договор			304,000.00		
1.3	Специјален алат			27,650.00		
ВКУПНО				2,986,740.00	0.00%	0.00

МАШИНСКА ОПРЕМА

2. Предтурбински затварачи

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Предтурбински затварачи во расклопена состојба	8481808500	2	860,000.00		
2.2	Резервни делови по договор			39,000.00		
2.3	Специјален алат			4,200.00		
ВКУПНО				903,200.00	3.00%	27,096.00

МАШИНСКА ОПРЕМА

3. Систем за водно ладене

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Систем за водено ладене во расклопена состојба	8479899800	2	301,920.00		
3.2	Резервни делови по договор			44,300.00		
3.3	Специјален алат			3,750.00		
ВКУПНО				349,970.00	0.00%	0.00

МАШИНСКА ОПРЕМА

4. Систем за одвод на вода и дренажен систем

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Систем за одвод на вода и дренажен систем во расклопена состојба	8479899800	1	113,220.00		
4.2	Резервни делови по договор			13,200.00		
4.3	Специјален алат			1,110.00		
ВКУПНО				127,530.00	0.00%	0.00

МАШИНСКА ОПРЕМА

5. Систем за компримиран воздух

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Систем за компримиран воздух во расклопена состојба	8414804100	2	141,525.00		
5.2	Резервни делови по договор			15,300.00		
5.3	Специјален алат			3,775.00		
ВКУПНО				160,600.00	10.00%	16,060.00

МАШИНСКА ОПРЕМА

6. Систем за промена на масло

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Систем за промена на масло во расклопена состојба	8479896000	1	37,740.00		
6.2	Резервни делови по договор					
6.3	Специјален алат			3,774.00		
ВКУПНО				41,514.00	0.00%	0.00

МАШИНСКА ОПРЕМА

8. Портална 100 кН дигалка

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
8.1	Портална 100 кН дигалка во расклопена состојба	8426190000	1	62,271.00		
8.2	Резервни делови по договор			3,774.00		
8.3	Специјален алат			1,887.00		
ВКУПНО				67,932.00	3.30%	2,241.00

МАШИНСКА ОПРЕМА

9. Задтурбинска затварач

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
9.1	Задтурбинска затварач во расклопена состојба	7308901000	2	52,836.00		
ВКУПНО				52,836.00	14.00%	7,397.00

МАШИНСКА ОПРЕМА

10. Систем за вентилација

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
10.1	Систем за греење вентилација и климатизација во расклопена состојба	8415819000	1	92,024.00		
10.2	Резервни делови по договор			3,774.00		
10.3	Специјален алат			1,110.00		
ВКУПНО				96,908.00	15.00%	14,536.00

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

А. Довоен тунел

1. Решетка

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Решетка во расклопена состојба	7308901000	1	280,850.00		
1.2	Резервни делови по договор			4,400.00		
1.3	Специјален алат			1,100.00		
ВКУПНО				286,350.00	14.00%	40,089.00

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

А: Доводеи тунел

2. Главна затвораица

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Главна затвораица во расклопена состојба	7308901000	1	130,000.00	14.00%	21,056.00
2.2	Хидрауличен систем	8412219100	1	45,500.00	10.00%	4,550.00
2.3	Резервни делови по договор			16,320.00		
2.4	Специјален алат			4,080.00		
ВКУПНО				195,900.00		25,606.00

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

А: Доводеи тунел

3. Помощна затвораица

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Помощна затвораица во расклопена состојба	7308901000	1	298,500.00	14.00%	43,456.00
3.2	Хидрауличен систем со контролни табла	8412219100	1	158,500.00	10.00%	15,850.00
3.3	Резервни делови по договор			9,520.00		
3.4	Специјален алат			2,380.00		
ВКУПНО				468,900.00		59,306.00

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

А: Доводеи тунел

4. Мостна дигалка

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Мостна дигалка 100 кН со челична конструкција на мостната дигалка, стази, погон за движење, механизам за движење на вуката и електрична опрема	8426110000	1	69,600.00		
4.2	Резервни делови по договор			3,400.00		
4.3	Специјален алат			850.00		
ВКУПНО				73,850.00	3.30%	2,437.00

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

А: Доводеа тунел

5. Цевковод

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Челичен лим со дебелина над 10 мм и ширина од 600мм	7208513000				
5.2	Челичен лим со дебелина над 15 мм до 20мм и ширина од 600мм	7208515000				
5.3	Челичен лим со дебелина од 15 мм до 20мм и ширина до 2050мм	7208519100				
5.4	Челичен лим со дебелина од 15 мм до 20мм и ширина над 2050мм	7208519900				
5.5	Челичен лим со дебелина од 4,75мм до 10мм и ширина над 2050мм	7208529100				
5.6	Челичен лим со дебелина од 4,75 мм до 10мм и ширина до 2050мм	7208529900				
ВКУПНО				1,002,611.00	2.00%	20,052.00

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

Б: Темелен испуст

6. Влезна затварачница

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Влезна затварачница во затворена состојба	7308901000	1	440,000.00	14.00%	61,600.00
6.2	Хидрауличка систем	8412219100	1	113,400.00	10.00%	11,340.00
6.3	Резервни делови по договор			16,320.00	14.00%	2,284.80
6.4	Специјален алат			4,080.00	14.00%	571.20
ВКУПНО				573,800.00		75,796.00

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

Б: Темелен испуст

7. Мостна дигалка 100 кН

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
7.1	Мостна дигалка 100кН во расклопена состојба со челична конструкција на кранот погон за движење механизам за движење на куката и електро опрема	8426110000	1	78,600.00		
7.2	Резервни делови по договор			7,880.00		
7.3	Специјален алат			1,970.00		
ВКУПНО				88,450.00	3.30%	2,918.00

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

Б: Темелен испуст

8. Челична облога

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
8.1	Челичен лим со дебелина над 10 мм и ширина од 600мм	7208513000				
8.2	Челичен лим со дебелина над 15 мм до 20мм и ширина од 600мм	7208515000				
8.3	Челичен лим со дебелина од 15 мм до 20мм и ширина до 2050мм	7208519100				
8.4	Челичен лим со дебелина од 15 мм до 20мм и ширина над 2050мм	7208519900				
8.5	Челичен лим со дебелина од 4,75 мм до 10мм и ширина над 2050мм	7208529100				
8.6	Челичен лим со дебелина од 4,75 мм до 10мм и ширина до 2050мм	7208529900				
ВКУПНО				857,000.00	2.00%	17,140.00

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

Б: Темелен испуст

9. Главна затварачница

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
9.1	Главна затварачница во затворена состојба	7308901000	1	188,000.00	14.00%	29,330.00
9.2	Хидрауличен систем	8412219100	1	55,000.00	10.00%	5,500.00
9.3	Резервни делови по договор			17,200.00		
9.4	Специјален алат			4,300.00		
ВКУПНО				264,500.00		34,830.00

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

Б: Темелен испуст

10. Главна затварачница - Лизгачки таблест затварач

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
10.1	Главна затварачница Лизгачки таблест затварач во расклопена состојба	7308901000	1	338,100.00	14.00%	52,234.00
10.2	Хидрауличен систем	8412219100	1	64,900.00	10.00%	6,490.00
10.3	Резервни делови по договор			28,160.00		
10.4	Специјален алат			6,840.00		
ВКУПНО				438,000.00		58,724.00

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

Б: Темелен испуст

11. Мостна дигалка 160 kN

Број	Опис	Тарифна ознака	Количина	Вкупна цена	Царинска стапка	Царина
1	2	3	4	5	6	7
11.1	Мостна дигалка 160kN во расклопена состојба со челична конструкција на Мостна дигалка механизам за движење на куката и електрична опрема и стази за мостна дигалка	8426110000	1	87.500,00		
11.2	Резервни делови по договор			3.480,00		
11.3	Специјален алат			870,00		
ВКУПНО				91.850,00	3,30%	3.003,00

516.

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002 и 98/2002), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2001, 72/2001, 89/2001, 50/2002 и 86/2002), во членот 4, ставот (2), по зборот „приходи“ зборовите: „ по претходна согласност на министерот за финансии,“ се бришат.

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) Во акцизниот склад на еден имател на акцизна дозвола, кога тоа го бараат технолошките карактеристики на складот, Управата за јавни приходи може да дозволи да се складираат акцизни добра во постапка на непостоење на услови за настанување на акцизен долг и со платена акциза, во случаи ако се работи за ист вид на акцизни добра и доколку со тоа се спречува настанување на стопанска штета. Под ист вид на акцизни добра се подразбираат добрата кои се распоредени во иста осумцифрена тарифна ознака од номенклатурата на царинската тарифа.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5659/1
19 март 2003 година
Скопје

Министер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

517.

Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01 и 46/02), министерот за финансии, донесува

**У П А Т С Т В О
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ**

1. Во Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи („Службен весник на РМ“ бр. 100/01, 15/02, 64/02 и 82/02), во шифарникот на уплатни сметки за јавни приходи, во дел I. Приходи на Републиката и на единиците на локалната самоуправа, во точката 3. Данок на промет на производи и услуги, данок на додадена вредност и акцизи, во потточката 3.3. Акцизи, по редниот број 23, се додава нов реден број 24 кој гласи:

“24.	840-2388	акцизи по основ на донации	714254“
------	----------	----------------------------	---------

2. Во точката 8. Приходи што ги остваруваат органите на управата, правосудни органи и други приходи, по редниот број 34 се додава нов реден број 35 кој гласи:

“35.	840-6228	приходи од продажба на градежно изградено земјиште сопственост на Република Македонија	733127“
------	----------	--	---------

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13
17 март 2003 година
Скопје

Министер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

518.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**Н А Р Е Д Б А
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ**

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест лигавка и шап, се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на следните пратки:

1. живи домашни и диви чапункари;
2. семе за вештачко осеменување, јани клетки и ембриони по потекло од домашни и диви чапункари;
3. свежо и замрзнато месо по потекло од домашни и диви чапункари;
4. производи, сировини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари, кои не потекнуваат од земјите наведени во Анекс 1 од оваа наредба.

Забраната за увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на пратките од точка I потточка 1 останува на сила за земјите наведени во Анекс 1 од оваа наредба доколку пратките поминувале низ некои од земјите кои не се наведени во Анекс 1 од оваа наредба.

II. Забраната на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија од точка I потточка 4 од оваа наредба не се однесува на следниве пратки:

- млеко, млеко во прав и млечни производи за човечка исхрана кои претходно се високо пастеризирани, термички обработени на температура од 72°C повеќе од 15 секунди или подложени на некој друг еквивалентен третман;
- млеко за исхрана на животните кое е двојно пастеризирано, третирано така што е постигната pH вредност пониска од 6 во траење од 1 час;
- во херметички затворени контејнери кај кои со преработката е постигната вредност од F⁰3 или повеќе, односно стерилни контејнери;
- кај кои во текот на преработката е постигната температура во средината на производот од најмалку 70°C во период не пократок од 30 минути;
- лој, желатин и слични производи кој се термички обработени со температура од најмалку 70°C во период не пократок од 30 минути;
- волна, четина и други влакна по потекло од чапункари за индустриска употреба кои се индустриски испрани, третирани со формалдехид во херметички затворени контејнери во траење од најмалку 24 часа или третирани на некој друг начин што би осигурало дека вирусот на лигавка и шап е уништен;
- кожа и црева кои се солени најмалку 28 дена во морска сол со додаток на 2% карбонатна сода или третирани на некој друг начин како што е пропишано со стандардите на Меѓународното биро за епизоотии (ОИЕ);
- трофеи од диви животни кои се провриени во вреќа вода во период со кој ќе се осигура дека се отстранети сите материи освен коските, роговите, чапунките, канците, копитата или забите;
- производи кај кои се постигнати следните услови: активност на водата од 0,93 или помалку, pH вредност од 6 или помалку, време на зреење од најмалку 9 месеци и тежина од најмалку 5,5 килограми;
- сува или полусува храна за домашни миленици.

III. Забраната на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија од точка I потточка 3 и 4 од оваа наредба не се однесува на пратките кои потекнуваат од земјите наведени во Анекс 2 од оваа наредба.

IV. Со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се утврдуваат ветеринарно-санитарните услови за увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на пратките од оваа наредба, со кое за секој поединечен случај се утврдува дека не постојат ветеринарно-санитарни пречки за нивниот увоз и транзит, согласно член 45, став 1 и 2 од Законот за ветеринарното здравство („Сл. весник на РМ“ бр. 28/98).

V. Сите производи од чапункари кои се предмет на оваа наредба што граѓаните ги пренесуваат преку границата на Република Македонија како личен багаж, се одземаат од граѓаните и нештетно се отстрануваат.

VI. Со влегување во сила на оваа наредба, престанува да важи Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари („Службен весник на РМ“ бр. 88/2001) и Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари од Бразил („Службен весник на РМ“ бр. 23/2002).

VII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2615/1
25 март 2003 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

Анекс 1

- Австралија;
- Австрија;
- Белгија;
- Босна и Херцеговина;
- Бугарија;
- Канада;
- Чиле;
- Хрватска;
- Куба;
- Кипар;
- Чешка;
- Данска;
- Естонија;
- Финска;
- Франција;
- Германија;
- Грција;
- Унгарија;
- Исланд;
- Ирска;
- Нов Зеланд;
- Холандија;
- Норвешка;
- Полска;
- Португалија;
- Италија;
- Јапонија;
- Латвија;
- Литванија;
- Луксембург;
- Малта;
- Романија;
- Словачка;
- Словенија;
- Шпанија;
- Швајцарија;
- Соединети Американски Држави;
- Велика Британија;
- Југославија.

Анекс 2

1. Аргентина:
 - а) за обескостено месо од говеда заклани после 31 јануари 2002 година од регионите: Буенос Аирес, Катамарка, Чако, Кориентес, Ентре Риос, Формоса, Јујуи, Ла Риоја, Мендоза, Мисионес, Неукен, Рио Negro, Салта, Сан Хуан, Санта Фе и Тукуман;
 - б) за обескостено месо од говеда заклани после 8 март 2002 година од регионите Ла Пампа и Сантиаго дел Естеро;
 - в) за обескостено месо од говеда заклани после 26 март 2002 година од регионот Кордоба;
 - г) за месо и внатрешни органи од говеда, овци и кози заклани после 1 март 2002 година од регионите: Чубут, Санта Круз и Тиеара дел Фуего.
2. Уругвај:
 - а) за месо од говеда, овци и кози заклани после 1 ноември 2001 година.
3. Бразил од следните држави:
 - а) Рио Гранде до Сул, Парана, Минас Гериас (освен регионалните делови на Оливеира, Пасос, Сао Гонкало де Сапуцаи, Сетелагоас и Бамбуи), Сао Паоло, Есперито Санто, Мато Гросо до Сул (освен општините Сете Куедас, Сонора, Аквидауана, Бодоквена, Бонито, Каракол, Коксим, Јардим, Ладарио, Миранда, Педро Гомес, Порто Муртињо, Рио Negro, Рио Верде од Мато Гросо и Корумба), Санта Катарина, Гоиас и регионалните делови од Куаиба (освен општините Сан Антонио де Левергер, Носа Сењора до Ливраменто, Поконе и Барао де Мелгако), Кацарес (освен општините на Кацарес), Лукас до Рио Верде, Рондонополис (освен општините на Итикуиора), Бара до Гаркас и Бара до Бургес во Мато Гросо за обескостено месо од говеда без разлика на денот на колењето освен во случајот кога месото потекнува од Рио Гранде до Сул каде говедата треба да се заклани после 30 ноември 2001 година и во случајот на општината Сете Куедас од Мато Гросо до Сул за обескостено месо од говеда кои мора да бидат заклани пред 31 октомври 2002 година.

519.

Врз основа на член 37 од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000 и 37/2002) и член 64, став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА СУПЕРВИЗОРСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕГУ-
ЛИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИТЕ, А НЕНАПЛАТЕНИ
ПОБАРУВАЊА НА БАНКИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките по основ на главница, камата и вонбилансни ставки.

2. Под рок на достасување, во смисла на оваа Одлука, се подразбира последниот ден на кој комитентот бил должен да исплати одреден износ на пари, согласно склучениот договор со банката. По истекот на овој рок, побарувањето се смета за достасано.

Во моментот на целосно или делумно достасување на побарувањето, делот кој што е достасан се префрла на сметките за достасани побарувања.

Достасаното вонбилансно побарување по основ на гаранција, акредитив или друг облик на вонбилансна активност се префрла на сметките за достасани побарувања, доколку истовремено банката ја исплатила својата обврска, односно обврската на банката за плаќање достасала, а банката не ја исплатила својата обврска.

II. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ
НА ДОСТАСУВАЊЕ

3. Продолжувањето на рокот на достасување значи продолжување на рокот на измирување, при што продолжувањето не е последица на влошената финансиска состојба на комитентот (на пр. неможност за редовно сервисирање на обврските од страна на комитентот), туку на промени на финансискиот пазар (на пр. промена на финансиските услуги кои ги нуди банката) и/или промени во работењето на комитентот и/или банката.

Банката може да го продолжи рокот на достасување наведен во склучениот договор со комитентот единствено со анекс на договорот.

4. Продолжувањето на рокот на достасување на едно побарување два или повеќе пати, подлежи на верификација од страна на Одборот за раководење со ризикот.

При секое продолжување на рокот на достасување, банката е должна да изврши анализа на причините поради кои што се врши продолжувањето. Одборот за раководење со ризикот најмалку еднаш во месецот доставува до Управниот одбор Извештај за побарувањата кај кои што е извршено продолжување на рокот на достасување, во текот на претходниот месец.

5. Одредбите од точка 4 на оваа Одлука не се однесуваат на продолжувањето на рокот на достасување на вложените депозити на кореспондентните сметки кај домашни и странски банки.

III. РЕСТРУКТУИРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊЕ

6. Реструктурирање на побарување значи воспоставување на нова кредитна изложеност од страна на банката за замена на веќе постоечката, при што се настанати значајни измени на договорните услови кои се последица на влошената финансиска состојба на комитентот на банката. Како значајни измени на договорните услови се сметаат следните измени кои што имаат за цел намалување на финансиското оптоварување на комитентот:

- Продолжување на рокот на достасување;
- Намалување на каматната стапка;
- Намалување на висината на побарувањето (главница и/или достасана камата и провизија) преку отпис;
- Капитализација на камата, која што ги исполнува условите од точка 12 на оваа Одлука;
- Консолидација на повеќе побарувања во едно побарување со менување на договорните услови; и
- Други слични активности.

7. Од аспект на сметководствената евиденција, нето ефектот од реструктурирањето на побарувањата не смее да резултира со зголемување на финансискиот резултат на банката, освен во случај на намалување на кредитната изложеност како резултат на наплата.

8. При реструктурирање на побарување се почитуваат критериумите утврдени со Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност ("Сл. весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст), при што во период од шест месеци по извршеното реструктурирање, побарувањето не може да се класифицира во подобра ризична категорија од ризичната категорија во која е класифицирано на датумот на реструктурирањето.

9. По исклучок на точка 8 од оваа Одлука, банката може да одреди подобра ризична категорија, само доколку се констатирани квалитативни промени во однос за можноста за наплата на побарувањето или доколку побарувањето е обезбедено со првокласни инструменти на обезбедување дефинирани во Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки на банките според степенот на нивната ризичност ("Сл. весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст).

10. При секое реструктурирање на побарување банката е должна да изврши анализа на причините поради кои што се врши реструктурирањето. Врз основа на изработената анализа, Одлука за реструктурирање на побарување донесува Кредитниот одбор или Одборот за раководење со ризикот, а верификацијата ја врши Управниот одбор.

III/1 Капитализација на камата

11. Под капитализација на камата се подразбира претварање на побарување по камата во побарување по главница, односно припишување на пресметаната а ненаплатена камата и пресметаната а ненаплатена провизија на главница и/или конверзија на пресметаната ненаплатена камата и пресметаната ненаплатена провизија, во нова кредитна изложеност.

12. Капитализација на камата е дозволена само под следните услови:

- Капитализацијата е дел од формалната консолидација на повеќе видови побарувања од еден комитент во едно побарување;

- Извршена е класификација на новонастанатото побарување која резултира во издвојување посебна резерва која адекватно го компензира избегнувањето на книжењето на нефункционалната камата која се јавува поради капитализацијата на каматата;

- Се врши капитализација на интеркаларната камата кај долгорочните кредити.

13. Народна банка на Република Македонија мора да биде известена за секое реструктурирање на побарувања, и тоа:

- за намерата за вршење на капитализација на камата, најмалку десет дена пред таа да биде извршена. Во спротивно ќе се смета дека капитализацијата е извршена спротивно на одредбите од оваа Одлука;

- за сите реструктурирани побарувања во рок од десет дена по реструктурирањето.

Известувањето до Народна банка на Република Македонија од претходниот став на оваа точка треба да ги содржи сите податоци кои се поврзани со извршеното реструктурирање, како што се:

- Податоци за сите значајни измени на договорните услови (рокот на достасување, каматната стапка, висината на побарувањето, видот на обезбедувањето);

- Преглед на побарувањата кои што се реструктурираат со назнака на ризичната категорија во која тие побарувања биле класифицирани пред реструктурирањето и ризичната категорија во која ќе биде класифицирано реструктурираното побарување;

- Износот на вкупно издвоената посебна резерва за побарувањата кои што се реструктурираат, вклучувајќи ја и нефункционалната камата;

- Образложение за извршеното реструктурирање на побарувањето кое што ги содржи причините за непочитување на договорениот рок од страна на комитентот, причините за преземање на дејствија за присилна наплата на побарувањето и проценка на веројатноста за наплата на побарувањето во продолжениот рок на достасување, односно при изменети други договорни услови.

14. Обврската за известувањето од точка 13 не се однесува на случаите кога реструктурирањето на побарувањето се сведува исклучиво на продолжување на рокот на достасување.

IV. КРЕДИТИРАЊЕ ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊЕ

15. Банката не може да одобри кредит за наплата на побарувања по главница, побарувања по камата и вонбилансни побарувања.

16. Не се смета за одобрување на кредит кредит или издавање на гаранција на комитент кој има достасани обврски или на кого во рок од 30 дена му достасува некоја обврска спрема банката само доколку банката може да обезбеди документирани докази дека одобриениот кредит, односно гаранција, нема да се користи за отплата на обврските спрема банката.

17. Банката презема мерки одобриениот кредит, односно гаранција, од претходната точка на оваа Одлука да не биде искористен за исплата на обврските спрема банката.

V. ОТПИС НА ПОБАРУВАЊА

18. Банката врши отпис на побарувања откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на побарувањето (донесена е конечна судска пресуда за неоснованост на побарувањето, завршена е стечајната, односно ликвидационата постапка и сл.).

19. Банката може да врши отпис на побарувања и без постоење на правосилна судска одлука, доколку недвосмислено е утврдена неможност и/или неспремност на комитентот да ја плати обврската, а банката нема валидни инструменти за присилна наплата на побарувањето.

20. Одлука за целосен отпис на побарување донесува Управниот одбор на банката по усвојување на претходно изработен елаборат за извршениот отпис. Елаборатот ги содржи следните елементи:

- Причината поради која се предлага отпис на побарувањето;

- Преземените мерки за наплата на побарувањето и резултатите од нивното преземање;

- Лицата кои учествувале во одобрувањето на кредитот;

- Причината за непостоење или неадекватност на обезбедувањето на побарувањето;

- Оценка дали при одобрувањето, следењето, наплата и отписот на побарувањето се почитувани деловните и кредитните политики и процедури на банката;

- Во случаи кога постои поврзаност на комитентот со банката, се наведуваат акционерите и лицата со посебни права и одговорности на банката, кои согласно одредбите на Законот за банките и Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 28/2001) се сметаат за поврзани со комитентот чие што побарување се отпишува.

21. Банката може да врши и делумен отпис на побарувања во рамките на постапката за реструктурирање на кредитот која предвидува делумен отпис на побарувањата.

22. Одлука за делумен отпис на побарување донесува Управниот одбор на банката во постапката од точка 20 на оваа одлука.

23. Гласањето на одделните членови на Управниот одбор за делумен и целосен отпис на побарувања задолжително се наведува во записникот од одржаната седница на Управниот одбор.

24. По донесената одлука на Управниот одбор, отпишаните побарувања се пренесуваат на посебна вонбилансна сметка и за нив се води посебна евиденција од страна на банката, одделно за целосниот отпис, одделно за делумниот отпис на побарувања.

Доколку по истекот на најмалку три години од моментот кога побарувањето е отпишано не се појавила реална можност барем за делумна наплата на побарувањето, банката може да донесе одлука да го исклони отпишаното побарување од вонбилансната сметка на која се води и да го префрли на друга вонбилансна сметка на која се евидентираат отпишани побарувања без никаква веројатност за наплата.

25. Банката е должна да ја извести Народна банка на Република Македонија во рок од десет дена по донесувањето на одлуката за делумен или целосен отпис на побарувањата.

Народна банка на Република Македонија ќе го контролира отпишувањето на побарувањата и ќе ја сторнира одлуката за отпис доколку утврди дека:

- Не се почитува постапката утврдена за отпис на побарувања;

- Отписот на побарувањето не бил економски оправдан, односно неоправдано е нанесена штета на профитабилноста и солвентноста, а со тоа и на стабилноста и сигурноста на банката.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

26. Побарувањата кои се затекнати во вонбилансна евиденција, согласно точка 22 од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а неаплатени побарувања на банките и штедилниците ("Сл. весник на РМ" бр. 26/96 и 27/98) остануваат на соодветната вонбилансна сметка се до нивната конечна наплата, или донесувањето на одлука за нивен отпис.

27. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на банките се применуваат и на штедилниците во Република Македонија.

28. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", кога престанува да важи Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а неаплатени побарувања на банките и штедилниците ("Сл. весник на РМ" бр. 26/96 и 27/98).

О. бр. 02-15/П-4/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

520.

Врз основа на член 64 став 1 точка 12, од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народната банка на Република Македонија, на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАКУВАЊЕ И ПЛАСИРАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ СО КОИ РАКУВА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за ракување и пласирање на девизните резерви со кои ракува Народната банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" Посебен "Сл. весник на Република Македонија" бр. 20/92 и 30 /97), во точка 1 ставот 1 се менува и гласи:

"Вкупните девизни резерви на Република Македонија со кои ракува Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: девизни резерви) се чуваат во земјата во вид на ефективни странски пари, злато и хартии од вредност и на сметки во странство во вид на депозити во девизи, злато и хартии од вредност."

2. Во точка 2 ставот 1 и 2 се бришат, а ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 1, 2 и 3.

3. Во точка 2, по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"Одредбите од точка 1 на оваа Одлука не се однесуваат на делот од девизните резерви пласирани кај странски банки основани со учество на капитал од деловните банки од Република Македонија согласно Одлуката за користење на дел од девизните резерви за издавање на гаранции на овластените банки за работа со странство во функција на поддржување на стопанските активности одредбите, до конечно доспевање на договорите со странските банки според кои девизните резерви се пласирани."

4. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/П-5/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

521.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22, од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народната банка на Република Македонија, на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ НАРОДНА БАНКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПЛАЌА КАМАТА НА ДЕПОНИРАНИ
ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА**

1. Во Одлуката за условите и начинот под кои Народна банка на Република Македонија плаќа камата на депонирани девизни средства ("Сл. весник на РМ" бр. 37/99 и 16/01), точката 9 се менува и гласи:

"Оваа одлука нема да се применува на средствата кои се водат на посебна сметка на Министерството за финансии на Република Македонија кај Народна банка на Република Македонија врз основа на приливи од приватизација, како и на средствата на овластените банки депонирани кај Народна банка на Република Македонија заради исполнување на обврската за задолжителна девизна резерва".

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/П-6/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

522.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА
ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО**

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за користење на девизните резерви за издавање на гаранции за задолжување на Република Македонија во странство ("Службен весник на РМ" бр. 49/98 и 16/2000).

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

О. бр. 02-15/П-7/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

523.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА ГАРАНЦИИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА РАБОТА СО
СТРАНСТВО И ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД
ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ
НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА РАБОТА СО
СТРАНСТВО ВО ФУНКЦИЈА НА ПОДДРЖУВАЊЕ
НА СТОПАНСКИТЕ АКТИВНОСТИ**

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за критериумите и условите за користење на дел од девизните резерви за обезбедување на гаранции на овластените банки за работа со странство ("Службен весник на РМ" бр. 26/96, 19/97 и 67/2002) и Одлуката за користење на дел од девизните резерви за издавање на гаранции на овластените банки за работа со странство во функција на поддржување на стопанските активности ("Службен весник на РМ" бр. 22/94, 40/94, 20/96, 21/99, 85/2001, 44/02 и 65/02).

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/П-8/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

524.

Врз основа на член 64 точка 10 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
КРЕДИТИ**

1. Во точка 4 од Одлуката за утврдување на инструменти за обезбедување на кредити ("Службен весник на РМ" бр. 53/2002) зборовите: "која се објавува квартално" се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/П-9/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

525.

Врз основа на член 10 став 1 алинеја 7, член 29 и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДНЕВНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА СМЕТКАТА НА БАНКАТА ВО НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за условите за одобрување дневно пречекорување на сметката на банката во Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 53/2002) се вршат следните измени:

а) Во точка 2 ставот 2 се брише;

б) Во точка 3 став 2 зборовите: "Одлуката за начинот и условите на одобрување краткорочни кредити на банки со залог на определени хартии од вредност ("Сл. весник на РМ" бр. 13/98, 61/98 и 50/01)" се бришат и се заменуваат со зборовите: "Одлуката за ломбарден кредит ("Сл. весник на РМ" бр. 11/2003)".

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/II-10/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

526.

Врз основа на член 13, 14 и 64 точка 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ**

1. Во Одлуката за задолжителна резерва на банките ("Службен весник на РМ" бр. 103/2001 и 53/2002) се вршат следните измени и дополнувања:

а) Во насловот на Одлуката после зборот "банките" се додаваат зборовите: "во денари".

б) Во точка 1 после зборот "резерва" се додаваат зборовите: "во денари (во понатамошниот текст: задолжителна резерва)".

в) Точка 2 се менува и гласи:

"Банките пресметуваат задолжителна резерва по стапка од 7,5% на денарските обврски кон резиденти и нерезиденти, правни и физички лица, согласно Методологијата за пресметка на основата за задолжителна резерва на банките во денари."

г) Точка 3 став 1 се менува и гласи:

"Обврската за задолжителна резерва се пресметува на тој начин што се утврдува просек на дневните состојби на сметките за секој календарски ден во текот на претходниот месец кој се множи со стапката определена во точка 2 од оваа одлука."

2. Се задолжува Дирекцијата за правни, организационо кадровски и публикациски работи да изготви пречистен текст на Одлуката.

3. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а обврската за издвојување на задолжителна резерва ќе започне на 11.06.2003 година.

О. бр. 02-15/II-11/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

527.

Врз основа на член 13, 14 и 64 точка 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ**

1. Во Одлуката за задолжителна резерва на штедилниците ("Службен весник на РМ" бр. 103/2001 и 53/2002) се вршат следните измени и дополнувања:

а) Во насловот на Одлуката после зборот "штедилниците" се додаваат зборовите: "во денари".

б) Во точка 1 после зборот "резерва" се додаваат зборовите: "во денари (во понатамошниот текст: задолжителна резерва)".

в) Точка 2 се менува и гласи:

"Задолжителната резерва на штедилниците се пресметува по стапка од 2,5% на штедни влогови на население, депозити на население и издадени хартии од вредност."

г) Точка 3 став 1 се менува и гласи:

"Обврската за задолжителна резерва се пресметува на тој начин што се утврдува просек на дневните состојби на сметките за секој календарски ден во текот на претходниот месец кој се множи со стапката определена во точка 2 од оваа одлука."

2. Се задолжува Дирекцијата за правни, организационо кадровски и публикациски работи да изготви пречистен текст на Одлуката.

3. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а обврската за издвојување на задолжителна резерва ќе започне на 11.06.2003 година.

О. бр. 02-15/II-12/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

528.

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДНЕВНИ ПОДАТОЦИ ОД БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ**

1. Банките и штедилниците се должни да доставуваат дневни податоци до Дирекцијата за централно банкарски операции во Народна банка на Република Македонија, секој работен ден до 12 часот, по телефакс, телефон или електронска пошта.

2. Дневните податоци од банките треба да содржат:

1) Состојба на денарска готовина во трезорот и благајната на банката (сметка 101);

2) Состојба на штедни влогови по видување на население (сметка 8271);

3) Состојба на тековни сметки на население (сметка 8071);

4) Состојба на жиро сметки на население (сметка 8070);

5) Состојба на жиро сметки на депоненти (сметките: 8000, 8001, 8002, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8051, 8052, 8053, 8054, 8060, 8072, 8080).

3. Дневните податоци од штедилниците треба да содржат:

1) Состојба на жиро сметка на штедилницата (сметка 1000);

2) Состојба на денарска готовина во трезорот и благајната на штедилницата (сметка 101);

3) Состојба на штедни влогови по видување и орочени до три месеци (сметките: 8271, 8279, 8770, 8772);

4) Состојба на штедни влогови орочени над три месеци (сметките: 8773, 8774, 9270, 9279).

4. Извештаите за дневните податоци банките и штедилниците ги доставуваат на образци пропишани од Народна банка на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.04.2003 година.

6. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на доставување и содржината на податоците за дневната ликвидност на банките и штедилниците ("Сл. весник на РМ" бр. 24/2000, 41/2001 и 103/2001).

О. бр. 02-15/П-13/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

529.

Врз основа на член 13, 23 и 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија "Службен весник на РМ" бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, ја донесе следнава

О Д Л У К А ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ВО ДЕВИЗИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа Одлука се одредува висината, начинот и роковите за пресметка и издвојување на задолжителната резерва на банките во девизи (во понатамошниот текст: задолжителна резерва).

2. Обврска за пресметување и издвојување на задолжителна резерва имаат банките во Република Македонија кои од Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народна банка) се овластени за вршење на девизно валутни работи во земјата и платен промет и кредитни работи со странство (во понатамошниот текст: банки).

ОСНОВА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА

3. Основа за пресметка на задолжителна резерва се девизните обврски на банките кон резидентите и нерезидентите, правни и физички лица, согласно Методологијата за пресметка на основата за задолжителна резерва на банките во девизи.

Методологијата за пресметка на основата за задолжителна резерва на банките во девизи е составен дел на Упатството за спроведување на Одлуката за задолжителна резерва на банките во девизи, кое го донесува гувернерот.

4. Основата за пресметка на задолжителна резерва се утврдува како просек на дневните состојби на сметките за секој календарски ден од претходниот месец и се искажува во евра со примена на средниот курс на Народна банка кој важи на последниот ден на пресметката.

СТАПКА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА

5. Стапката на задолжителната резерва изнесува 7.5%.

ПРЕСМЕТКА НА ОБВРСКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА

6. Обврска за задолжителна резерва се пресметува на основата од точка 4 со примена на пропишаната стапка во точка 5 на оваа Одлука.

Пресметката на обврската за задолжителна резерва согласно оваа Одлука банките ја составуваат согласно со Упатство за спроведување на Одлуката за задолжителна резерва на банките во девизи.

ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА

7. Пресметаната обврска согласно точка 6 банките ја издвојуваат во евра на посебна девизна сметка кај Народна банка и ја одржуваат во фиксен износ во текот на периодот.

Периодот на одржување на обврската за задолжителна резерва почнува на 11-ти во тековниот месец и трае до 10-ти во следниот месец.

8. Обврската за издвојување на задолжителна резерва согласно оваа Одлука банките овластени за вршење на девизно валутни работи во земјата, ја извршуваат преку банките овластени за платен промет и кредитни работи со странство.

НАДОМЕСТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА

9. На издвоените средства во задолжителна резерва, во висина на обврската, Народна банка плаќа надомест.

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

10. Банката плаќа затезна камата на Народна банка доколку:

- не издвои или неправилно издвои задолжителна резерва кај Народна банка. Затезната камата се пресметува на неиздвоениот износ на средства во задолжителна резерва за секој поединечен ден во периодот на одржување;
- при контрола на работењето на банката се утврдат неправилности во пресметката на обврската за задолжителна резерва. Затезната камата се пресметува на помалку пресметаниот износ на задолжителна резерва за целиот пресметковен период, за сите периоди за кои се утврдени неправилности.

11. За непридржување кон одредбите на оваа одлука, Народна банка превзема и други мерки согласно постоечките прописи.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

12. Првата пресметка на задолжителната резерва согласно оваа одлука банките ја составуваат за мај 2003 година, а обврската за издвојување започнува на 11.06.2003 година.

13. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

О. бр. 02-15/П-14/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

530.

Врз основа на член 5 точка 8 од Законот за платен промет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02 и 61/02) и член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија, Советот на Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 3/2002) на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА БАНКИТЕ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ КОИ ДАВААТ УСЛУГИ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува предметот и начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет во земјата како и постапката за превземање мерки за отстранување на утврдените неправилности со извршениот надзор.

Под неправилности во смисла на оваа Одлука се подразбираат оние активности на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет што го оневозможуваат ефикасното и сигурно вршење на платниот промет во рамките на нивниот систем, како и ефикасното и сигурно вршење на платниот промет во целина.

II. ПРЕДМЕТ НА НАДЗОРОТ

2. Предмет на надзорот од точка 1 од оваа Одлука е:
- вршење на работите на платниот промет во земјата согласно законската регулатива и
- континуитетот во исполнувањето на критериумите за издавање на дозвола за вршење на платен промет во земјата.

III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОРОТ

3. Надзорот над работењето на банките и другите институции кои даваат услуги во платниот промет, Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) го остварува преку:

а) посредно следење на вршењето на платниот промет во земјата и
б) непосредно следење на вршењето на платниот промет во земјата.

4. Надзорот од точка 3 потточка а) од оваа Одлука се врши перманентно, вонтеренски, преку прибирање, анализи и верификација на извештаи кои ги доставуваат банките и другите институции кои даваат услуги во платниот промет во Народна банка, согласно постојните прописи и на посебно барање на Народна банка.

5. Надзорот од точка 3 потточка б) се врши со увид кај самата банка и институцијата која дава услуги во платниот промет и може да биде:

- делумен, заради верификација на наодите од вонтеренскиот надзор, како и непосреден надзор на извршувањето на платниот промет;
- делумен, заради укажување на учесник во платен промет за настанати пропусти во работењето на банката и другите институции кои даваат услуги во платниот промет за кое Народна банка ќе оцени дека е основано и
- целосен, со опфаќање на сегментите од точка 2 на оваа одлука.

6. Надзорот се врши на основа на решение од гувернерот на Народна банка со кое се определува предметот на надзорот и овластените работници за вршење на надзорот.

7. Овластените работници при вршење на надзорот се раководат од стандарди и постапки за извршувањето на платниот промет во земјата.

8. Банката и институцијата која дава услуги во платниот промет е должна да обезбеди услови за непречено вршење на надзорот од страна на овластените работници на Народна банка.

9. За состојбите утврдени со надзорот, овластените работници изготвуваат записник и го доставуваат до банката и институцијата која дава услуги во платниот промет.

10. Банката и институцијата која дава услуги во платниот промет има право на приговор на записникот во рок од 5 дена од денот на приемот на записникот.

IV. ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА УТВРДЕНИ НЕПРАВИЛНОСТИ ВО ВРШЕЊЕТО НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

11. Доколку со надзорот се утврдат неправилности во вршењето на платниот промет во земјата, Народна банка може и во текот на вршењето на надзорот и по негово завршување:

- да даде препорака за нивно отстранување до работоводниот орган или Управниот одбор на банката и другите институции кои даваат услуги во платниот промет;

- да побара од работоводниот орган или Управниот одбор на банката и другите институции кои даваат услуги во платниот промет, во одреден рок да ги отстранат неправилностите утврдени при надзорот; и

- да превземе други мерки, согласно законските и подзаконските акти кои го регулираат платниот промет во земјата.

12. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/II-15/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

531.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење ("Сл. весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата II седница, одржана на 19.03.2003 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА НЕРЕЗИДЕНТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во точка 1 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр. 53/02 и 11/03) зборовите: "која воедно е и овластен учесник на пазарот на хартии од вредност", се бришат.

II. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/II-16/2003
19 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

532.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 март 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува Одлуката за промена на имињата на улиците (населбите), плоштадите и мостовите во Општина Дебар донесена од Советот на ова општина под бр. 07-247/4 од 17.07.2002 година, а објавена во "Службен гласник на Општината" бр. 10 од 9.08.2002 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Горѓи Илиевски од Дебар, со Решение У. бр. 153/2002 од 25 декември 2002 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со Законот за локалната самоуправа.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука се менуваат имињата на 50 улици во Дебар, на 6 населби и на 4 мостови и се именува еден плоштад (член 1 од Одлуката). Според член 2, составен дел на Одлуката се графичките прилози на инфраструктурните објекти од членот 1 и според член 3 од Одлуката, таа влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општината”.

5. При оценувањето на уставноста и законитоста на оспорената одлука Судот ги имаше предвид следните уставни и законски одредби:

Според член 114 од Уставот на Република Македонија на граѓаните им се гарантира правото на локална самоуправа, а единици на локалната самоуправа се општините. Локалната самоуправа се уредува со закон кој се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија (Амандман XVI).

Согласно член 115 став 1 од Уставот, кој е заменет со точката 1 на Амандман XVII, во единиците на локалната самоуправа, граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, предучилишното воспитување, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.

Согласно уставното овластување за уредување на локалната самоуправа со закон, прво е донесен Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/95) кој што престана да важи со влегувањето во сила на Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), во чие што време на важење е донесена оспорената одлука.

И според стариот и според сега важечкиот Закон за локална самоуправа, единици на локалната самоуправа се општините и градот Скопје.

Во поглед на надлежностите на општините Законот за локалната самоуправа содржи неколку одредби, од кои позначајни, се следните:

Во членот 2 од овој закон, најпрво се утврдува значењето на изразот “надлежност на општината” употребен во смисла на овој закон, така што овој израз е дефиниран како збир на работи од јавен интерес од локално значење кои општината во согласност со закон има право да ги врши на своето подрачје и е одговорна за нивното извршување.

Вака дефинираната надлежност на општината, на општ и конкретен начин е утврдена во членовите 20, 21 и 22 од Законот. Така, според член 20 од Законот, општините во рамките на законот, во согласност на начелото на супсидијарност, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт.

Во членот 21 став 1 од Законот е утврдено дека општините самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со овој или друг закон и се одговорни за нивното извршување.

Работите утврдени со овој закон за чие вршење се надлежни општините, поконкретно се утврдени во членот 22 став (1) од Законот, со тоа што тие таксативно се наброени во вкупно 13 точки (листа на надлежности). Според точката 4 на став (1) на овој член од Законот, општините покрај другите работи во рамките на комуналните дејности се надлежни и за определувањето на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти.

Според ставот (2) на член 22 од Законот, надлежностите од ставот (1) на овој член општините ги извршуваат согласно со стандардите и постапките утврдени со закон.

Од наведените законски одредби произлегува дека не е спорна надлежноста на општините во поглед на определувањето на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, за кои прашања се однесува и оспорената одлука. Меѓутоа, од овие законски одредби произлегува и тоа дека сите работи што општините самостојно ги вршат од јавен интерес од локално значење утврдени со Законот за локална самоуправа, ги вршат во рамките на законот, односно согласно стандардите и постапките утврдени со закон.

Тоа значи дека, иако општините, како единици на локалната самоуправа се надлежни за определувањето на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, одредбите на членовите 20 и 21 на општ начин, а ставот (2) на член 22 од Законот за локалната самоуправа сосема јасно и недвосмислено ги обврзува општините овие работи, како и сите други набројани во овој член од Законот, да ги вршат во согласност со стандардите и постапките утврдени со закон со кој се уредуваат прашањата од соодветната област.

Според тоа, а имајќи го предвид концептот на Уставот и на Законот за локалната самоуправа за извршување на надлежностите на општините, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со означените уставни и законски одредби бидејќи оваа одлука Советот на општината Дебар ја донел во услови кога се уште не е донесен посебен закон со кој би се утврдиле стандардите и постапката за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и сл., согласно кои општините би можеле да одлучуваат за овие прашања.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 153/2002

12 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Џунов, с.р.

533.

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ У. БР. 153/2002 ГОДИНА ОД 12 МАРТ 2003 ГОДИНА

Противењето на Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија по предметот У. бр. 153/2002 од 12 март 2003 година со која

Се укинува Одлуката за промена на имињата на улиците (населбите), плоштадите и мостовите во Општина Дебар, донесена од Советот на оваа општина под бр. 07-247/4 од 17 јуни 2002 година, а објавена во “Службен гласник на Општината“ бр. 10 од 9 август 2002 година,

го правам врз основа на член 25 став 6 и член 50 став 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) и го образложувам со следната фактичка и правна аргументација:

1. Во член 114 од Уставот на Република Македонија стои: “На граѓаните им се гарантира правото на локална самоуправа, а единиците на локалната самоуправа се општините. Локалната управа се уредува со закон кој се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија (Амандман XVI).

- согласно член 115 став 1 од Уставот, кој е заменет со точка 1 на Амандманот XVII, во единиците на локалната самоуправа, граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашањата од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштита на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, предучилишното воспитание, образованието и во други области утврдени со закон.

2. Согласно уставното овластување за уредување на локалната самоуправа со закон, прво е донесен Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 12/95), кој што престанал да важи со влегувањето во сила на Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), во чие што време на важење е донесена оспорената Одлука,

И според стариот и според сега важечкиот Закон за локалната самоуправа, единиците на локалната самоуправа се општините и градот Скопје.

3. Судот оцени дека прашањата за именувањето на улици, плоштади, мостови, населби ... е од општинска надлежност што и јас се согласувам.

Но, Судот смета дека за тоа да се реализира потребни се стандарди и постапка пропишани со посебен закон на државата. Сметам дека стандарди и нормативи за оваа материја постојат и се наоѓаат во сферата на науката, литературата, културата, уметноста, па и во броевите, преку кои населението афирмира некои вредности. Конкретната оспорена Одлука се движи во рамките на тие стандарди и го изразува локалниот систем на вредности без притоа да го загрозува поширокиот интерес.

Во член 22 став 1 од Законот за локалната самоуправа таксативно се наброени (во 13 точки) надлежностите на Општината, меѓу кои и определувањето на имињата на улиците (член 22 став 1 точка 4). Очигледно се работи за општинска надлежност.

Законот во член 22 став 2 предвидува да постои посебен закон за стандарди и постапка. Таков закон не е донесен, затоа што во пракса досега постоеле стандарди и постапка за уредување на оваа материја, па затоа не е донесен таков закон. Оваа надлежност не може да се одземе од општината односно на општинскиот совет и затоа го издвојувам мислењето.

Со членот 22 став 2 од Законот, државата е овластена да ги определи основите и рамките за имињата на објектите во општините со посебен закон, но со недо-несување на таков закон, таа молкум се согласува таа надлежност да ја извршува општината.

Ако не е така, државата можела за 8 години да го донесе тој закон. Спротивната теза е општината да не може да одлучува за имињата на улиците (населбите), плоштадите и мостовите додека не се донесе посебен закон, значи суспендирање на неспорната општинска надлежност. Со таквата теза и став јас не се согласувам и поради тоа се противам на таквата Одлука и го издвојувам мислењето.

Судија
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бесим Селими, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, се води постапка под Ш.П.бр.234/98, за долг од 14.000 ДМ, по тужба на тужителот Спасовиќ Милорад, против тужениот Битровски Виктор.

На тужениот Битровски Виктор за привремен застапник му се поставува лицето Лилјана Багеска, адвокат од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 46-2/9.

Привремениот застапник во постапката ги има сите права и должности на законски застапник и истите ги врши се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ш.П.бр.234/98. (6781)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, е поведена вонпроцесна постапка за давање согласност за изградба на покрив, под ВПП. бр. 75/02 од предлагачот Лидија Бјелица против противниците Дабовиќ Верица и други. Со непозната адреса на живеење.

Се повикува лицето Дабовиќ Верица, со непозната адреса на живеење, како и секој друг што знае нешто за неа да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот и го извести судот за адресата.

На истата и е поставен времен старател адвокатот Љубица Спасовска согласно чл. 78 ст. 2 т.4 од ЗПП.

Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите права и должности на законски застапник, кои ќе ги врши се додека Дабовиќ Верица или нејзин полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ВПП. бр. 75/02. (6816)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителката Софка Оцевска од Скопје, против тужениот Милчо Оцевски од Скопје, за утврдување на право на сопственост на имот стекнат во текот на брачната заедница.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење од Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје-Скопје, а по објавениот оглас на тужениот е поставен посебен старател.

Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје-Скопје бр. 3020-161 од 21.03.2003 година за посебен старател на тужениот Милчо Оцевски од Скопје, сега со непозната адреса на живеење е поставен Димитар Дангов, адвокат од Скопје, ГТЦ Мавровска ламела Ц-2 кат II, кој како посебен старател ќе го застапува тужениот пред судот и ќе ги штити неговите интереси во поведената постапка се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот, а до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XVII.П.бр. 683/02. (7180)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес, во тек е постапка за постоење на договорен однос, по тужба на тужителите Трајковски Зоран, Трајковска Виолета и Трајковска Павлина, сите од Велес, против тужените Ангџа Ѓоргиева од Велес, Ѓоргиев Ангел од Велес, Елена Ѓоргиева со непозната адреса, Нада Глигорова со непозната адреса, Цвета Андреева со непозната адреса и Славица Недељковиќ со непозната адреса. Вредност 10.000, 00 денари.

Се повикуваат тужените Елена Ѓоргиева, Нада Глигорова, Цвета Андреева и Славица Недељковиќ, сите со непозната адреса, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достават точни адреси или да одредат свој полномошник - застапник кој ќе ги застапува нивните права и интереси се до завршувањето на постапката.

Во спротивно, судот за времен застапник го одредува Зоран Лозаноски, виш соработник - судски советник.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.1023/02. (6861)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска постапка за сопственост и владение по пат на одршка, по тужба на тужителката Белица Зејнеп од Гостивар, против тужените Крстеска, родена Гаврилоска Роксанда и Гаврилоски Огнан Гаље, и двајцата со непозната адреса во Скопје. Вредност на спорот неопределена.

На тужените Крстеска, родена Гаврилоска Роксанда и Гаврилоски Огнан Гаље, со непозната адреса на живеење и престојување, им се поставува привремен застапник и тоа адвокатот Павле Рафајлоски од Гостивар, кој ќе ги застапува нивните интереси, додека тие лично или нивен полномошник не се јави на главната расправа пред овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.920/02. (6650)

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Хакику Бесим од с.Градец, застапуван од полномошникот Агим Мислими, адвокат од Гостивар, против тужената Хакику, родена Зекири Јетмире од с.Градец - Гостиварско, сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужената Хакику, родена Зекири Јетмире е со непозната адреса во странство, со решение на овој суд П.бр.169/03 од 05.03.2003 година, и е поставен привремен застапник и тоа Бесим Реџеџи, адвокат од Гостивар, кој ќе ја застапува тужената се додека истата не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека и поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.169/03. (6651)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Основниот суд во Кичево, со решени П. бр. 751/97 од 28.01.2003 година, за привремен застапник на тужениот Далипи Казим од Кичево, сега на привремена работа во Виена-Австрија, со непозната адреса, го постави Додоски Златко, адвокат од Кичево, а во врска со тужбата на тужителот Далипи Ајрадин.

Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 751/97. (7068)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Во Основниот суд во Кочани, малолетната Кира Мирушевска од с.Теранци, преку старателката за посебни случаи Драгинка Христова од с.Теранци, поднесе тужба за оспорување на татковство, против тужените Валентина Христова од с.Теранци и Џукиќ Божо Миодраг од Оток, Р.Хрватска, сега на работа во Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува лицето Џукиќ Божо Миодраг од Оток, Р.Хрватска, сега на привремена работа во Германија со непозната адреса, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд во Кочани или да си постави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси до окончување на постапката.

Доколку во определениот рок истиот не се јави или постави свој полномошник, судот ќе му постави привремен застапник кој ги застапува неговите интереси до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.177/2003. (6492)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово, е покрената постапка, за долг, по тужба на тужителот Абдураманов Зија од с. Љуботен-Скопје и Бедри Сејди од Скопје, застапувани преку полномошник, адвокатот Ангел Скорниев од Велес, против тужениот Лимани Буњамин од Куманово, ул. "Цар Самоил" бр. 26. Вредност 3.072.000,00 денари.

Се повикува тужениот, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката.

За привремен застапник кој ќе го застапува тужениот се додека тој или негов полномошник не се појават пред судот, се одредува адвокатот Беџет Елези од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, IV. П. бр. 2314/98.

(7052)

Пред Основниот суд во Куманово е поведена парнична постапка за долг, по тужба на тужителот ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-Скопје-ПЕ Куманово, против тужениот Нухија Севдах од Куманово, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорт 29.700,00 денари.

Со оглед дека тужениот е со непозната адреса, судот по службена должност, а согласно Одредбите на ЗПП за Привремен застапник до правосилно окончување на постапката на тужениот го поставува адвокатот Звонко Богдан од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, X.П. бр. 1089/02.

(7209)

Пред Основниот суд во Куманово е поведена парнична постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Афродита Ланге р. Шемши, од Куманово, ул. „Братство Единство“ бр. 4 против тужениот Уве Евалд Ланге од Луссел дорф Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000 денари.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по службена должност, а согласно Одредбите на ЗПП за Привремен застапник до правосилно окончување на постапката на тужениот го поставува адвокатот Лидија Велиновска од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, X.П. бр. 180/03.

(7210)

Пред Основниот суд во Куманово е поведена парнична постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Рамадан Јашари од с. Романовце, против тужениот Ваљентина Јашари мом. Демири од с. Романовце, сега со непозната адреса.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, судот по службена должност, а согласно Одредбите на ЗПП за Привремен застапник до правосилно окончување на постапката на тужениот го поставува адвокатот Лидија Велиновска од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, X.П. бр. 330/03.

(7211)

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО

Во постапката за развод на брак, поведена по тужба на тужителката Аврамовска Невенка од с.Тремник, против тужениот Аврамовски Павле од Австралија, со непозната адреса на живеење, му се назначува привремен застапник.

За привремен застапник на тужениот се назначува лицето Митре Лазов, адвокат од Неготино.

Привремениот застапник во постапката за развод на брак, ги има сите права и должности на законски застапник, а правата ќе ги врши се додека тужениот лично или преку неговиот полномошник, не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека има поставено старател.

Од Основниот суд во Неготино, П.бр.30/03. (6717)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Во овој суд, поведена е постапка за докажување на смрт на лицето Марија Бундалевска од Прилеп, по предлог на предлагачот Ристевска Цветанка од Прилеп.

Основниот суд во Прилеп, го повикува лицето Марија Бундалевска од Прилеп, родена во 1905 година во Прилеп, да се јави во Основниот суд во Прилеп, како и секој друг што знае за нејзиниот живот, да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", бидејќи во овој суд се води постапка за докажување на смрт.

По истекот на овој рок, лицето Марија Бундалевска од Прилеп, ќе биде прогласено за умрено.

Од Основниот суд во Прилеп, Р.бр.182/2003. (6723)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост и владение, по тужба на тужителите Сакиме Метушевска, Нафка Метушевска, Џеџо Метушевски, Мемед Метушевски, Мушереф Метушевска и Шехерзада Метушевска, сите од Ресен, ул. "Наум Божиновски" бр. 5, против тужените Хава Бекировска и Фатиме Бекировска, двете од Белград - Југославија, со непознати адреси на живеење. Вредност 20.000,00 денари.

Се повикуваат тужените Хава Бекировска и Фатиме Бекировска, двете од Белград - Југославија, со непознати адреси на живеење, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достават точни адреси или да одредат свој полномошник.

Во спротивно, судот по службена должност ќе им постави привремен застапник кој ќе ги застапува нивните права и интереси се до окончувањето на постапката пред судот.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр.13/03. (6863)

Се повикува лицето Белчовски Џоџе, од татко Харалампие од Ресен, со последно место на живеење во Норвешка, како и секој друг што знае за него или неговиот живот, да се јави во Основниот суд во Ресен, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, ВПП.бр.4/03. (6706)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански суд, е надлежен за решавање на спорот, за наплата на долг, заведен од страна на тужителот ДГПИ "Стандарт" од Струмица, против тужениот Атанасовски Илија, со живеалиште во Скопје, ул. "Партизански одреди" бб-Б 1/13 и со престојувалиште во с.Мокрино бб, Општина Ново Село, Струмичко. Вредност на спорот 1.582.470,00 денари.

По поднесената тужба судот во два наврати закажувал расправа, меѓутоа, од вратените покани упатени на адресата на тужениот во Скопје и во с.Мокрино, се констатира дека во Скопје тужениот не отишол да ја побара пратката, а од вратените покани во с.Мокрино, се констатира дека тужениот се наоѓа во Швајцарија.

Се повикува тужениот Атанасовски Илија, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд во Струмица, во судница број 22 во 12,00 часот.

Доколку тужениот во наведениот рок не се јави во судот, на истиот ќе му биде поставен времен застапник.

За времен застапник ќе му биде поставено лицето Валентина Митева, стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Времениот застапник Валентина Митева ќе ги шти-ти интересите на тужениот Атанасовски Илија во спорот П.бр.1242/02, до правосилното окончување на истиот, односно додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот и додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека на тужениот му назначил старател.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.1242/02. (6496)

Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански суд, постапувајќи по тужбата за развод на брак, од тужителот Марија Ѓорѓиева, родена Бомјанска од с.Добрејци, против тужениот Слоѓи Ѓорѓиев од с.Добрејци, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот Слоѓи Ѓорѓиев од с.Добрејци, сега во странство со непозната адреса и место на престојување, да се јави пред Основниот суд во Стру-

мица во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас, или да си определи свој полномошник кој ќе го застапува пред судот, се до правосилното окончување на оваа постапка.

Доколку тужениот Слоѓи Ѓорѓиев не се јави во определениот рок, ниту пак достави известување за неговиот полномошник, ќе му биде определен привремен застапник од редот на стручните работници од Основниот суд во Струмица, и тоа лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе го застапува се до правосилното окончување на овој спор, со сите права и обврски што ги има тужениот.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.135/03. (6505)

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужба за развод на брак, на тужителот Душко Трајков од с.Турново, против тужената Сузана Трајкова од с.Турново, која е на привремена работа во странство со непозната адреса.

За привремен застапник на тужената Сузана Трајкова и се назначува Марија Стојкова, стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената се до нејзиното појавување пред овој суд, или назначување на полномошник.

Се повикува тужената Сузана Трајкова да се јави во Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.58/03. (6866)

Пред Основниот суд во Струмица, во тек е постапка за долг, по тужба на тужителот Филчев Павло од с.Сушица - Струмица, против тужените Попов Васе и Попов Мите, и двајцата од с.Куклиш, Општина Струмица. Вредност на спорот 15.727.720,00 денари.

На повеќе закажани расправи тужениот Попов Мите од с.Куклиш, со времен престој без адреса во Америка, не се појавува.

Се повикува тужениот Попов Мите, времено во Америка, без адреса на престојување и живеење, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд во Струмица, или да назначи свој полномошник.

Доколку не се јави во овој рок, на истиот ќе му се определи застапник за водење на постапката се до правосилноста на пресудата.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.1803/00. (6868)

Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка под ВПП.бр.86/02, за физичка делба, по предлог на предлагачите Ѓорѓиев Василије од Скопје, Рогановиќ Ирина од Нови Београд и Весна Лазаревиќ од Вршац, против противниците Стоилова Македонка од Скопје и Цветков Венко од с.Смоларе, на времена работа во Швајцарија.

За привремен застапник на противникот Цветков Венко од с.Смоларе, сега со непозната адреса на живеење во Швајцарија, се назначува Лорета Абрашева - стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на противникот Цветанов Венко се до неговото појавување или испраќање на полномошник пред Основниот суд во Струмица, со сите права.

Од Основниот суд во Струмица, ВПП. бр. 86/02. (6684)

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужбата за развод на брак, на тужителот Пандев Стојанчо од с.Градошорци, против тужената Пандева Роза од Струмица, сега на времена работа во странство со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

За привремен застапник на тужената Пандева Роза од Струмица, сега на времена работа во странство со непозната адреса, и се одредува Цонка Каламерникова, стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ги застапува интересите на тужената, со сите права, се до нејзиното појавување или нејзин полномошник пред судот.

Се повикува тужената Пандева Роза од Струмица, да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.94/03. (6688)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за развод на брак, по тужба на тужителот Мустафи Екрем од Тетово, против тужената Беџети Љуљзие од Тетово, сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува тужената Беџети Љуљзие од Тетово, ул. "Блок" бр. 82 АА-14, сега со непозната адреса во Швајцарија, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник кој ќе ги штити нејзините интереси до окончување на спорот.

Во спротивно, судот ќе постави времен старател да ги штити правата и интересите на тужената до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.80/03. (6494)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Сулејмани Зија од с.Орашје, против тужената Сулејмани Шпреса од Тетово, сега со непозната адреса во странство - Швајцарија.

Се повикува тужената Сулејмани Шпреса од Тетово, односно од с.Геоарце, сега со непозната адреса во Швајцарија, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена или да овласти свој полномошник.

Во спротивно, ќе и се одреди законски застапник преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе ги штити нејзините интереси до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.110/03. (6506)

Пред овој суд се води постапка за сопственост, по тужба на тужителот Вејсели Абдулмеџит од с.Порој, против тужените Шаини Неим Алиеби, Шаини Неим Неби и Шаини в.д.Неим Сабрије, сите од с.Џепчиште, сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужените се со непозната адреса, се повикуваат да се јават во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одредат полномошник.

Во спротивно, судот ќе им постави времен старател - застапник кој ќе ги штити правата и интересите пред судот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.280/2003. (6854)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Реџеми Дашмир од Тетово, против тужената Теубнер Катрин, со непозната адреса во СР Германија.

Бидејќи тужената Теубнер Катрин, е со непозната адреса во СР Германија, за истата да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ", во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди свој полномошник. По истекот на овој рок на истата ќе и биде поставен времен старател, преку Центарот за социјална работа-Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 266/2003. (7067)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНКИ ЛИЦА

Во регистарот на странски организации под Рег. број 126 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Дилоит Туш Томатсу пазари во развој Лтд - Проект за зајакнување на финансискиот сектор во Македонија, со седиште во Њу-касал - Делавер - САД.

Седиштето на подружницата на странската организација Дилоит Туш Томатсу пазари во развој Лтд - Проект за зајакнување на финансискиот сектор во Република Македонија е во Скопје, на ул. "8-ма Ударна Бригада" бр. 24.

Работата и активностите на подружницата на странската организација Дилоит Туш Томатсу пазари во развој Лтд - Проект за зајакнување на финансискиот сектор во Македонија ќе се однесува на зајакнување на финансискиот сектор во Р. Македонија во областа на банкарското и небанкарското работење особено преку помош на банкарскиот сектор, пазарот на капитал, помош во реформата на сметководството, во пензиските реформи, помош во Секторот за осигурување како и помош во Секторот за управување со друштва и трговско право во Македонија.

Подружницата на странската организација Дилоит Туш Томатсу пазари во развој Лтд - Проект за зајакнување на финансискиот сектор во Македонија, стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.02.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 13/02. (6999)

Во регистарот на странски организации под Рег. број 128 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација "КАРИТАС ИТАЛИЈАНА", со седиште во Рим-Италија.

Седиштето на подружницата на странската организација "КАРИТАС ИТАЛИЈАНА" од Рим-Италија во Република Македонија е во Скопје, на ул. "Петар Поп Арсов" бр. 43.

Работата и активностите на подружницата на странската организација "КАРИТАС ИТАЛИЈАНА" во Република Македонија ќе се однесува на грижа и координирање на иницијативите и хуманите дела на Италијанските католички организации, соработка со други организации со христијанска определба, соработка со Националните Каритас со други земји како и општествен и економски напредок за луѓето и заедниците кои се наоѓаат во ситуација на потешкотии на територијата на Република Македонија.

Подружницата на странската организација "КАРИТАС ИТАЛИЈАНА", стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 14/02. (7000)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4655/2002 од 18.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 02035923?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ДЕВИТ МКД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 3/4-19.

Бришење на трговското друштво од трговскиот регистар на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕВИТ МКД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 3/4-19.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4655/2002. (6271)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4825/2002, од 27.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048768?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за угостителство, маркетинг, услуги и трговија ТРАНС ЕКСПИРИЕНС ДООЕЛ ул. "Сремски фронт" број 30, Скопје.

Овластено лице за застапување на друштвото ќе биде Владимир Мирчевски од Скопје управител со ограничувања: да склучува договори во име и за сметка на друштвото без претходно донесена писмена одлука од страна на основачот на друштвото, да врши купување и продавање на предмети и добра сопственост на друштвото без претходно донесена писмена одлука од страна на содружникот на друштвото. Управителот нема овластување да врши отворање и затворање на жиро-сметка како денарска така и девизна без претходно да добие писмена одлука од страна на основачот. Управителот нема овластувања да подига парични средства над износот од 500 евра во денарска противвредност по курс на НБМ, овој лимит важи како за денарска така и за девизна сметка на друштвото без притоа да добие писмена согласност од основачот, да врши вработување и отпуштање на работници како и да одлучува за други права на работниците во областа на работните односи без писмена согласност на содружникот на друштвото.

Дејности: 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 55.44/3, 55.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 55.51, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.33, 71.34, 71.40, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.81, 74.84, 74.40, 74.82, 74.83, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 92.62, 92.72, 93.05, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.32, 22.33.

Во надворешниот промет друштвото ќе врши: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји Албанија, СРЈ, Бугарија и Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4825/2002. (33230)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5013/2002, од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048956?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија, услуги и маркетинг КОСМО-МАКС ДООЕЛ ул. "Маршал Тито" број 10/15, Скопје.

Дејности: 15.84, 15.85, 51.11, 51.12, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 55.51, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14,

74.81, 74.84, 74.40, 74.82, 74.83, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31/1, 92.33, 92.34, 92.40, 92.62, 92.72, 93.05, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.32, 22.33.

Друштвото ќе врши надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји Албанија, Грција, СРЈ Југославија и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со целокупниот свој имот.

Управител без ограничувања на друштвото ќе биде лицето Тома Димитровски - Масин од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5013/2002. (33231)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2143/2002, од 06.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046088?-1-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за вработување на инвалиди, производство, трговија, транспорт и услуги ЛАТЕР ХЕНД Мирослав Димовски и др. увоз-извоз Тетово, ул. "Благоја Тоска" број 110-А, Тетово.

Основачи на друштвото се Мирослав Димовски и Оливера Димовска и двајцата од село Жилче, Општина Јегуновце.

Дејности: 85.32/3, 01.13/2, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.23, 24.30, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 28.72, 28.73, 29.12, 29.13, 29.14, 29.31, 29.32, 29.40, 31.10, 31.30, 32.30, 33.50, 34.10, 34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.30, 36.62, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.50, 74.60, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.22, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 74.81, 74.83, 90.00, 92.34, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Србија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица за обврските одговара со сиот свој имот и лично и неограничено солидарно со сиот свој имот на содружниците.

Одговорно лице за застапување и претставување на друштвото во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е Мирослав Димовски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2143/2002. (33233)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5071/2002, од 12.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049014?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги АДРИАТИК ИМ-ПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Иван Козаров" број 24/1-3, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 45.31, 45.32, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 74.12, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнации, посредување и застапување, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, меѓународна шпедиција.

Основач и управител е Вчков Златко. Основен влог од 2.600,00 евра или 158.600,00 денари во основни средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5071/2002. (33234)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14104/1999, од 27.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02039037?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Трговец поединец ТАКСИ ИГОР Боро Благојче Крстевски ТП с. Долно Лисиче, ул. "Маршал Тито" бр. 9/8, Скопје.

Трговец поединец ТАКСИ ИГОР Боро Благојче Крстевски ТП с. Долно Лисиче, ул. "Маршал Тито" бр.9/8, Скопје.

Основач: Боро Крстевски од с. Долно Лисиче, ул. "Маршал Тито" бр. 9/8, Скопје.

Дејности: 60.22 - такси превоз.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ќе одговара лично со целокупниот свој имот.

Боро Крстевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14104/1999. (33235)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5168/2002, од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049111?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги ЈАН Коста ДООЕЛ Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 287-а, Скопје.

Се основа ДООЕЛ. Назив: Друштво за трговија на големо и мало и услуги ЈАН Коста ДООЕЛ Скопје, ул. "Хо Ши Мин" 287-а, Скопје.

Содружник е Доновски Коста од Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.62, 52.11,

52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 60.22, 60.24, 70.31, 71.10, 74.84. Во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, консигнациона продажба, транспорт и шпедиција.

Управител на друштвото ќе биде Доновски Коста - со неограничени овластувања.

Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5168/2002. (33236)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4957/2002, од 09.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048900?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и трговија КРЕДЕРЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Св. Климент Охридски" бр. 60-а.

Дејности: 17.53, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.30, 24.30, 25.21, 25.23, 26.65, 27.42, 28.12, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 29.14, 29.54, 29.56, 31.10, 31.20, 31.30, 31.62, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Кузмановски Јордан - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4957/2002. (33237)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4754/2002, од 12.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048697?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги БОТОН ДОО Скопје, ул. "Лука Геров" бр. 48/2-8, Скопје.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги БОТОН ДОО Скопје. Седиште: ул. "Лука Геров" бр. 48/2-8, Скопје.

Основачи се Аце и Лиле Стојаноски.

Влог: 183.200,00 денари или 3.000 евра.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 51.45, 51.42/1, 51.42/2, 51.32, 51.34, 51.51, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.74, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување во правниот промет на стоки и услуги, застапување на странски фирми и физички лица, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, консигнација, реекспорт.

Управител е Аце Стојаноски од Скопје, кој ќе го застапува друштвото и во надворешнотрговското работење.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4754/2002. (33238)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4978/2002, од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048921?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ПАНЕ 2002 експорт-импорт ДООЕЛ ул. "Манчо Малиминов" бр. 30, Неготино.

Се основа со Изјава од 20.11.2002 година. Основач е Андов Кире од Неготино, ул. "Манчо Малиминов" бр. 30, Неготино.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.13/1, 01.41, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 15.32, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.40, 74.84, 65.12/3, 29.40, 29.71, 29.72, 72.10, 72.20, 72.60. Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај и шпедиција, реекспорт, консигнација.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Андов Кире - управител на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4978/2002. (33239)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4088/2002, од 30.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048031?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ТИМА ПРОМ ДОО увоз-извоз Миравци ул. "Торе Митров" бр. 151, Миравци.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 02.31, 01.32, 01.33, 01.41, 01.42, 01.43, 01.51, 01.52, 01.61, 01.62, 01.71, 01.72, 01.81, 01.81/1, 01.81/2, 01.82, 01.82/1, 01.82/2, 01.83, 01.84, 01.85, 01.86, 01.87, 01.88, 01.89, 01.91, 01.92, 01.93, 01.94, 01.95, 01.96, 01.97, 01.98/1, 01.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.20, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.34, 74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-

ни производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, консигнациона продажба, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Венци Димитров - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4088/2002. (33240)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4089/2002, од 16.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048032?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОФИ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија ул. "Мечник камен" бр. 6, Гевгелија.

Македонка Шарланџиева од Гевгелија.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.34, 74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународната шпедиција, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Македонка Шарланџиева - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4089/2002. (33242)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5108/2002, од 02.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049051?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ИГМАСТА ДООЕЛ Скопје, ул. "Коперникова" бр. 9 а.

Единствен содружник на друштвото е Игор Стаменковски од Скопје.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 51.21,

51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.347, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.60, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02 и надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, комисионо и консигнационо работење.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничувања е Игор Стаменковски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5108/2002. (33243)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5131/2002, од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049074?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДРЕАМ СОФТ ДООЕЛ Скопје, ул. "Жарко Зрењанин" бр. 76, Скопје.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги ДРЕАМ СОФТ ДООЕЛ Скопје. Седиште: ул. "Жарко Зрењанин" бр. 76, Скопје. Основач е Кире Палчески. Влог: 154.500,00 денари или 2.531 евро.

Управител е Ирена Цветковска.

Дејности: 30.02, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување во правниот промет на стоки и услуги, застапување на странски фирми и физички лица, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, консигнација, реекспорт, туристичко-агенциски работи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5131/2002. (33244)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5065/2002, од 16.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049008?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство и трговија АБН ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Гоце Делчев" бр. 11/1-4.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 51.16, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Пападопулос Константинос - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5065/2002. (33245)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5180/2002, од 12.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049123?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало П А Р Е Ј О ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Демир Трајко" бр. 88, Нерези, Скопје.

Дејности: 15.98/2, 15.98/1, 17.40/1, 17.40/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 71.33, 71.34, 74.84, 80.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување, консигнација, меѓународен превоз на стоки, меѓународен превоз на патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските сторени во правниот промет одговара со сиот имот со кој располага.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешнотрговскиот промет е Ујар Мустафа - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5180/2002. (33246)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5198/2002, од 12.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049141?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство, промет и услуги ВИП-БСК ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Страшо Пинџур" бр. 71 Е 1/2, Скопје.

Содружник со Изјава од 03.12.2002 година е Пеливанов Борис од Кавадарци, со стан на ул. "Цано Поп Ристов" бр. 14.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, застапување на странски фирми и посредување во надворешнотрговскиот промет, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународен транспорт на стоки и меѓународна шпедиција, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања. За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го претставува и застапува управителот Станка Стојанова - управител без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5198/2002. (33247)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5045/2002, од 02.12.2002 година, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги КАРПА ПРОМ ДООЕЛ Скопје, ул. "Иван Манолов" бр. 4 А.

Основач на друштвото е Мирјана Арсовска од Скопје, ул. "Иван Манолов" бр. 4 А, со основачки влог од 2.500 евра.

Дејности: 15.86, 15.87, 15.33, 15.98/1, 15.98/2, 55.11, 55.12, 55.30/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 52.61, 52.62, 52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.38, 51.39, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.57, 51.25, 51.35, 51.22, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.64, 50.30/1, 50.40/2, 50.20, 63.30, 63.40, 74.13, 70.31, 70.20, 71.32, 74.84, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 93.02, 93.01, 93.04, 93.05, 92.34, 65.12/3, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.20/2, 74.40, 74.20/5, 74.14, 71.33, 71.34, 74.83, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги во внатрешна и меѓународна шпедиција, меѓународен туризам.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Мирјана Арсовска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5045/2002. (33248)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5289/2002, од 16.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049232?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕРА НЕКТАР ДОО експорт-импорт с. Порој, Цепчиште.

Основач е Кани Азизи од с. Порој. Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ЕРА НЕКТАР ДОО експорт-импорт. Седиште: с. Порој, Цепчиште.

Дејности: 15.32, 15.81, 15.98/1, 15.98/2, 17.54, 18.22, 18.24, 19.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 25.13, 25.22, 25.24, 36.63, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84.

За управител на друштвото се одредува лицето Кани Азизи од с. Порој, Тетово.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5289/2002. (33249)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4942/2002, од 17.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048885?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД како ДОО на Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги АХА ДОО експорт-импорт Гостивар, "Живко Брајковски" бб.

Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.21, 74.20/3, 74.84, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во надворешниот промет, комисиона и консигнациона работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Мемеди Агрон од Гостивар, "Живко Брајковски" бб, управител без ограничување.

Содружници се Мемеди Агрон и Мемеди Кани, двајцата од Гостивар, "Живко Брајковски" бб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4942/2002. (33251)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3947/2002, од 06.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047890?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги САРАЈ-ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Сарај ул. "Маршал Тито" бр. 39, Сарај.

Основач е Нерагим Сали од Скопје.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.30, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.73, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 65.12/3, 63.40, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешниот трговски промет, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стока во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Нерагим Сали - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3947/2002. (33252)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3163/2002, од 09.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047108?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО согласно ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги на мало и големо ХИТЕ-СТОЛАРИЈА Саит и др ДОО експорт-импорт Гостивар, ул. "18 Ноември" бб.

Седиште: Гостивар ул. "18 Ноември" бб.

Основачи се Есади Саит с. Речане - Општина Вруток и Есади Љутфије с. Речане - Општина Вруток.

Дејности: 20.10, 20.20, 20.30, 28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 72.60, 74.12, 74.84 и 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара и настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Есади Саит - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3163/2002. (33253)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5216/2002, од 13.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049159?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП ПА ГО - Трговија на мало Мијов Панче Зоран ул. "Максим Горки" бр. 8, Велес.

Назив: ТП - ПА ГО - Трговија на мало Мијов Панче Зоран, ул. "Максим Горки" бр. 8, Велес.

Седиште: ул. "Максим Горки" бр. 8, Велес.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.44/4.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Мијов Зоран од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5216/2002. (33254)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5191/2002, од 06.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049134?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Трговија на мало ТОБАЧИНИ-СЕТ ТП Симе Велимир Илиевски Скопје, Кеј "13 Ноември" бб.

Основач е Симе Илиевски од Скопје, ул. "Коце Металец" 9/1-1.

Дејности: 52.25, 52.26, 52.33, 52.47.

Неограничени овластувања.

Управител со неограничени овластувања е Симе Илиевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5191/2002. (33255)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5094/2002, од 02.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049037?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското радиодифузно друштво ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с. Матејче, Липково.

Трговско радиодифузно друштво ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с. Матејче, Липково. Друштвото е основано со Изјава за основање на ДООЕЛ, а содружник на друштвото е Бесим Шабани од Матејче, Куманово.

Дејност: 92.20.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лицето овластено за застапување во внатрешен промет е Шабани Беким - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5094/2002. (33256)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5064/2002, од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049007?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за такси превоз, трговија, угостителство и услуги БРАНЕ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт ул. "153" бр. 39, Тетово.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.521/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 80.42, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 93.05, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен прометот со СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи на странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Нестороска Верица - управител без ограничувања. Единствен содружник е Нестороска Верица.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5064/2002. (33257)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5192/2002, од 06.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049135?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на БАМ 2003 Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ ул. "Трифун Хаци Јанев" бр. 8, Скопје.

Скратен назив: БАМ 2003 ДООЕЛ Скопје.

Основач е Загорка Велковска од Скопје, с. Јурумлери, ул. "507" бр. 17.

Средства: Средства за основање изнесуваат вкупно: 155.000 денари или 2.500 евра.

Одговорност: не одговара, а ризикот го сноси во висина на основачкиот влог.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.40, 92.71, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Загорка Велковска од с. Јурумлери, ул. "507" бр. 17 - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5192/2002. (33258)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4879/2002, од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048822?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги Б-ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. "Мито Хацивасилев Јасмин" бр. 50, Скопје.

Основач на друштвото е Бети Насова од Скопје.

Дејности: 15.88, 15.89, 15.92, 24.14, 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.11, 63.12, 63.21, 70.20, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Југославија и Грција, консигнации, посредување и застапување, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица одговара со ситот свој имот.

Управителот на друштвото во внатрешнотрговскиот промет е Дамјановски Дејан од Скопје - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4879/2002. (33259)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5163/2002, од 12.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049106?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, промет и услуги ДЕИЛ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Трајко Бошков Тарцан" бр. 9, Скопје.

Основачи се Илијески Живко од Скопје, ул. "Трајко Бошков Тарцан" бр. 9.

Фирма: Друштво за транспорт, промет и услуги ДЕИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,

Седиште: Скопје, ул. "Трајко Бошков Тарцан" бр. 9.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,

51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.12, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 93.01, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациска продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Целосна одговорност.

За управител на друштвото се одредува лицето Илијески Дејан од Скопје, ул. "Трајко Бошков Тарцан" бр. 9.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5163/2002. (33260)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5145/2002, од 12.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049088?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГУРИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Селце, Тетово.

Основач е Иљаз Мустафи од с. Селце - Тетово.

Фирма: Друштво за градежништво, трговија и услуги ГУРИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт.

Седиште: с. Селце, Тетово.

Дејности: 15.81, 15.98/2, 18.22, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 26.61, 26.62, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.13, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84.

За управител на друштвото се одредува лицето Иљаз Мустафи од с. Селце - Тетово.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5145/2002. (33261)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5002/2002, од 02.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048945?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП на Авто-такси КИКИ-68 ТП Крсте Панче Колевски, ул. "Благоја Стевковски" бр. 17/2/6, Скопје.

Основач: Крсте Колевски од Скопје, ул. "Благоја Стевковски" бр. 17/2/6.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Крсте Колевски - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5002/2002. (33262)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5124/2002, од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049067?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги АНВЕС ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Смољани" бр. 1, Скопје.

Се врши основање на Друштвото за производство, трговија и услуги АНВЕС ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје.

Основач на друштвото е Весна Пендароска од Скопје.

Дејности: 01.12/1, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмски сообраќај, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, царински складишта, комисиона продажба, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет кон трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Весна Пендароска - управител на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5124/2002. (33263)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5128/2002, од 05.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049071?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги АРТЕ-АНТИКА ДООЕЛ увоз-извоз Валаново, ул. "Васил Главинов" бр. 12.

Основач е Димитар Керамитчиев од Валаново.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.24, 15.85, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји, посредување во надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Атанас Керамитчиев - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5128/2002. (33264)

ИСПРАВКА

Во огласот за основање на Друштво за производство и промет на автогалантерија и пластични производи АМАК СП АД, Трег. бр. 65/02, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 17/03, на страна 11, под бр. 6881, во вториот ред наместо: "18.12.2002 година" треба да стои: "18.02.2002 година".

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. зг. бр. 55/98 од 12.02.2003 година, во регистарот за Здруженија на граѓани и фондации ги запиша следните промени:

Се одобрува упис во регистарот за здруженија на граѓани и фондации на Здружението кој го имало првобитното име КУНГ ФУ КЛУБ ШАО ЛИН од Скопје и сега гласи: КИКБОКСИНГ КЛУБ "КУНГ ФУ ШАО ЛИН" од Скопје, како и промена на седиштето на клубот од ул. "Финска" 16-а, Скопје на ул. "Струма" бр. 3/3-11, Скопје.

Од Основниот суд во Скопје II - Скопје, I. Рег. зг. бр. 55/98 (6146)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основен суд Неготино под реден број 5/03 се запишува Здружението на производители на здрава храна "Ековита" од Неготино. Здружението се регистрира заради развој на производство на здрава храна од било кој облик во регионот, развој на индивидуалното земјоделско производство, воведување на четири-димензионално производство, изнаоѓање на пласман за производите со тенденција за воведување на производство според однапред склучени договори, воспоставување на меѓусебна соработка со другите здруженија од областа на производство на храна и други цели и задачи утврдени со Статутот на здружението.

Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино, а овластено лице за застапување е Глигоров Сашко од Неготино, ул. "Дојранска" бр. 12.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 5/03. (6322)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основен суд Неготино под реден број 6/03 се запишува Здружението на водокорисници за наводнување од ХС "Демир Капија" од Демир Капија. Здружението се регистрира заради ефикасно организирање на неговите членови во користењето и распределбата на вода за наводнување и поефикасно и порационално наводнување на површините кои ги покрива здружението, присуство на свои претставници при усогласувањето на плановите и програмите за експлоатација и одржување на мрежата во рамките на територијата на здружението, координиран настап пред водостопанското претпријатие Неготинско поле, координиран настап на членовите во подготовка на годишен план за структура на земјоделски култури и други цели и задачи утврдени со Статутот на здружението.

Седиштето на здружението се наоѓа во Демир Капија, ул. "Маршал Тито" бб, а овластено лице за застапување е Тони Петков од Демир Капија, ул. "Даме Груев" бр. 38.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 6/03. (6325)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 1/2003 од 12.02.2003 година, го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани што се води при овој суд Ловечко друштво "КОЖУФ" од Миравци.

Име на субјектот: Здружение на граѓани Ловечко друштво "КОЖУФ".

Седиште на субјектот: Миравци.

Цели и задачи на субјектот: Одгледување, размножување, заштита и ловење, обезбедување услови за унапредување на ловството во своите ловишта, за стопанисување и законско користење на ловиштата, помагање на ловците во изградување на ловечка етика, унапредување на спортската, рекреативната и научно-истражувачка дејност во ловството и на ловниот туризам, помагање во унапредување на ловната кинологија, ловното стрелство од интерес за развиток на ловот и во врска со тоа да соработува со соодветно организации и други цели и задачи.

Лице овластено за застапување: Танчев Јован од Миравци.

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 1/03. (6320)

Се запишува во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 4/03 од 4.03.2003 година, Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Плачковица" од Радовиш кое е основано заради унапредување на фудбалскиот спорт и организирање натпревари.

Здружението ќе дејствува на територијата на Република Македонија, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш на ул. "Илинденска" бб.

Од Основниот суд во Радовиш, ЗГФ. бр. 4/03.(6120)

Се запишува во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 5/03 од 4.03.2003 година, Здружение на граѓани со име Пеливински клуб "Бујук-Суперхит" од Радовиш кое е основано заради развој на пеливанските спортови и организирање натпревари.

Здружението ќе дејствува на територијата на Република Македонија, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш на ул. "Маршал Тито" бр. 23, Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш, ЗГФ. бр. 5/03.(6121)

Се запишува во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 7/03 од 5.03.2003 година, Здружение на граѓани со име Борачки клуб "Јака-Семкорп" Радовиш кое е основано заради унапредување и организирање на натпревари во борење.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш и Република Македонија, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш на ул. "Александар Македонски" бб.

Од Основниот суд во Радовиш, ЗГФ. бр. 7/03.(6123)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 4/2003, се запишува здружението на граѓани под име: Иницијатива за Општествено Економски развиток - ИОЕР од Горенци.

Здружението на граѓани има за цел: општествено економски развој, рурален развиток, промовирање на меѓуетничка соработка, унапредување на соработката и толеранција меѓу граѓаните, да негува чиста и здрава животна средина и да ја чува човековата околина од загадување, развивање на земјоделството кај населението, заштита на шумите од неконтролирана експлоатација и пошумување на сите голосеци и голетини, урбанистичко планирање на с. Горенци и други месни средини, соработка со сите хомоложни организации, соработка со спортски, културни и научни организации се со цел за зачувување на чиста животна околина и негување на добри и толерантни меѓучовечки, меѓуверски и меѓунационални односи.

Седиштето на здружението е во с. Горенци - Охрид.

Овластено лице за застапување на здружението е Мирдаш Арифид од с. Горенци.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 4/2003. (6124)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 6/2003, се запишува здружението на граѓани под име: Едриличарски клуб "БОФОР" Охрид-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: развој на Едриличарскиот спорт во Охрид и Република Македонија; донесување програми за развој и унапредување на работата на клубот; учествува во реализација на системот на натпревари што го организира едриличарскиот сојуз на Македонија; прифаќа организација на едриличарски натпревари за сите категории, како и организација на меѓународни средби во едрење, кои ќе му ги довери ТСМ; организира тренижен процес и подготовки на членови на клубот; реализира Програма за надградба на стручните кадри во клубот; дава иницијатива за соработка со организации кои реализираат програми што се значајни за развојот на едрење спортот и клубот; води документација за своето членство; води документација за одржаните тренинзи, натпревари кои ги организира клубот и издава годишен билтен на клубот; се грижи за набавка и одржување на неопходната опрема, реквизити за организација на тренинг и натпревари за своите членови; се грижи за подобрување на материјалната основа за работници, едрење школа и секциите; води грижа за здравствената заштита на активните членови на клубот; да извршува и други работи и задачи утврдени со Законот за спорт, статутот и други акти.

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Туристичка" бр. 3/7, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Стевчо Ставрев, од Охрид, ул. "Туристичка" бр. 3/7.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 6/2003. (6125)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 3/2003, се запишува здружението на граѓани под име: Авто мото клуб "Мото" Охрид-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: го развива и унапредува моторциклизмот и автомобилизмот; го развива авто-мото спортот; го развива домашниот и меѓународниот авто-мото туризам; учество во сообраќајно-техничкото воспитување на децата и младите и нивна заштита во сообраќајот; оспособува кандидати за возачи на моторни возила; организира и врши дејности од интерес на членовите во контекст на безбедноста на сообраќајот; организира разни форми на активности за подигање на нивото на сообраќајната култура кај возачите; развива активности на планот на сообраќајната етика и моралот кај сите учесници во сообраќајот, солидарност, хуманост и дисциплинираност; формира фондови за финансирање на активности за превентивни цели во патниот сообраќај, за заедничка дејност со другите Авто мото клубови во земјата; самостојно и во соработка другите клубови организира и развива активности насочени кон поголема безбедност на сообраќајот; за посебни активности и постигнати резултати доделува награди и признанија на членовите; врши и други работи кои произлегуваат од потребите на членовите и во согласност со законот и статутот.

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Гоце Делчев" бр. 71, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Керимоски Неим од Охрид, ул. "Гоце Делчев" бр. 71.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 3/2003. (6126)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. зг. бр. 1/03 од 5.03.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува уписот во регистарот на здруженија и фондации на Здружение за заштита на македонските културни вредности и традиции - МАКЕДОНСКО НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ со седиште во Скопје, на ул. "Ресенска" бр. 6/III-8.

Цели и задачи на здружението се: унапредување и заштита на македонскиот национален идентитет, подигање на нивото на политичка култура и принципите на демократијата и граѓанското општество, афирмирање и зачувување на македонските традиции и обичаи, семејните вредности, традиционалниот морал, народното творештво и фолклор, духовното културно наследство на Македонците, преку организирање предавања, трибини, семинари, народни собири, одржување на традиционални обичаи, размена на информации, публикување билтени, брошури, книги и друг пропаганден материјал, поттикнување и финансирање на научно истражувачки активности, формирање клубови, библиотеки и информативни центри, заштита на историските споменици, помагање и стимулирање на млади таленти, заинтересирани за проучување на македонската традиција, култура и уметност, остварување контакти со македонската дијаспора, воспоставување контакти со сродни здруженија во други држави.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението за заштита на македонските културни вредности и традиции - МАКЕДОНСКО НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. 1/03. (6140)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 16/2003 од 17.03.2003 година, во судскиот регистар на здруженијата на граѓани и фондации го запиша преименувањето на Здружението на граѓани Заедница на здруженија на родители на деца заболени од церебрална парализа на Република Македонија - Прилеп, чие основање е запишано со решение на Основниот суд во Прилеп Рег. Згф. бр. 17/98 од 15.01.1999 година, во Сојуз на здруженија на лица заболени од церебрална парализа на Република Македонија - Прилеп.

Лице овластено за застапување и претставување на Сојузот на здруженија на лица заболени од церебрална парализа на Република Македонија - Прилеп е Мица Печијареска од Прилеп, со живеалиште на ул. "Димо Наредникот" бр. 15.

Заедницата на здруженија на родители на деца заболени од церебрална парализа на Република Македонија - Прилеп се ослободува од обврската за плаќање на судски такси, во износ од 2.200,00 денари, поради нејзиниот хуманитарен карактер, а согласно член 11 од Законот за судски такси.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 16/2003. (7069)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. зг. бр. 7/03 од 27.02.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува уписот во регистарот на здруженија и фондации на Здружение за економски истражувања и екологија "Зелена Линија" од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Киро Крстев" бр. 9.

Основни цели и задачи на здружението се: остварување на социјална и економска благосостојба на граѓаните на Република Македонија, искоренување на сиромаштијата, задоволување на потребите од ресурси на сегашните генерации, без да се загрозат потребите за ресурси на идните генерации, зголемување на еколошката свест на граѓаните на Република Македонија, заштита на природните, физичките и социјалните ресурси, економски, социјални и еколошки истражувања кои ќе се повикуваат по потреба со цел да придонесат кон интегриран и одржлив развој на Република Македонија.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението за економски истражувања и екологија "Зелена Линија" од Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. 7/03. (7007)

Со решение Згф. бр. 51/02 од 09.01.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 51 за 2003 година се запишува Ромска Детска Амбасада Рома Унион 2002 РМ-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Васил Главинов" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради застапување и промовирање на правата на децата Роми, информирање и заштита на детските права на децата Роми, заштита на малцинските групи во различни области на социјалниот живот, подобрување на економската, социјалната положба и здравствена заштита на децата од 0 до 18 годишна возраст, правна едукација за заштита на детето од злоупотреба и јавно делување за правна заштита на детето.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 51/02. (6440)

Со решение Згф. бр. 5/03 од 14.02.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 5 за 2003 година се запишува Здружение на граѓани фризеи, бербери и занаети во изумирање ЕСНАФ-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа во Трговскиот центар Берберница Шеки во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и Република Македонија.

Здружението е основано поради остварување на заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, вршење дејности и активности за подобрување и унапредување на условите за работа, стручноста и едукација на млади кадри, организирање на курсеви за поучување на млади кадри во областа на занаетите во изумирање.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 5/03. (6442)

Со решение Згф. бр. 6/03 од 20.02.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 6 за 2003 година се запишува Центар за заштита на правата на граѓаните ВИКТОРИ Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Киро Хаци Арсов" бр. 3 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради заштита на мајките и децата, заштита и едукација за рехабилитација на лица со посебни пречки во развојот, едукација на деца и млади за зависност од дрога, алкохол и никотин, едукација на младите за брак и семејство и планирање на семејство, запознавање на граѓаните со смртноста од заразни болести.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 6/03. (6443)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1490 се запишува здружението на граѓани Здружение на кошаркарки-ветеранки ТОП ТИМ, со седиште во Скопје, на ул. "Велько Влаховиќ" бр. 18/47.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на потенцирање на благодетите на кошарката, развој на спортско рекреативно спортување, како и учество во спортско рекреативни натпревари и турнири во кошарка во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.02.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 33/03. (6444)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1495 се запишува здружението на граѓани МДЦ-ТИ, Нет, Скопје, Здружение на граѓани за поддршка на трговија, инвестиции и граѓанското општество, со седиште во Скопје, на ул. "Антонио Грубишиќ" бр. 5.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промовирање и афирмација на идејата за развој на консултантската професија преку конкретни проекти и тренинг програми, поддршка и развој на конкурентноста на македонските претпријатија, поддршка и развој на трговијата и извозот како и соработка со деловни асоцијации на Македонија и др. слични организации во земјата и странство и државните органи.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.02.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 25/03.
(6445)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1494 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани "ХАРМОНИЈА" - Центар за помош и поддршка на граѓани при разрешување на животни проблеми и остварување на граѓански и човекови права, со седиште во Скопје, на ул. "Никола Вапцаров" бр. 2/2.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промоција и развивање на мултикултурното и граѓанското општество, учество на симпозиуми, конференции, семинари и работилници од областа на граѓаните и човековите права и социјалната политика со цел заштита и остварување на граѓанските човековите слободи и права, поттикнување и развој на економско-социјалните културни права како и соработка со институции од земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.02.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 14/03.
(6446)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1489 се запишува здружението на граѓани: Здружение на Унгарците во Македонија ТЕЛЕДОМ, со седиште во Скопје, на ул. "Леринска" бр. 12 Б.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на едукативни програми за подучување на унгарскиот јазик и воспоставување на врски со Унгарскиот сојуз на Телехаз организации, одржување на предавања на унгарски јазик со покана на преведувачи.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.02.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 21/03.
(6447)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1484 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за ултразвук Македонско американски центар (МАЦ) Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Вељко Влаховик" бр. 4/1-1.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на едукација, односно да организира курсеви за медицински професионалци од областа на дијагностичкиот ултразвук, едукација на граѓаните од страна на обучени професионалци, поефикасна заштита на здравјето и безбедна медицинска нега на популацијата како и соработка со слични асоцијации, институции и здруженија во Македонија во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.02.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 18/03.
(6448)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1488 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за негување на традиционалните вредности на Прилеп и Прилепско "КРАЈО МАРКО" - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Казанлиска" бр. 35/39.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на негување на традиционалните вредности од Прилеп и Прилепско, организирано дружење со цел одбележување на празниците карактеристични за Прилепскиот регион.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 14.02.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 29/03.
(6450)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. ЗГФ. бр. 8/03 од 04.03.2003 година го запиша следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 8/03 се запишува Здружението на граѓани ИНТЕРНАЦИОНАЛНО МЛАДИНСКО КУЛТУРНО ОРГАНИЗАЦИЈА, со скратено име "ИМКО-ТЕТОВО" со седиште во Тетово, на ул. "Д. Г. Кара" бр. 27/8.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат за залагање и збогатување на меѓуетничка култура, соработка и придонес на едукативен процес на граѓаните и да ги информира за вредностите на културата, да преставува форум на идеите, дискусии и размена на мислење, организирање на семинари, за културни активности и др.

Подрачјето на организацијата и дејствување на здружението е целата територија на РМ.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 04.03.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, ЗГФ. бр. 8/03.
(6452)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружението на граѓани Културно уметничко друштво Васил Хаџиманов-Кавадарци, со скратен назив КУД Васил Хаџиманов - Кавадарци.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци, на ул. "7 Септември" бр. 1, а ќе делува на територијата на Република Македонија.

Основни цели и задачи на здружението се: негување и развивање на фолклорната музика, народни ора и танци; организирање на културни уметнички манифестации; преземање на мерки и активности за анимирање на пошироката јавност за значењето на културата, уметноста и другите форми на културно-уметничко дејствување на здружението; поврзување и соработка со други здруженија од ваков вид од целата Република со цел преку размена на искуства да се афирмира на пошироко културно уметничко делување на здружението; учество на здружението на разни домашни и странски културно уметнички манифестации.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 1/03.
(6453)

Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 1/03 од 07.03.2003 година, во судскиот регистар на здруженијата на граѓаните, го запиша основањето на Здружението на пензионерите "28-ми Ноември" Дебар.

Целта на основањето на здружението е развој на приватната превозничка дејност во Општината и пошироко, заштита на интересите на членовите што се занимаваат со превозничка дејност, застапување на нивните интереси и нивната заштита пред државните и други органи во земјата, посредување, помагање и давање на било каква помош на членовите на здружението при склучување на договори за работа по однос на превоз на патници и стоки, меѓусебно соработување помеѓу членовите, згрижување по однос на наоѓање на работа за превоз, соработка со другите здруженија на нивото на Републиката и соработка со други превозни организации.

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 1/03. (6454)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 3 за 2003 година се запишува Здружението на граѓани "ХЕЛП" од Гостивар, со седиште на ул. "Гоце Делчев" бр. 66 во Гостивар, а го застапува неговиот претседател Неџати Јакупи.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во првенција и намалување на последиците од користењето на дроги и други опојни средства како и борба против ширењето на сида, а преку преземање на низа активности во областа на здравственото и социјалното просветување на граѓаните преку семинари, состаноци, дискусии, предавања и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 5/2003.

(6455)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. Рег. Зг. бр. 11/03 од 7.03.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани МЕНАЏМЕНТ АСОЦИЈАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА, со седиште во Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 58/2-19.

Цели и задачи на здружението се: обука и оспособување на менаџмент кадри, стручни совети за вработување, побрзо и поефикасно ажурирање на апликациите за вработување и обезбедување на консултации за расположливото место за работа, застапување на правата и слободите на професијата менаџмент, развој на теоретскиот и практичниот концепт на менаџментот како научна дисциплина со универзална примена во секојдневниот живот, изработка на кодекс на етичко однесување на менаџмент кадри, соработка со универзитетските професори и заземање на активен удел во изработката и формулирањето на наставниот материјал од областа на менаџментот, како и промовирање на финансискиот менаџмент кој претставува нус производ од примената на менаџментот во работењето на финансиските институции, изработка на меѓународни проекти и размена на искуства со други слични асоцијации, напредни курсеви по менаџмент-теоретски и практични со предавање од професори менаџери од реномирани и успешни претпријатија во нашата земја, визуелни и аудитивни симулации за полесно и поефикасно аплицирање при вработувањето, како и начинот за успешно поминување на разговорите кои му претходат на вработувањето, соработка со други здруженија од исти карактер, соработка со единиците на локалната самоуправа и евиденција на менаџмент кадри на територијата на конкретната општина, соработка со владини и невладини организации агенции и институции, активен однос кон сите деловни ентитети и финансиски институции во земјата, организирање на семинари, симпозиуми и трибини за развојот и асоцијација и афирмација на менаџерските трендови, обезбедување на бесплатни курсеви, со компјутери и јазици, издавање на списанија од областа на менаџментот кои ќе бидат креирани од областа на менаџментот, финансирање на постдипломските студии на истакнатите членови на здружението, изработка на проекти за други невладини организации.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружението на граѓани Менаџмент асоцијација на Македонија-МАМ, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. бр. 11/03.

(6547)

Се врши измена во решението Зг. бр. 12/2001, во кое во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 12 за 2001, е запишано здружението на граѓани КИК БОКС КЛУБ "ЛИОН" Гостивар, се брише лицето за застапување на здружението Гиран Дехари, а се запишува како лице кое ќе го застапува здружението Елези Арбен од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 12/2001.

(6648)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 4 за 2003 година, се запишува Здружението на граѓани КУД "ЈЕХОНА" од с. Форино, со седиште во с. Форино, а го застапува неговиот претседател Реџеп Муслиу од с. Форино.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во развивање и унапредување на културно уметничката активност, фолклорот, песната, орото, поезијата во селото и пошироко во Р. Македонија, остварување на соработка со слични здруженија, организирање и учествување во културни манифестации во земјата и во странство.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 4/2003.

(6649)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 8/2003, здружението на граѓани со име Граѓански креативен центар "Јурук"-Радовиш, кое е основано заради создавање услови за активност на граѓаните и унапредување на човековите права.

Здружението ќе дејствува на територијата на радовиш и пошироко, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Кеј 8-ми Септември" бр. 156 во Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 8/2003.

(6824)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1500 се запишува здружението на граѓани: Еколошко друштво "Еко-мисија Скопје" со скратено име Е.Д. "Еко-мисија Скопје", со седиште во Скопје, на ул. "Васил Горгов" бр. 26.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на придонес за заштита и унапредување на животната средина во Скопје и скопскиот регион во прилог на покралитетен живот на сегашните и идните генерации, заштита на воздухот, водите, почвата, животната средина по планините и излетничките места, здравствената исправност на храната, борба против болестите на зависност и решавање на проблеми со кучињата и маичките скитници.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 54/03.

(6991)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1497 се запишува здружението на граѓани: Друштво за култура, уметност и образование "Мост", со скратено име КОКСАД, со седиште во Скопје, на ул. "Севастополска" бр. 22.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување активности од научен кадар, културен, уметнички, образовен, спортски и др. карактер меѓу младите од турската заедница во Р. Македонија како и организирање на средби, конференции, предавања и друго.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 39/03.

(6992)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1496 се запишува здружението на граѓани: Асоцијација на Студенти по Архитектура - ЕАСА при Архитектонскиот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје, со седиште во Скопје, на Архитектонски факултет - Скопје на бул. "Партизански Одреди" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на заедничка работа размена на искуства од архитектурата, едукација и животот воопшто, дискусија околу идеите за архитектурата, запознавање со околината, природата, културата и историското наследство и истражување на нови димензии за комуникација, рефлексии и презентација, кои можат да постигнат нови перспективи во архитектурата, перспективи кои можат да бидат филозофски, социјални, креативни, практични.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 50/03.
(6993)

Барањето за промена на седиште и измена и дополнување на Статутот на здружението на граѓани Скопско Астрономско Друштво од Скопје се уважува.

Во иднина седиштето на здружението на граѓани Скопско Астрономско Друштво од Скопје, ќе се наоѓа на ул. "Боро Менков" бр. 1/3/9.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 185/98.
(6994)

Барањето за промена на име на здружение на граѓани Атлетски сојуз на Македонија, се уважува.

Ви иднина името на здружението на граѓани ќе гласи: Атлетска федерација на Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 383/99.
(6995)

Во Основниот суд Скопје I - Скопје, а врз основа на барањето за евидентирање промена на овластено лице-претседател на здружението на граѓани Сојуз на воените инвалиди на Македонија од Скопје, и Записникот од одржана седница од 03.03.2003 година констатира дека во иднина нов претседател на здружението на граѓани Сојуз на воените инвалиди на Македонија од Скопје, ќе биде Шапкаров Панде од Скопје.

Барањето за измени и дополнување на Статутот, на здружението на граѓани Сојуз на воените инвалиди на Македонија, со седиште во Скопје, на ул. "Даме Груев" бр. 28, се уважува.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 75.
(6996)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1493 се запишува здружението на граѓани: Здружение за континуитет на традицијата на вековниот театарски локалитет на град Скопје- "ТРАДИЦИЈА", со седиште во Скопје, на ул. "Михаил Цаков" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на омасовување и развивање на побогати и поквалитетни демократски форми за организирање и информирање на граѓаните за значењето и улогата на традицијата, размена на знаења и искуства во областа на граѓанството и културното наследство, научно-истражувачки проекти, студии, експертизи и ревизии, тимска работа, дисциплина и продуктивност, организирање на советувања, симпозиуми, трибини и др. собори како и соработка со универзитети, институции, здруженија и стручњаци во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.02.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 26/03.
(6997)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1498 се запишува здружението на граѓани: Здружение на земјоделски аптекари на Македонија "АГРОКЛУБ" Скопје, со скратено име АГРОКЛУБ, Скопје, на ул. "Рузвелтова" бр. 22.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на заложба за слободна трговија, унапредување на одржливо, современо и економски ефикасно земјоделско аптекарство, изведување образовни активности од областа на земјоделското аптекарство како и соработка со владини и невладини организации, здруженија, асоцијации, фондации и др. во Р. Македонија и надвор од неа, кои работата во областа на земјоделското аптекарство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.03.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 37/03.
(7001)

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 2/2003 од 5.02.2003 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на водокорисници за наводнување од ХМС "Брегалница" с. Грдовци, Кочани.

Овластено лице за застапување на здружението е Александар Алексов од с. Грдовци, Кочани претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи:

1. Ефикасно организирање на неговите членови во користењето и распределбата на вода за наводнување и поефикасно и порационално наводнување на површините кои ги покрива Здружението.

2. Координиран настап на членовите во подготовка на годишен план за структура на земјоделски култури (засеани/засадени во областа на ВКЗ) план за потребни количини на вода за наводнување и план за дистрибуција на вода, пред надлежните органи во државата.

3. Присуство преку свои претставници при усогласување на плановите и програмите за експлоатација и одржување на мрежата во рамките на територијата на Здружението и цените на водниот надоместок за Здружението.

4. Координиран настап пред Водостопанското претпријатие при можни измени на планот за наводнување и при усогласувањето на ревидираниот план.

5. Организиран и поуспешен настап на Здружението пред надлежните институции.

6. Заеднички настап при соработка во Водостопанското претпријатие и со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство/Проект за рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето за остварување на специјализирани програми, согласно потребите на Здружението.

7. Подобрување на земјоделските приходи во областа, зголемување на квалитетот на производите, намалување на трошоците за производство на приватните поседи преку колективни активности и договори.

8. Изработка и водење на проекти од областа на агрокултурата.

9. Обучување на членовите на Здружението за оптимално користење на водата за наводнување во рамките на територијата на Здружението.

10. Склучување на договори со надлежни органи за преземање на јавни овластувања од областа на наводнувањето и вршење на јавните овластувања за управување, одржување, подобрување и развој на инфраструктурата за наводнување во областа на ВКЗ.

Здружението на водокорисници за наводнување од ХМС "БРЕГАЛНИЦА" с. Грдовци, Кочани стекнува својство на правно лице на ден 5.02.2003 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 2/2003. (6122)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Се отвора стечајна постапка над должникот Штедлина "Либерти Интернационал" Битола, ул. "Тодор Паница" бб, со жиро сметка 240150000082617 при Балканска Банка Скопје филијала Битола, со бр. на рег. вл. 1-11652 регистрирано во поранешниот Окружен стопански суд Битола.

За стечаен судија се определува Злата Мацароска судија на Основен суд Битола.

За стечаен управник се определува Љубе Стојановски со адреса на ул. "Васил Брклевиќ" бр. 38, Битола.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на должникот.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети на недвижностите на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основата на засновање на правото како и обезбеденото побарување.

Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник за стечајниот должник.

Се закажува испитно рочиште, за 9.05.2003 година во 9:00 часот, судница 7 во Основниот суд во Битола.

Решението да се достави до одделението за регистрација на овој суд, поради запишување во трговскиот регистар, до катастарот поради запишување во јавните книги и до Народна банка Скопје.

Да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Огласот на огласна табла на судот е истакнат на ден 5.03.2003 година во 14,30 часот.

Од Основниот суд во Кичево. (6315)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 83/2002 година од 7.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Бутик "Оли Јуниор" ТП. Младеновска Даниела Тетово, ул. "Маршал Тито" - зелен пазар I кат л. 74, со жиро сметка 41500-601-80417 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки - ПЕ - Тетово, запишано при Основен суд Скопје I - Скопје, под Т. рег. бр. 338 и регистарска влошка бр. 02020445-6-01 од 14.2.2000 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд - Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (6306)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. бр. 31/02 од 10.03.2003 година се отвора стечајна постапка над Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало "Албатрос интернационал" Штип, но истата не се спроведува поради тоа што имотот на должникот што влегува во стечајната маса не е доволен за намиравање на трошоците по постапката.

Стечајната постапка над Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало "Албатрос интернационал" Штип, се запира.

По правосилноста на решението Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало "Албатрос интернационал" Штип, да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Штип. (6309)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 28/2003 од 4.03.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало БВ увоз-извоз ДОО Прилеп со

седиште на ул. "Борка Талески" бр. 231, запишан во регистарска влошка 01012632?-3-03-000-000 на Основниот суд Битола, со основна дејност трговија на мало претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка 300020000163286 во Комерцијална банка филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (6310)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 7/03 од 6.03.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, производство, транспорт и трговија на големо и мало "АНЧЕ" експорт-импорт ДООЕЛ с. Пласница - Пласница, со жиро сметка 300020000141461 Комерцијална банка Прилеп - експозитура Македонски Брод.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за градежништво, производство, транспорт и трговија на големо и мало "АНЧЕ" експорт-импорт ДООЕЛ с. Пласница - Пласница, поради немање средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (6313)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 232/2002 од 30.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и увоз-извоз на стоки ХОБИ ЕКСТРА ЦО Прилеп, со седиште на ул. "Бидимаш" бр. 13а во Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-852 на Окружен стопански суд Битола, со жиро сметка 41100-601-2832 во Агенција за работа со блокирани сметки - Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (6321)

Се свикнува Собрание на доверители на должниците Македонка Ткаенини АД Штип во стечај и Македонка Предилница АД Штип во стечај.

Собранието ќе се одржи за расправање за условите и начинот за продавање на должниците.

Собранието ќе се одржи во сала број 3, во Основниот суд во Штип, на 4.04.2003 година и тоа:

За должникот Македонка Ткаенини АД Штип во стечај во 10 часот.

За должникот Македонка Предилница АД Штип во стечај во 11 часот.

Од Основниот суд во Штип. (7199)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. бр. 53/02 од 18.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Акционерско друштво за полјоделство 14-ти Септември-Св. Николе, со жиро сметка бр. 41420-601-6275 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје.

За стечаен управник се именува Стевче Јорданов дипломиран инженер агроном од Св. Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 28.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" и на огласната табла кај Основниот суд во Штип, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето на огласот за отварање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ", да ги пријават различните права:

-На подвижни предмети и права на должникот

-На недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите над кои постои различно право, имотот и основот за засновање на тоа право и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги.

Испитното рочиште на собир на доверителите, на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите се закажува за ден 21.04.2003 година, во 10 часот, во соба број 12, во зградата на овој суд.

Се повикуваат должниците да ги намираат своите долгови спрема стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Штип. (7200)

Се отвора стечајна постапка над Текстилен комбинат НОКАТЕКС АД Велес, с. Долни Оризари 66, Велес, жиро сметка бр. 41600-601-2484 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

За стечаен управник над стечајниот должник се именува Радослав Кипровски, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36 Скопје, телефон бр. 435-021.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник најдоцна до 07.05.2003 година.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот што не се запишани во јавните книги, и на недвижностите на должникот кои се запишани во земјишните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник, најдоцна до 07.05.2003 година. Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште (испитно рочиште) на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања на доверителите на ден 21.05.2003 година во 11 часот во судница бр. 4 во Основниот суд Велес.

Се закажува рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката на ден 21.05.2003 година во 13,00 часот во судница бр. 4 во Основниот суд Велес.

Примерокот од решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I во Скопје и решението да се објави на огласна табла на овој суд и во "Службен весник на РМ" и примерок се доставува до Заводот за геодетски работи-Одделение-Велес.

За стечаен судија се определува Андреева Надица, судија во Основниот суд во Велес.

Жалбата против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (6459)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решени на овој суд I. Ст. бр. 109/03 од 03.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, туризам и услуги "Еуро Љењами"-експорт-импорт ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 19, со сметка бр. 200000026426090, кај Стопанска банка АД-Скопје, Филијала-Гостивар, и регистарска влошка бр. 3-02001314?-000-03.

За стечаен судија се определува Драгица Сапунчиева член на стечајниот совет и судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Владислав Тамбурковски од Скопје, со адреса на ул. "Желево" бр. 1-4/7.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар), во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште), како и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште), за 16.04.2003 година, во 12,45 часот, во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6565)

Се прифаќа предлогот поднесен од доверителот Друштво за производство, трговија и услуги "МИРАНА" ДООЕЛ Велес, за привремено запирање на стечајната постапка.

Стечајната постапка над должникот АД "Графичар" во стечај од Велес, привремено се запира.

Се задолжува Одборот на доверители во рок од 8 дена да именува Управен одбор, како орган на управување со претпријатието.

Се задолжува именуваниот Управен одбор да ги одреди лицата на кои ќе им го довери организирањето и застапувањето на претпријатието-должник.

Се задолжува Управниот одбор во рок од 60 дена од неговото формирање да донесе и изготви Програма за финансиска и сопственичка трансформација во која ќе бидат опфатени мерките, дејствијата и активностите за долгорочна консолидација на претпријатието.

По одредување на лицата за управување на претпријатието да се изврши примопредавање на претпријатието записнички од страна на стечајниот управник Горан Рушитовиќ од Велес.

Примерок од решението да се објави на огласна табла на овој суд и во "Службен весник на РМ", примерок да се достави до регистарскиот суд-Основен суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Велес. (6577)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решени III. Ст. бр. 103/03 од 17.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и угостителство "Тобо Пром" ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стефковски-4" бр. 39, со жиро сметка 300000001338248 КБ АД, и регистарска влошка бр. 02042756?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и угостителство "Тобо Пром" ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6439)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решени Ст. бр. 102/03 од 17.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет, услуги и застапувања "Профа Компани" Скопје експорт-импорт, со седиште на ул. "Илија Димовски" бр. 15-б, со жиро сметка 40100-601-99730 и регистарска влошка бр. 1-10185-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет, услуги и застапувања "Профа Компани" Скопје експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6438)

Основниот суд во Струга, со решени Ст. бр. 8/2003 од 6.03.2003 година, отвори стечајна постапка над "Струшка трговија комерц" АД Струга, со сметка 200000024158812, депонент на Стопанска банка.

За стечаен судија е именувана Светлана Попоска, судија во Основниот суд Струга.

За стечаен управник е именувана Менка Костојчиноска од Струга, ул. "Мите Димоски" бр. 15-а, со број на телефон 782-551 и 781-902.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата за 31.05.2003 година во 10 часот во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакне на огласната табла на судот на ден 10.03.2003 година.

Од Основниот суд во Струга. (6640)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 413/93 и Ст. бр. 571/94 од 18.11.2002 година, над должникот "Кожарски комбинат"-во стечај од Битола, одлучи стечајната постапка да продолжи.

Заради тоа се закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверителите (испитно рочиште) како и извештајно рочиште на стечајниот должник "Кожарски комбинат Битола", во стечај да ги пријават своите побарувања настанати после 12.11.1998 година, откога е прекината претходната стечајна постапка над должникот, кога е одобрена програма за финансиска и сопственичка трансформација. Доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примерока, со докази во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, освен ако своите побарувања ги пријавиле во претходната стечајна постапка.

Од Основниот суд во Битола. (6637)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 24/2003 од 7.03.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Такси превоз ЦЕНТАР ТП Ислами Лиман Али од с. Долна Бањица-Гостиварско, и истата не се спроведува поради немање на имот. Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (6638)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 19/2003 од 6.03.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за туризам, угостителство, внатрешен и надворешен

шмен промет и услуги ЦО "АДРИЈА-ТУРИСТ" од с. Добридол-Гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот. Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (6639)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 20/2003 од 27.02.2003 година, над Трговското друштво за трговија, производство и услуги Гриц Комерц увоз-извоз Битола, ул. "Гаврило Радомир" бр.2, запишано во регистарска влошка бр. 01011876?-8-01-000 и Трег. бр. 1084/2000 на Основниот суд Битола, со дејност трговија на мало, жиро сметка број 40300-601-103711, при Агенцијата за работа со блокирани сметки-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6641)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 32/2003 од 27.02.2003 година, над Трговското друштво за трговија и услуги Петар Наневски ДЕЛИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "Илинденска" бр. 9/4, запишано во регистарска влошка бр. 01005438?-8-01-000 и Трег. бр. 4250/98 на Основниот суд Битола, со дејност трговија на мало, жиро сметка број 290-2000000697-84 при Тетекс кредитна банка АД Скопје, филијала Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6642)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 18/2003 од 27.02.2003 година, над Друштвото за трговија на мало и големо Владимир Чумандра ГЛОБУС увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Булевар 1-ви Мај" бр. 219, запишана во регистарска влошка бр. 01006299?-8-000 и Трег. бр. 4906/98 при Основниот суд во Битола, со дејност трговска, услужна и производна, жиро сметка број 500-0000000830-59, при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6643)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 30/2003 од 27.02.2003 година, над Трговец поединец за превоз Сашо Миле Новевски ЦЕНТРИУМ Битола ТП, Битола, ул. "Кумровец" бр. 118, запишано во регистарска влошка бр. 01012714?-6-06-000, со дејност превоз на стоки, жиро сметка број 40300-601-108674 при Агенцијата за работа со блокирани сметки-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6644)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 39/03 од 06.03.2003 година, над Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз, туризам и угостителство "ЗИЗИЈ" Ресен со ПО, со дејност трговија и жиро сметка 40310-601-17863 при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Ресен, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6645)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 34/2003 од 7.03.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и угостителство на Насески Димко ТАНДЕМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Андон Слабејко" бб, запишан во регистарската влошка 01010109?-8-01-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност одгледување на говеда, производство на млеко, со жиро сметка 300020000085880 во Комерцијална банка-Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради тоа што имотот не е доволен за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (6646)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 44/2003 од 12.03.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за превоз, трговија и услуги на Мухамер Хамидовиќ "Аделиса" увоз-извоз ДООЕЛ с. Житоше, со седиште во с. Житоше, запишан во регистарска влошка бр. 01009549?-8-06-000, со решение Трег. бр. 3385/99 на Основниот суд Битола, со основна дејност превоз на патници во друг друмски сообраќај, слободен, со жиро сметка бр. 200000092112162 при Стопанска банка АД Скопје-филијала Крушево.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува но се заклучува бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (6647)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 101/03, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги "КВАЛИТЕТ" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Михаил Глинка" бр. 10-а, со жиро сметка 40100-601-184665 и регистарска влошка 1-29704-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги "КВАЛИТЕТ" ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6375)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 435/02 од 11.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги "НЕРМА" Расим ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Џон Кенеди" бр. 13 б, со жиро сметка 40100-601-350360 и регистарска влошка 02016849?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги "НЕРМА" Расим ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6378)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение Ст. бр. 212/02 од 06.03.2003 година, предлогот поднесен од предлагачот Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, за отворање стечајна постапка над должникот Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за конфекционирање на хартија МАКЕДОНИЈА АД Скопје, се уважува.

Се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за конфекционирање на хартија МАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седиште на ул. "Сава Ковачевиќ" бб, со жиро сметка бр. 40100-603-6100 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, запишан во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, во регистарска влошка бр. 02035950?-4-09-000.

За стецаен управник се определува Миле Стоилковски од Скопје, ул. "Боривое Милошевски" бр. 1/21-в.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) односно различни права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник за стечајниот должник.

Се закажува рочиште за Собир на доверители-за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) кое ќе се одржи на ден 24.04.2003 година во 10,30 часот во судница XXIII, III-кат нов дел на овој суд.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6393)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 30/2003 година од 13.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија на големо и мало "МИНАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ДООЕЛ од Тетово, Азир Бафти, жиро сметка бр. 41500-601-89615, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 2883/01, со регистарска влошка бр. 02042091-8-03-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (6394)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 17/03 од 12.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТТ увоз-извоз Ригис Петрол ДООЕЛ од Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-601-57390, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6409)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 19/03 од 12. 03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Никола Васил Тунев ТП од Струмица, со жиро сметка бр. 220421100222053, што се води при Македонска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6410)

Основниот суд во Прилеп, со решени Ст. бр. 33/2003 од 06.03.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Трговско друштво за трговија "Мазар Пром" ДООЕЛ Крушево, со седиште на ул. "Никола Карев" бр. 44, Крушево, запишан во регистарската влошка бр. 01000962?-8-01-000, со решение Трег. бр. 55/98 на Основниот суд Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници, претежно со храна и пијалаци, со жиро сметка бр. 200000026540065 во Стопанска банка АД Скопје, експозитура Крушево.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради идна неизбежна неликвидност на должникот кој што нема неисплатени обврски кон доверителите.

Од Основниот суд во Тетово. (6411)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 31/2003 од 06.03.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги Златко Димчески "Димчески" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Моша Пијаде" бр. 2/60, Прилеп, запишан во регистарската влошка бр. 010111216?-8-03-000, со решение Трег. бр. 453/2000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со облека, со жиро сметка бр. 300020000115756 во Комерцијална банка АД Скопје, филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради постоечка и идна престојна неликвидност на должникот, непостоење на обврски на должникот кон трети лица, освен кон единствениот основач, а истовремено и негов управител.

Од Основниот суд во Прилеп. (6412)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 21/2003 од 06.03.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за превоз на патници Хасановиќ Назиф Бајрам "Фикрет Превоз" ТП од с. Лажани, Долнени, запишан во регистарската влошка бр. 01011398?-6-06-000, со решение Трег. бр. 618/2000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност превоз на патници во друг друмски сообраќај, слободен, со жиро сметка бр. 3000200001992-73 во Комерцијална Банка АД Скопје-филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради непостоење на имот и непостоење на обврски кон трети лица.

Од Основниот суд во Прилеп. (6413)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 3/03 од 14.02.2003 година, ја отвори стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија, сообраќај, услуги и друго "Фику" увоз-извоз Бешети Фаик ЈТД с. Грешница, општина Зајас и истата не е спроведена.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (6414)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 81/03 од 11.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ПАЛОМА" д.о.о. извоз-увоз, со седиште на ул. "Индустриска зона исток Мацари" бб, со жиро сметка 40110-601-95731 и регистарска влошка 1-13909-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ПАЛОМА" д.о.о. извоз-увоз, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6427)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 99/03 од 18.03.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги САНИВА Александар и други ДОО увоз-извоз со седиште на бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 9, локал 15-а, со жиро сметка 40100-601-311136 и регистарска влошка 02033760?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги САНИВА Александар и други ДОО увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (6681)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 95/03 од 18.03.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот ТП "ПЛУТОН КОМПАНИ" - трговија на мало Кајевиќ Душан Дејан, со седиште на ул. "Цветан Димов" бр. 178, со жиро сметка 200-00009915698, при Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка 02044554?-6-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП "Плутон Компани" - трговија на мало Кајевиќ Душан Дејан, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (6756)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 93/03 од 18.03.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "УНИРОЈАЛ" Ц.О. експорт-импорт, со седиште на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/2-9, со жиро сметка 40100-601-237548 и регистарска влошка 1-41935-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "УНИРОЈАЛ" Ц.О. експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (6757)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 84/03 од 14.02.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ЗДРАВЈЕ Ненад ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 18/1-2, со жиро сметка 300000001360364 и регистарска влошка 02024321?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ЗДРАВЈЕ Ненад ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (6768)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 44/2003 од 13.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Артемис ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 210051032150154 што се води при Тутунска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (6848)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 21/2003 од 07.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП „ПРИНЦЕ ХООЉДИНГ“ ДОО експорт-импорт с. Селце, Тетово, жиро сметка 41500-601-89615 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Окружен стопански суд - Скопје, под Срег. бр. 7879/95 со регистарска влошка бр. 1-62704-0-0-0.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (6852)

Се отвора стечајна постапка над должникот „Завод за урбанизам и проектирање“ ДОО Битола, бул. „1-ви Мај“ бб со жиро сметка 40300-601-100382 при Агенцијата за блокирани сметки ПЕ Битола, со бр. на рег. влошка бр. 01010693?-3-01-000 регистрирано во поранешниот Основен суд во Битола.

За стечаен судија се определува Симеон Шопов судија на Основниот суд во Битола.

За стечаен управник се определува Љубе Стојановски со адреса на ул. „Васил Брклевиќ“ бр. 38, Битола.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавувањето на решението во „Сл. весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на должникот.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена од објавувањето на решението во „Сл. весник на РМ“, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основата на засновање на правото како и обезбеденото побарување.

Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник за стечајниот должник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 18.04.2003 година во 13,00 часот, судница 31 во Основниот суд во Битола.

Решението да се достави до одд. за регистрација на овој суд, поради запишување во трговскиот регистар, до Катастарот поради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласна табла на судот и во „Сл. весник на РМ“. Огласот на огласната табла на судот е истакнат на ден 6.03.2003 година во 12.00 часот.

Од Основниот суд во Битола. (6485)

Основниот суд во Битола со Решение Ст. бр. 222/01 од 06.03.2003 година, над „Ситра“ ДООЕЛ од Битола, ул. „Партизанска“ бр. 56-4-45 со дејност трговија и жиро сметка 40300-60119964, Трег. бр. 01005910?-8-03-000, при Агенција за работа со блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6488)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со Решение Ст. бр. 2/03 од 11.03.2003 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија „ВВС“ - ЦО од Гевгелија, ул. „Моински пат“ бб и жиро сметка бр. 41610-601-38552 при ЗПП Гевгелија односно сега кај Агенција за работа со блокирани сметки, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворена стечајна постапка над должникот ПТ „ВВС“ од Гевгелија се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7074)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со Решение Ст. бр. 65/2002 од 18.03.2003 г. е отворена стечајна постапка над стечајниот должник „ОРАНЖЕРИИ“ АД Гевгелија со жиро сметка број 41610-601-10521 што се води кај ЗПП Гевгелија, а сега при Агенција за работа со блокирани сметки, а со седиште на „Автопат“ бб Негорци.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник дипломиран економист Никола Варелов од Гевгелија, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 20.

За стечаен судија се определува Тана Трајковска судија при Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен управник во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“ и огласна табла на судот.

Се повикуваат доверителите да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот како и различни права на недвижностите на должникот, кај именуваниот стечаен управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за ден 22.04.2003 година, во 11 часот во сала број 9 во Основниот суд Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште Собрание на доверители за ден 13.05.2003 година во 11 часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7075)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со Решение Ст. бр. 11/03 од 12.02.2003 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППУТ „ДЕС-ПИНА-1“ ДОО увоз-извоз од с. Пирава-Валандово и жиро сметка бр. 41301-601-50246 при ЗПП Валандово односно сега кај Агенција за работа со блокирани сметки, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворена стечајна постапка над должникот „Деспина-1“ од Пирава веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (7076)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 88/02 од 13.03.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Земјоделско стопанство „Сопотско поле“ експорт-импорт, АД с. Сопот, со седиште во с. Сопот, со жиро сметка бр. 41620-601-65784, во Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен судија се именува судијата Трајана Дуброва, член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Кирил Арангелов, дипломиран економист од Кавадарци, ул. „Вељко Влаховик“ бр. 2-4/7, тел. 043-415-505.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ“ кај стечајниот управник да ги пријават своите различни права: на подвижните предмети и права на должникот како и различните права на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги (катастарот), односно различните права на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги (катастарот).

Во пријавите мора да се означат предметите над кои постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку стечајниот управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и Собрание на доверители (извештајно рочиште), на ден 21.04.2003 година со почеток во 10 часот во судница бр. 2 во Основниот суд во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7077)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со Решение Ст. бр. 77/02 од 04.03.2003 година е отворена постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги „Елтида“ Тимчо ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10, со жиро-сметка бр. 200000091692831, при Стопанска банка АД Скопје-Филијала Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 15552/99 од 04.05.2001 година, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги „Елтида“ Тимчо ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10, со жиро-сметка бр. 200000091692831, при Стопанска банка АД Скопје-Филијала Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 15552/99 од 04.05.2001 година, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I -Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (7078)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 11/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност за производство на електрогрејни тела Грејач-Пробиштип, ул. „Јаким Стојковски“ бр. 2 со рег. влошка бр. 03008325-3-03-000.

Отворената стечајна постапка над должникот ДОО за производство на електрогрејни тела Грејач-Пробиштип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот ДОО за производство на електрогрејни тела Грејач-Пробиштип да се брише од трговскиот регистар.

Се задолжува банката депонент Стопанска банка АД - Скопје Деловна единица во Пробиштип да изврши бришење на сметката на должникот.

Од Основниот суд во Штип. (7079)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 14/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност фабрика за рударска опрема и делови ФРОД увоз-извоз Пробиштип, ул. „Јаким Стојковски“ бр. 2 со рег. влошка бр. 03008326-3-03-000.

Отворената стечајна постапка над должникот ДОО фабрика за опрема и делови ФРОД увоз-извоз -Пробиштип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот ДОО фабрика за рударска опрема и делови ФРОД увоз-извоз -Пробиштип да се брише од трговскиот регистар.

Се задолжува банката депонент Стопанска банка АД - Скопје Филијала во Пробиштип да изврши бришење на сметката на должникот.

Од Основниот суд во Штип. (7080)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 19/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност, трговија, угостителство и пекуркара ТУП увоз-извоз - Пробиштип, ул. „Јаким Стојковски“ бр. 2 со рег. влошка бр. 03008329-3-03-000.

Отворената стечајна постапка над должникот ДОО трговија, угостителство и пекуркара ТУП увоз-извоз - Пробиштип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот ДОО трговија, угостителство и пекуркара ТУП увоз-извоз - Пробиштип да се брише од трговскиот регистар.

Се задолжува банката депонент Стопанска банка АД - Скопје Филијала во Пробиштип да изврши бришење на сметката на должникот.

Од Основниот суд во Штип. (7081)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 58/02 од 11.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија Павел, Валентина Кузмановски и др. ЈТД - Штип, ул. „Енгелсова“ бр. 15/7 со жиро сметка бр. 41400-601-42520 кај Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија Павел, Валентина Кузмановска и др. ЈТД-Штип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштвото за трговија Павел, Валентина Кузмановски и др. ЈТД - Штип да се брише од трговскиот регистар во Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (7082)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 16/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност градежна група ЗИП увоз-извоз - Пробиштип, ул. „Јаким Стојковски“ бр. 2 со рег. влошка бр. 030083287-3-03-000.

Отворената стечајна постапка над должникот ДОО градежна група ЗИП увоз-извоз - Пробиштип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот ДОО градежна група ЗИП увоз-извоз - Пробиштип да се брише од трговскиот регистар.

Се задолжува банката депонент Стопанска банка АД - Скопје Филијала во Пробиштип да изврши бришење на сметката на должникот.

Од Основниот суд во Штип. (7083)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 17/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија Злетововита Пробиштип, ул. „Јаким Стојковски“ бр. 2 со рег. влошка бр. 03008226-3-03-000.

Отворената стечајна постапка над должникот ТД за вработување на инвалидни лица за производство и трговија Злетововита - Пробиштип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот ТД за вработување на инвалидни лица за производство и трговија Злетововита-Пробиштип да се брише од трговскиот регистар.

Се задолжува банката депонент Стопанска банка АД - Скопје Филијала во Пробиштип да изврши бришење на сметката на должникот.

Од Основниот суд во Штип. (7084)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 18/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност електросервис Електрон увоз-извоз -Пробиштип, ул. „Јаким Стојковски“ бр. 2 со рег. влошка бр. 03008324-3-03-000.

Отворената стечајна постапка над должникот ДОО Електрон увоз-извоз - Пробиштип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот ДОО електросервис Електрон увоз-извоз - Пробиштип да се брише од трговскиот регистар.

Се задолжува банката депонент Стопанска банка АД - Скопје Филијала во Пробиштип да изврши бришење на сметката на должникот.

Од Основниот суд во Штип. (7085)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 15/03 од 5.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена одговорност Злетово транс увоз-извоз Пробиштип, ул. „Јаким Стојковски“ бр. 2 со рег. влошка бр. 03008323-3-03-000.

Отворената стечајна постапка над должникот ДОО Злетово транс увоз-извоз Пробиштип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот ДОО Злетово транс увоз-извоз -Пробиштип да се брише од трговскиот регистар.

Се задолжува банката депонент Стопанска банка АД - Скопје Деловна единица во Пробиштип да изврши бришење на сметката на должникот бр. 200000090094950 и евентуалните средства кои ги има на таа сметка да се усмерат на стечајната сметка на АД Рудници за олово и цинк и преработка Злетово-Пробиштип во стечај бр. 200000815764463 кај Стопанска банка АД-Скопје деловна единица во Пробиштип.

Сите должници на должникот ДОО Злетово транс увоз-извоз - Пробиштип своите обврски да ги измират кон АД Рудници за олово и цинк и преработка Злетово-Пробиштип во стечај на сметка бр. 200000815764463 кај Стопанска банка АД - Скопје Деловна единица - Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (7086)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. 22/2003 од 14.3.2003 година отвори стечајна постапка на должникот Трговец поединец за трговија „Солун“ Полка Стојо Велјановски ПП Другово с. Другово, Општина Другово, и истата не се спроведува поради немање средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно чл. 64 ст. 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (7087)

Основниот суд во Битола со Решение Ст. бр. 278/02 од 14.3.2003 година кај Стечајниот должник АД „Фабрика за леани производи-Битола, свикува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања - испитно рочиште - за ден 28.03.2003 година во 13 часот во судница 7 на Основниот суд во Битола.

Свикува собрание на доверители на должникот за ден 28.03.2003 година во 13,30 часот во судница 7 на Основниот суд во Битола, на кое врз основа на Извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за натамошниот тек на стечајната постапка - извештајно рочиште.

Од Основниот суд во Битола. (6489)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 95/03 од 03.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги “АНТОНИО 90 КОМПАНИЈ“ Ц.О. експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. “Драгиша Мишовиќ“ бр. 4/40, со жиро сметка број 40120-601-301479 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија - Скопје, со регистарска влошка број 1-54030-0-0-0, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6917)

Предлогот поднесен од доверителите “МАКПЕТ-РОЛ“ АД Скопје и “АВИОИМПЕКС“ АД Скопје, за отворање на стечајна постапка над должникот МХК “ЗЛЕТОВО“ АД Велес, се уважува.

Се отвора стечајна постапка над должникот МХК "ЗЛЕТОВО" АД Велес, ул. "Моша Пијаде" бр. 14, Велес со жиро сметка бр. 41600-601-565 при ЗПП филијала Велес, ул. "Миро Барага" бб, Пробиштип.

За стечаен управник се определува Владислав Тамбурковски дипломиран економист од Скопје, ул. "Желево" бр. 1-4/7 и поштански факс бр. 763, Скопје II Скопје.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник најдоцна до 07.05.2003 година.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, као и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник најдоцна до 07.05.2003 година. Во пријавата мора да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основата за засновање на правото како и обезбеденото побарување. Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште (испитно рочиште) на собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања на доверителите на ден 20.05.2003 година во 11 часот во судница бр. 2 во Основниот суд во Велес.

Се закажува рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката кое ќе се одржи на ден 20.05.2003 година во 13 часот во судница бр. 2 во Основниот суд во Велес.

Решението да се достави до одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје, како и одделот за регистрација на Основниот суд во Штип поради запишување во трговскиот регистар, како и до Државниот завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Велес.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на Република Македонија".

За стечаен судија се определува Валентина Петровска судија во Основниот суд во Велес.

Се смета дека правните последици од отворената стечајна постапка настапиле со денот на истакнување на решението за отворање на стечајна постапка над должникот под СТ. бр. 10/01 од 14.03.2003 година на огласната табла на судот.

Престануваат правата стекнати по извршување или обезбедување над имотот на должникот 90 дена пред поднесување на предлогот за отворање на стечајна постапка кој што предлог е поднесен до овој суд на ден 23.08.2001 година, а согласно член 98 од Законот за стечај ("Службен весник на РМ" бр. 55/97) и член 28 од Законот за изменување и дополнување од Законот за стечај ("Службен весник на РМ" бр. 53/2000).

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (6998)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 153/03 од 20.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за транспорт, трговија и услуги "Буцо 99" увоз-извоз ДОО од Скопје, со седиште на ул. "Сава Михајлов" бр. 54, со жиро сметка 40110-601-357195 и регистарска влошка 1-64334-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за транспорт, трговија и услуги "Буцо 99" увоз-извоз ДОО од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7035)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст.бр. 124/03, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско приватно претпријатие "РАФИНО" извоз-увоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Хо Ши Мин" бр. 265-б, со жиро сметка бр. 40100-601-170513 и регистарска влошка 1-26937-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговско приватно претпријатие "РАФИНО" извоз-увоз ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7088)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст.бр. 114/03, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "АЛФА 94" Методи Милев ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 19/15 Скопје, со жиро сметка бр. 300000000605413 Комерцијална банка и регистарска влошка 020245807-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "АЛФА 94" Методи Милев ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7090)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст.бр. 29/03 од 13.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно трговско, услужно претпријатие "ЕЛИТА ПРОМ" увоз-извоз Ц.О., со седиште на ул. "Мара Междурачка" бр. 55, со жиро сметка бр. 40100-601-130602 и регистарска влошка 1-19733-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Производно трговско, услужно претпријатие "ЕЛИТА ПРОМ" увоз-извоз Ц.О., се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7091)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст.бр. 118/03 од 20.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги ЈАКИМ ПРОМ Весна и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Јужноморавски бригади" бб, со жиро сметка бр. 300000000603667 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 020398867-3-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги ЈАКИМ ПРОМ Весна и др. ДОО увоз-извоз од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7127)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст.бр. 115/03 од 20.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги Трго-центар ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Михаил и Ефтихиј" бр. 6-а, со жиро сметка бр. 300000000359324 Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 020333297-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги Трго-центар ДООЕЛ од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7131)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст.бр. 17/03 од 20.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ЕКОНОМИ-КОНСАЛТИНГ" М.В.С" експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 32/1-1, со жиро сметка бр. 40100-601-291265 и регистарска влошка 1-52519-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ЕКОНОМИ-КОНСАЛТИНГ" М.В.С" експорт-импорт ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7136)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст.бр. 19/03 од 20.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ЈУГОЗАН И ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 5/19, со жиро сметка бр. 300000001046666 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 020110157-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ЈУГОЗАН И ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7137)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст.бр. 21/03 од 20.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет на големо и мало, угостителство, шпедиција и услуги "КОРАЛ-КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 7/1-8, со жиро сметка бр. 40100-601-329489 и регистарска влошка 1-58372-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет на големо и мало, угостителство, шпедиција и услуги "КОРАЛ-КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7139)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст.бр. 489/02 од 12.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, услуги и посредување ДАВИТКО СТАР Давитко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Иван Козаров" бр. 24/67 и жиро сметка бр. 40100-601-408094 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка 020026817-8-03-000, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7169)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст.бр. 117/03 од 10.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија на големо и мало и услуги "ПАПИ-ОРС" ДООЕЛ извоз-увоз - Скопје, со седиште на ул. "Јордан Хациконстантинов Цинот" бр. 1/1-7 со сметка бр. 200000036369948 при Стопанска банка АД - Скопје, со регистарска влошка 020412647-8-01-000, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7170)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст.бр. 25/03 од 20.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за инженеринг, проектирање, изградба, услуги, угостителство и трговија ОРИОН-М Мирко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 65-1/4, со жиро сметка бр. 40100-601-434175 и регистарска влошка 020195687-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за инженеринг, проектирање, изградба, услуги, угостителство и трговија ОРИОН-М Мирко ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7177)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст.бр. 119/03 од 20.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало СИЛВАНА-С-КОМЕРЦ ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "Гоце Делчев" бр. 47, со жиро сметка бр. 40100-601-207543 и регистарска влошка 1-36252-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало СИЛВАНА-С-КОМЕРЦ ДОО извоз-увоз од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7178)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст.бр. 92/03 од 14.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП СОЛАРИУМ салон за третман за разубавување Горица Часлав Здравеска, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 18A1, стан 6, регистарска влошка 02032891?-6-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТП СОЛАРИУМ салон за третман за разубавување Горица Часлав Здравеска, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7179)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст.бр. 418/2001 од 21.11.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ФАНИ КОМЕРЦ 2000" Ирфан ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "Никола Мартиновски" бр. 57 и жиро сметка бр. 40100-601-451255, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ФАНИ КОМЕРЦ 2000" Ирфан ДООЕЛ извоз-увоз Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7182)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст.бр. 15/03 од 20.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ВИСТА ПРОЦЕСИНГ" ДОО експорт-импорт, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 48/2-19, со жиро сметка бр. 210-0553512301-60 при Тутунска банка АД и регистарска влошка 02042041?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ВИСТА ПРОЦЕСИНГ" ДОО експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7187)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст.бр. 27/03 од 5.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно трговско друштво "КОМПАНИЈА САМОЈЛИК" Горан и др. ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. "Народен фронт" бр. 29, со сметка бр. 300000001121938 при Комерцијална банка АД - Скопје, со регистарска влошка 3-02001899-000-09, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7192)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст.бр. 475/02 од 11.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно, услужно трговско друштво "МИМА" Љиљана и др. ДОО увоз-извоз, со седиште на ул. "Бутелска" бр. 20-а, со жиро сметка бр. 40100-601-423159 и регистарска влошка 02009689?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Производно, услужно трговско друштво "МИМА" Љиљана и др. ДОО увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7193)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 16/03 од 17.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Гордана Драгомир Јанкулова Т.П. од Струмица, со жиро сметка бр. 200000030655484 што се води при Стопанска банка АД Скопје но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7201)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 175/02 од 20.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТ Анцо Печкова Тодорка јтд увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 280-020000013451 што се води при Алфа банка АД Експозитура во Струмица но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7202)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 1/03 од 4.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ЈТД Борче Аризанова Оливија и др. јтд од с. Дражево, со жиро сметка бр. 200000032593447 што се води при Стопанска банка АД Скопје Филијала Струмица но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7203)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 14/03 од 13.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Импулс Андон Смиљанов и др. јтд од Струмица со жиро сметка бр. 200000010482006 што се води при Стопанска банка АД Скопје но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7204)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 160/02 од 13.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ЈТДПТ на големо и мало и услуги увоз-извоз Мазо Касапов Зоран и др. ЈТД од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-78833 што се води при Агенцијата за блокирани сметки но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7205)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 99/02 од 18.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПУТП на големо и мало САМ п.о. увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-33582 што се води при Агенцијата за блокирани сметки но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7206)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 45/03 од 18.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТДГПТУ Артиза увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-5649 што се води при Агенцијата за блокирани сметки но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (7207)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Ст. бр. 68/02 од 06.12.2002 година, поведе претходна постапка на постапката за утврдување причини за отворање на стечајна постапка над должникот "Ледег-гус" Музафер ДООЕЛ Тетово, со седиште на ул. "Илинденска" бр. 131, со жиро сметка бр. 41500-601-91839, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет.

За стечаен судија се определува Бекир Зулфиу, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлог за отворање на стечајна постапка на ден 04.04.2003 година, во 9,30 часот, во сала 1/1 на овој суд.

Се определува следната мерка за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Ѓоко Стојковски од Тетово, ул. "Т. Ц. Мерџан" бр. 7/9.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и солидарни содружници и гаранџи, без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Од Основниот суд во Тетово. (7446)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Ст. бр. 64/02 од 06.12.2002 година, поведе претходна постапка на постапката за утврдување причини за отворање на стечајна постапка над должникот "ИНТЕР ПЛЕЈ" ДОО Тетово, ул. "Љуботенска" бр. 116, со жиро сметка бр. 41500-601-54698, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет.

За стечаен судија се определува Бекир Зулфиу, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлог за отворање на стечајна постапка на ден 04.04.2003 година, во 10 часот, во сала 1/1 на овој суд.

Се определува следната мерка за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Ѓоко Стојковски од Тетово, ул. "Т. Ц. Мерџан" бр. 7/9.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни придружници и гаранџи, без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Од Основниот суд во Тетово. (7447)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Тони Колевски од Скопје, ул. „Сава Ковачевик“ бр. 68/4-6 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.трэг. бр. 640/2003 објавува дека Друштвото за трговија и услуги МЕЦИК САН експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевик“ бр. 68/4-6 со број на жиро-сметка 2500000000708-24 отворена при Инвестбанка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6437)

Ликвидаторот Драган Величкоски од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 72/2а запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег. 1811/02 од 04.03.2002 година објавува дека Трговското друштво за производство, трговија и услуги СЛАВИЈА-КОМПАНИ експорт-импорт, Снежана ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка 40100-601-405963 отворена при Агенцијата за работа со блокирани сметки, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6462)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 2/2003 од 16.1.2003 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет со стоки и услуги „РИП-КОМЕРЦ“ ДОО експорт импорт Скопје со седиште на ул. „Владимир Комаров“ бр. 36-1/9.

За ликвидатор се определува лицето Стоилковска Рената од Скопје со стан на ул. „Владимир Комаров“ бр. 36-1/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6552)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 4/03 од 14.03.2003 година е отворена ликвидационата постапка над Трговското претпријатие на големо и мало увоз-извоз Езден со п.о. Штип но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Трговското претпријатие на големо и мало Езден со п.о. Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (6819)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 23/03 од 17.03.2003 година отвори ликвидационата постапка над Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало увоз-извоз п.о. Мелинда Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (6822)

Ликвидаторот Маневска Соња од Скопје, ул. „Банско“ бр. 16 запишана во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.трэг. бр. 2387/2002 објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги УНИВЕРЗАЛ ТРЕЈД - МГ Соња и со број на жиро-сметка 300000001229123 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6690)

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1а запишан во Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.трэг. бр. 3591/2002 од 08.07.2002 година објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги РАК 2 ДОО увоз-извоз со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 5 Скопје и со сметка број 210-0554809801-73 во Тутунска банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ Скопје до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6759)

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1а запишан во Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.трэг. бр. 3333/2002 од 31.05.2002 година објавува дека Тр-

говското друштвото за производство, промет, услуги, консигнација и застапување ЕУРО-ИВЕКО ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. „Теодосие Гологанов“ бр. 43 Скопје и со сметка број 210-0547425601-07 во Тутунска банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ Скопје до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6760)

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1а запишан во Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.трэг. бр. 3353/2002 од 31.05.2002 година објавува дека Трговското друштвото за услуги, трговија и превоз БАРИСПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. „Алберт Станиќ“ бр. 4, Скопје и со жиро сметка број 40100-601-140340 во Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ Скопје до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6761)

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1а запишан во Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.трэг. бр. 5981/2002 од 18.12.2002 година објавува дека Друштвото за производство и сервисирање на разладна и вентилациска опрема ФРИГОПАРТНЕР ДОО со седиште на ул. „Трпе Петровски“ бр. 4, Скопје и со сметка број 300000001427488 во Комерцијална банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ Скопје до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6762)

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1а запишан во Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.трэг. бр. 3452/2002 од 12.06.2002 година објавува дека Трговското друштвото за промет и услуги АБАКУС 2002 Кирил и други ДОО со седиште на ул. „Горе Горевски“ бр. 36а и со сметка бој 40100-601-442121 во Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ Скопје до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6763)

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1а запишан во Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.трэг. бр. 76/2003 од 22.01.2003 година објавува дека Друштвото за производство, градежништво и трговија ЛВД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Благоја Стефковски“ бр. 53 и со сметка бр. 220521100406833 во Македонка банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ Скопје до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6765)

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1а запишан во Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.Трег. бр. 46/2003 од 17.01.2003 година објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги КОМО ДОО-ЕЛ со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 236, Скопје и со сметка број 300000000103147 во Комерцијална банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ Скопје до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6765)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 156/03 и влошка: 02019573?-3-03-000 од 04.02.2003 година објавува дека Друштвото за производство, промет услуги и транспорт „ХЕРСИГ“ ДОО експорт-импорт с. Цепчиште, Цепчиште со жиро-сметка 5400000001009-44 АД Тетовска банка Тетово и во АД Тутунска банка Скопје 21000497111601-16, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6457)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 260/03 и влошка: 020010796?-8-09-000 од 04.02.2003 година објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ФЛОТ-3“ Насер ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, нас. Дреновец бр. 26, Тетово, со жиро-сметка 5400000001684-56 АД Тетовска банка Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6507)

Ликвидаторот Глигур Ивановски од Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 1038/02 од 08.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ХФЕ ДООЕЛ Кочани, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 12 и жиро-сметка бр. 40400-601-48288 отворена при Агенцијата за работа со блокирани сметки, Одделение во Кочани, е во ликвидација - трета објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6509)

Ликвидаторот Глигур Ивановски од Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 1067/02 од 21.11.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги Ани-Мен Китанова Ратка и др. јтд Кочани, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 9, е во ликвидација-трета објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6511)

Ликвидаторот Глигур Ивановски од Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 208/03 од 10.03.2003 година, објавува дека Јавното трговско друштво за производство, трговија, транспорт и услуги Пинк Емил Панев и др. увоз-извоз јтд Штип, ул. „Косовска“ бр. 34, е во ликвидација-прва објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6513)

Ликвидаторот Глигур Ивановски од Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 1039/02 од 18.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ЛЕСКОМ Салтиров Владо и др. јтд Виница, ул. „Димитар Влахов“ бр. 72, е во ликвидација-трета објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6514)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 150/02 од 12.03.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало увоз-извоз ЕФТИМОВ-СК, с. Мокрино, Струмица но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало увоз-извоз ЕФТИМОВ-СК, с. Мокрино, Струмица, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (6515)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 10/03 од 12.03.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги БЕЛА ДОО увоз-извоз Струмица но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги БЕЛА ДОО увоз-извоз Струмица, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (6516)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 49/03 од 13.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Брик ДОО с. Радево, општина Босилово и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6517)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 13/03 од 13.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, промет и услуги Стефани-Милениум Георгиева Маре и др. јтд с. Тракање, Кочани и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6518)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 39/03 од 13.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, промет и услуги Кула-комерц експорт-импорт ДООЕЛ с. Ветрен, Делчево и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6519)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 45/03 од 13.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги С-М и Бранко увоз-извоз ДОО Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6520)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 3/03 од 13.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за производство и трговија увоз-извоз Ванкомерц п.о. Делчево и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6521)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Л. бр. 343/2001 година од 04.11.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "ОПАЛ" - експорт-импорт ПО - Скопје, ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 9/2-5 и жиро сметка 40120-601-58202.

За ликвидатор се определува лицето Андреја Пантончиев од Скопје, ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 9/2-5.

Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6812)

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 со тел. 171-599, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 777/2003 година, објавува дека Друштвото АНТЕНА АС ДОО Скопје, со број на жиро сметка 300000001517892 отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7017)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 51/03 од 18.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за трговија и производство увоз-извоз Супер-Софи Мишовски Марјан и др. јтд Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (7073)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 640/2003 од 26.2.2003 година, на регистарската влошка бр.020476957-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за трговија и услуги МЕЦИК САН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевик“ бр. 68/4-6.

За ликвидатор се именува Тони Колевски и се запишува престанокот со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 640/2003. (7002)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 670/03 од 10.03.2003 година, на регистарската влошка бр.020224437-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, промет и услуги ЛИКА-ПРОМЕТ Светлана ДООЕЛ Скопје, ул. „Иван Аговски“ бр. 9/4-17.

За ликвидатор на друштвото се запишува Милан Богуновиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 670/03. (7003)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 467/03 од 28.02.2003 година, на регистарската влошка бр.020105367-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Трговското друштво за производство, услуги и трговија ЛК-КОМЕРЦ Лефтер ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, ул. „Пиринска“ бр. 29.

За ликвидатор на друштвото се запишува Зиси Доновски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 467/03. (7004)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 507/2003 од 24.2.2003 година, на регистарската влошка бр.020119617-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за транспорт, трговија и услуги РИПРОМ Ристо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 21-1-23.

За ликвидатор се запишува Ефтим Петров и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 507/2003. (7005)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 494/2003 од 18.2.2003 година, на регистарската влошка бр.02042392?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги БУЦЕ-ПРОМЕТ ДОО-ЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. „М. Тито“ бр. 114/2, Тетово.

За ликвидатор се именува Симјановска Тања и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 494/2003. (7006)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Трег. бр. 685/03 од 4.03.2003 година, на регистарската влошка бр.02004692?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар ликвидацијата на Друштвото за производство и промет на големо и мало ТЕА ТРЕЈДТЕА ТУРС Кирил и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 24, лок. 38.

За ликвидатор на друштвото се определува лицето Мартиновиќ Натка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 685/03. (7008)

Ликвидаторот Раде Ристески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 42-I-5 Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 5269/2002 од 18.11.2002 година, објавува дека Трговското друштво за производство и трговија ЕН-ФА ПЕН Фадил и други ДОО Скопје, ул. „Втора Македонска бригада“ бр. 5/1 и со број на жиро сметка 220401100034456, отворена при Македонска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7146)

Ликвидаторот Раде Ристески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 42-I-5 Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 5268/2002 од 08.11.2002 година, објавува дека Трговското друштво за производство и трговија ЕН-ФА КОМЕРЦ Енвер и други ДОО Скопје, ул. „Втора Македонска бригада“ бр. 5/1 и со број на жиро сметка 220401100034359, отворена при Македонска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7148)

Ликвидаторот Шкријељ Мијо од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 48/2003 од 21.01.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАДИМА ИМПЕКС Мујо ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, со број на жиро сметка 300000001070140, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (7143)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 507/03 од 24.02.2003 година, објавува дека Друштвото за транспорт, трговија и услуги РИПРОМ Ристо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 21-1-23, со жиро сметка 300 000 000 707 263, при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (7176)

Ликвидаторот Васко Атанасов од Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 28, 4-ти спрат, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 759/2003, објавува дека Друштвото за транспорт, трговија и услуги ГРАНЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје експорт-импорт, со број на жиро сметка 240-0100000052-18, отворена при Балканска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7181)

Ликвидаторот Марјан Пауновски од с. Миладиновци-Скопје, ул. „1“ бр. 39, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 306/03 од 24.02.2003 година, објавува дека Трговското друштво за промет и поправка на моторни возила ЦАКИ Слаѓан и Владе ДОО-Илинден, со број на жиро сметка 300000000524903, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (7183)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава недвижен имот и тоа: 4/5 идеален дел од катастарска парцела општина Варош број 2957, култура шуми, катастарска парцела 2958, култура нива, катастарска парцела 2959, култура овоштарник, катастарска парцела 2960 култура шума, катастарска парцела 2961, култура нива, во вкупна површина од 9119 м² евидентиран во Имотен лист број 1017 за КО Варош, за цена од 8000 евра во денарска противвредност по курс од Народна Банка на РМ на денот на исплатата.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до „Микросам“, Прилеп, ул. „Павле Шатев“ бр. 15, Прилеп. (6523)

Се продава 28/33 од земјоделско земјиште нива класа 2 на КП.бр. 4049 во м.в. „Крапчеви Ливади“ во вкупна површина од 13.167 м² заведено во Имотен лист број 4883 за КО Варош сопственост на Мицески Петар од Прилеп, ул. „Ристо Секирчанец“ бр. 27 за цена од денарска противвредност на 5.000,00 евра.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка Горѓиоски“ бб. (6456)

Сопственикот Спасовски Александар Стоилко од Скопје, својата недвижност - земјиште во површина од 1.257 м² во место викано „Б. Николов“ на КП 5564 КО Кисела Вода 2 според Имотен лист број 4156, го продава за 120,00 денари за 1м².

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонзовски, Општина Чаир, Скопје, ул. „2 Македонски Бригади“ бр. 54. (6630)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сосопствениците Гелевски Владо на 1/3 и Гелевски Тодор на 2/3 идеален дел им нудат на продажба нива 4 класа од вкупно 3163 м² устроено на КП 65/1 план 4, скица 10, м.в. „Турски Гробишта“ запишана во ПЛ 485 за КО Миладиновци, под следните услови: Недвижноста продавачите ја нудат за вкупна цена од 190.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на склучување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. „Џон Кенеди“ бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (6436)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Крстевски Љубе, нива во КО Д. Лисиче, заведена во Поседовен лист бр. 1057 на КП 298/2 план 3 во место викано „Орешка“, култура нива, класа 3 во површина од 3000 м² сопственост на продавачот и нива во КО Драчево, заведена во Поседовен лист бр. 2125 на КП 37, план 2 скица 2 во место викано „Бабајлија“ култура нива, класа 3 во површина од 1707 за вкупна купопродажна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. „Нице Планина“ бр. 16, нас. Драчево, Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

Во спротивно, го губат правото на првенство. (6697)

Над недвижниот имот сопственост на хипотекарен должник Друштво за земјоделско, сточарско и др. производство, промет и услуги ВЕНГАЛ АД с. Петровец-Скопје, кој се наоѓа во КО Којлија, со вкупна површи-

на од 497579 м², заведен во Поседовен лист број 530 издаден од РМ-ДЗГР Сектор за премер и катастар Скопје, е заснован залог, со Договор за хипотека на недвижен имот солемнизиран кај нотарот Билјана Пендовска од Скопје, под ОДУ бр. 16/03 од 24.02.2003 година во корист на заложниот доверител Поштенска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување на хипотекарен доверител во износ од 1.031.941 ЕВРА или 63.000.000,00 денари. (6809)

Се продава: нива на КП број 2470, класа 4 во површина од 4386 м² во место викано „Сарика“ за КО Прилеп по Имотен лист број 33662 за вкупна цена од 60.000,00 денари сопственост на Петрески Благоја, ул. „Беласица“ бр. 5, Прилеп.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во „Службен весник на РМ“, да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставуваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 2, Прилеп. (6827)

Се продава 19/40 идеален дел од нива на КП 310/3, план 3, скица 9, во м.в. „Рупа“, 6-та класа, со вкупна површина од 3.272 м², под објект на КП 310/3, план 3, скица 9, во м.в. „Рупа“, со вкупна површина од 91 м² и пасиште на КП 310/3, план 3, во м.в. „Рупа“, 6-та класа, со вкупна површина од 643 м², сопственост на Трајчевски Драги од с.Бардовци - Скопје, евидентирана во Поседовен лист бр. 827 за КО Бардовци, за вкупна купопродажна цена од 480.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Живко Ачковски од Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 43/4. (6811)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Синѓелиќ, на КП 384, на м.в. „Крушка“, нива 2 класа, и тоа 1/8 идеален дел, со површина од 19660 м², за цена од 300,00 денари за метар квадратен, на која е сосопственик Јовчевска Слободанка.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. „Палмиро Тољати“ бр. 173. (6920)

Се продава недвижен имот - 540 м² од нива, 3-та класа, со вкупна површина од 3.171 м², што се наоѓа на КП 144/1, м.в. „Дунек“, КО Јурумлери, сопственост на Цветанка Крстева од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците, како и сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-

сот во “Службен весник на Република Македонија”, доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. “Иван Козаров“ бр. 24, лок.23 (ДТЦ “Стар Рампа“). (6924)

Над подвижниот имот, сопственост на Друштвото за меѓународен транспорт и шпедиција БОМИ 10 Златко ДООЕЛ Скопје и тоа:

1. влекач ДАФ со рег.таб. СК-472-КВ
2. влекач ВОЛВО со рег.таб. СК-416-ЈБ
3. влекач СКЕНИЈА со рег.таб. СК-314-КВ
4. полуприколка АКЕРМАН со рег.таб. СК-617-ЈА
5. влекач ВОЛВО со рег.таб. СК-652-ЈО
6. влекач СКЕНИЈА со рег.таб. СК-740-ЈЛ
7. приклучно возило ШМИЦ со рег.таб. СК-650-ИФ

е заснован залог, со нотарски акт-договор за залог на подвижни предмети, заведен кај нотарот Златко Николовски од Скопје, под ОДУ бр. 52/03, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 75.000,00 евра. (6989)

Над недвижност имот - деловна зграда вон стопанство, сопственост на Друштвото за производство и трговија на големо и мало СОБИМ Бранислав и Марјан ДОО увоз-извоз Куманово, што се наоѓа во Куманово, м.в. “Карпош“, обележан на КП број 7203, во површина од 452 м², на истата адреса, деловен простор обележан на КП број 7203, во површина од 455 м², на истата адреса, деловен простор обележан на КП број 7203, во површина од 428 м², на истата адреса, деловен простор обележан на КП број 7203, во површина од 454 м², или се во вкупна површина од 1789 м², според Имотен лист број 35645 од 18.12.2002 година, издаден од Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар на град Куманово, е заснован залог, со Договор за залог - хипотека на недвижен имот заверен кај нотарот Светлана Петровска од Скопје, под ОДУ бр. 61/2003 од 20.03.2003 година во корист на заложниот доверител Извозна и Кредитна Банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 300.000,00 ЕВРА (триста илјади евра). (7036)

Над недвижност имот сопственост на Друштвото за промет, услуги и градежништво КОНАРТИС Михајло и други ДОО увоз-извоз, Скопје и Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво ИЛИАН КОМЕРЦ Илија ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, имаат заедничка сопственост на недвижен имот - деловен простор, што се наоѓа во Скопје, на ул. “Никола Парашкин“, обележан на КП број 815, во површина од 364 м², според Имотен лист број 27362 од 21.01.2003 година, издаден од Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар Скопје, со Договор за залог - хипотека на недвижен имот, заверен кај нотарот Светлана Петровска од Скопје, под ОДУ бр. 59/03 од 19.02.2003 година, во корист на заложникот доверител Акционерско Друштво за осигурување “ВАРДАР“ Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 5.000.000,00 денари (пет милиони денари). (7037)

Недвижен имот - деловен простор, сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги КАРА Илија ДООЕЛ Скопје, што се наоѓа во Скопје, обележан на КП број 191/1, во м.в. “Голема Нива“, под објект во површина од 1740 м², земјиште обележано на КП број 191/1, во м.в. “Голема Нива“, култура - нива, класа 5, во површина од 3520 м², и објект - произведен погон - фабрика за конфекција, според Поседовен лист број 360, издаден од Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар на град Скопје и недвижен имот - деловен простор сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, што се наоѓа во Скопје, на ул. “Маршал Тито“, обележан на КП број 12004, во површина од 75 м², и деловен простор на истата адреса, КП број 12004, во површина од 78 м², според Имотниот лист број 41168, издаден од Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар на град Скопје е заснован залог, со Договор за залог - хипотека на недвижен имот заверен кај нотарот Светлана Петровска од Скопје, под ОДУ бр. 60/2003 од 20.02.2003 година во корист на заложниот доверител Стопанска Банка Скопје АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 40.000.000,00 (четириесет милиони денари). (7038)

Над недвижниот имот - деловен простор, сопственост на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги ИЛИНО ПРОМЕТ Марија и др. ДОО увоз-извоз Скопје, што се наоѓа во Скопје, на ул. “Д.Т.Ц. Мавровка“, ламела Ц, обележан на КП број 8891, во површина од 75 м², според Имотен лист бр. 45153 од 07.02.2003 година бр. 1120/2699, издаден од Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар Скопје, за Катастарска Општина Центар 1, е заснован залог, со Договор за залог - хипотека на недвижен имот заверен кај нотарот Светлана Петровска од Скопје, под ОДУ бр. 51/2003 од 12.02.2003 година во корист на заложниот доверител АД РАДОБАНК, Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 95.000,00 ЕВРА (деведесетипет илјади евра). (7039)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО “Кавадарци 1 (вон)“, КП бр. 6085, дел 1, план 012, скица 012, м.в. “Бојково Брдо“, култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 5.583 м², КО “Кавадарци 1 (вон)“, КП бр. 6085, дел 2, план 012, скица 012, м.в. “Бојково Брдо“, култура - нива, класа 5, со вкупна површина од 904 м², и КО “Кавадарци 1 (вон)“, КП бр. 6085, дел 3, план 012, скица 012, м.в. “Бојково Брдо“, култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 3.393 м², во сопственост на Стојан Младенов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 880 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 140.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов“ бб, Кавадарци. (7072)

Над следните подвижни предмети:

-Автобус Neosag, тип N615MPS/615MPS, рег. бр. VE-114-VB, број на мотор OM906LAI/3/90992100161055, број на шасија V19660100YMMC1046, број на сообраќајна МК 0609214, боја жолта-5R и година на производство-2001;

-Автобус Neosag, тип N6 (N615VPS), рег. бр. VE-591-VA, број на мотор 94193000152036, број на шасија V19657100YMMC1004, број на сообраќајна МК 0502776, боја бела-01, зелена-36 и година на производство 2001;

-Автобус Neosag, тип N6 (N610TPS), рег. бр. VE-112-VB, број на мотор 90992100161080, број на шасија V19656102YMMC1039, број на сообраќајна МК 0609422, боја бела-01, зелена-36 и година на производство 2001;

-Автобус Neosag, тип N6 (N615TPS), рег. бр. VE-408-VA, број на мотор OM501LAI/6/94193000152037, број на шасија V19653102YMMC1034, број на сообраќајна МК 0502662, боја бела-01, зелена-36 и година на производство 2001;

-Автобус Neosag, тип N6 (N615TPS), рег. бр. VE-409-VA, број на мотор OM501LAI/6/94193000150804, број на шасија V19653102XMMC1019, број на сообраќајна МК 0502690, боја бела-01, зелена-36 и година на производство 2001;

-Автобус Neosag, тип N6 (N615TPS), рег. бр. VE-448-VA, број на мотор 94193000150805, број на шасија V19653102XMMC1020, број на сообраќајна МК 0609414, боја бела-01, зелена-36 и година на производство 2001;

-Автобус Neosag, тип N6 (N610PPN), рег. бр. VE-403-VA, број на мотор OM906LAI/2009091100161135, број на шасија V19651103XMMC1021, број на сообраќајна МК 0502482, боја бела-01 и година на производство 2001;

-Автобус Neosag, тип N6 (N610PPN), рег. бр. VE-403-VA, број на мотор OM906LAI/2009091100161135, број на шасија V19651103XMMC1021, број на сообраќајна МК 0502482, боја бела-01 и година на производство 2001;

-Автобус Neosag, тип N6 (N610TPS), рег. бр. VE-407-VA, број на мотор OM906LAI/3009091100159765, број на шасија V19656100YMMC1054, број на сообраќајна МК 0502665, боја бела-01, зелена-36 и година на производство 2001;

-Автобус Neosag, тип N6 (N610PPN), рег. бр. VE-401-VA, број на мотор OM906LAI/2009091100161147, број на шасија V19651103XMMC1022, број на сообраќајна МК 0502483, боја бела-01 и година на производство 2001;

-Автобус Neosag, тип N6 (N615TPS), рег. бр. VE-641-VA, број на мотор 94193000152035, број на шасија V19653101YMMC1006, број на сообраќајна МК 0502772, боја бела-01, зелена-36 и година на производство 2001;

е заснован залог од I ред врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа, потврден од нотар Нада Прочкова-Гевгелија, под ОДУ бр. 42/3 од 20.03.2003 година и склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен давател и Внатрешен и меѓународен транспорт, шпедиција и производство "Млаз" АД-Богданци како заложен должник.

"Млаз" АД-Богданци

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1326717/99 издаден од СБР-Скопје на име Нуши Ибраим, с. Крушопек, Скопје. (7010)

Пасош бр. 1342219 издаден од СБР-Тетово на име Рустеми Арбен, ул. "Ј. Златановски" бр. 116, Тетово. (7014)

Пасош бр. 816926/95 издаден од СБР-Скопје на име Бајрам Елезов, ул. "Гарибалди" бр. 66, Скопје. (7053)

Пасош бр. 0465304 на име Цане Козароски, ул. "Б. Миладиновци" бр. 45, Прилеп. (7054)

Пасош бр. 400705/99 на име Зибири Алирами, с. Цепчиште, Тетово. (7056)

Пасош бр. 1245909 на име Рецепи Мирон, с. Грнчари, Ресен. (7057)

Пасош бр. 1492286 на име Османи Лаунора, Дебар. (7063)

Пасош бр. 1218418/99 издаден од СБР-Скопје на име Соловјев Арсениј, ул. "АФЖ" бр. 37-6, Скопје. (7103)

Пасош бр. 1722672 издаден од СБР-Гостивар на име Мехмеди Идриз, ул. "Шуматовска" бр. 57, Гостивар. (7134)

Пасош бр. 1597570 издаден од СБР-Скопје на име Трајковиќ Дејан, ул. "Б. Стефковски" бр. 4/31, Скопје. (7154)

Пасош бр. 1709263/02 издаден од СБР-Скопје на име Нуредин Јашари, с. Синѓелиќ ул. "31" бр. 14, Скопје. (7166)

Пасош бр. 564092/95 издаден од СБР-Скопје на име Рамадан Миланка, ул. "И. Тургенева" бр. 12-б, Скопје. (7175)

Пасош бр. 1112872/99 издаден од СБР-Скопје на име Шинаси Бекировски, ул. "Челопек" бр. 21, Скопје. (7194)

Пасош бр. 1000640/98 издаден од СБР-Тетово на име Илјази Садик, с. Цепчиште, Тетово. (7198)

Пасош бр. 1503277/01 издаден од СБР-Куманово на име Абдулаи Садулах, с. Орља, Куманово. (7226)

Пасош бр. 1546953 на име Усеини Артим, Охрид. (7265)

Пасош бр. 367183/94 на име Ибраими Шукри, с. Кошошишта, Струга. (7266)

Пасош бр. 482964/94 издаден од СБР-Скопје на име Шефки Рецепи, ул. "К. Асенов" бр. 16/1-1, Скопје. (7270)

Пасош бр. 1241985 издаден од СБР-Битола на име Пановска Љубица, ул. "В. Карангелевски" бр. 7/1-10, Битола. (7281)

Пасош бр. 1499762 на име Дервиши Мисирете, с. Ливада, Струга. (7290)

Пасош бр. 1580704 на име Демиров Ајдин, ул. "Г. Василев" бр. 17, Струмица. (7298)

Пасош бр. 0487627 на име Филев Ванчо, с. Вељуса бр. 295, Струмица. (7301)

Пасош бр. 0190281 на име Тирицовски Александар, Битола. (7311)

Пасош бр. 1013198/97 издаден од СБР-Скопје на име Тина Поп Димитрова, ул. "Локов" бр. 3/2-1, Скопје. (7318)

Пасош бр. 1066098/97 издаден од СБР-Скопје на име Велкоски Тони, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 47/4-42, Скопје. (7324)

Пасош бр. 1592727 издаден од СБР-Прилеп на име Рубин Кочамилески, ул. "Г. Димитриевиќ" бр. 10, Прилеп. (7334)

Пасош бр. 1385460 на име Серафимов Гоце, ул. "Сремска" бр. 11, Кочани. (7344)

Пасош бр. 1492301 на име Рајмонд Крчишта, Дебар. (7348)

Пасош бр. 1613163/01 издаден од СБР-Тетово на име Алими Адил, с. Н. Село, Тетово. (7357)

Пасош бр. 1170200/98 издаден од СБР-Скопје на име Вебуш Исмани, с. Сарај, бр. 56, Скопје. (7359)

Пасош бр. 1231152 издаден од СБР-Скопје на име Трпков Коста, ул. "Г. Хадипанзов" бр. 16, Скопје. (7371)

Пасош бр. 1576132/01 издаден од СБР-Скопје на име Назмије Шабани, бул. "Македонско Косовска бригада" бр. 17/30, Скопје. (7383)

Пасош бр. 1273687 издаден од СБР-Скопје на име Мирвете Бајрамовска, с. Арачиново, Скопје. (7401)

Пасош бр. 897581/96 издаден од СБР-Скопје на име Соња Вељанова, ул. "Г. Горевиќ" бр. 113, Скопје. (7439)

Пасош бр. 1664160/01 издаден од СБР-Скопје на име Бекаровски Филип, ул. "Пржино" бр. 9-а, Скопје. (7440)

Чекови од тековна сметка бр. 11512185 од бр. 52-46292 до бр. 5246310 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бекаровска Анастасија, Скопје.

(7071)

Чек од тековна сметка бр. 7172046 со бр. 001900-0740249 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Печијарева Невенка, Скопје.

(7161)

Чекови од тековна сметка бр. 14747768 од бр. 66-22838 до бр. 6622845 и бр. 5953788 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јанакиевска Лепосава, Скопје.

(7275)

Чек од тековна сметка бр. 30943-57 со бр. 5127334 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Елизабета Србиновска Костовска, Скопје.

(7303)

Чекови од тековна сметка бр. 0012809-53 со бр. 99-00207171, 9900207172 и бр. 9900207173 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Србиновска Костовска Елизабета, Скопје.

(7309)

Работна книшка на име Петар Арсовски, Скопје.

(6990)

Работна книшка на име Спироски Оливер, ул. "М. Јорданоски" бр. 257, Охрид.

(7040)

Работна книшка на име Ристески Томи, Охрид.

(7041)

Работна книшка на име Стојановска Емилија, Скопје.

(7051)

Работна книшка на име Гаврилова Македонка, с. Блатец, Винаца.

(7058)

Работна книшка на име Велинов Симеон, с. Црн Камен, Винаца.

(7059)

Работна книшка на име Атанасов Љупчо, Охрид.

(7060)

Работна книшка на име Колевска Ирена, Скопје.

(7106)

Работна книшка на име Марјан Колевски, Скопје.

(7165)

Работна книшка на име Авдула Металари, Скопје.

(7172)

Работна книшка на име Ниметула Азири, с. Арнакија, Скопје.

(7185)

Работна книшка на име Рената Милошевска, Скопје.

(7188)

Работна книшка на име Младенов Борче, Скопје.

(7190)

Работна книшка издадена од Тетово на име Фуат Халими, Скопје.

(7191)

Работна книшка на име Гзие Речеп, Скопје.

(7197)

Работна книшка на име Куртиши Зулкани, Скопје.

(7229)

Работна книшка на име Димитриевска Гордана, ул. "К. Пејчиновиќ" бр. 10-Б, Битола.

(7250)

Работна книшка на име Асанов Џеват, ул. "Б. Каракостев" бр. 156, Велес.

(7253)

Работна книшка издадена од на име Ставрева Габриела, ул. "В. Назор" бр. 26, Велес.

(7254)

Работна книшка на име Бајрами Неше, ул. "Поток Серава" бр. 110, Куманово.

(7256)

Работна книшка на име Љубица Лашкоска, Прилеп.

(7257)

Работна книшка на име Матлиеска Лилјана, кеј. "8-ми Ноември" бр. 63, Струга.

(7258)

Работна книшка на име Нејази Сељими, с. Липково, Куманово.

(7261)

Работна книшка на име Неждет Јусуфи, Скопје.

(7267)

Работна книшка на име Кирил Нацевски, Скопје.

(7272)

Работна книшка на име Ѓорѓија Гочевски, Скопје.

(7276)

Работна книшка на име Алимовски Бедри, Скопје.

(7292)

Работна книшка на име Небија Исламовски, Скопје.

(7331)

Работна книшка на име Фејзула Сефер, с. Д. Свиларе, Скопје.

(7438)

Работна книшка на име Спахиу Аледин, Гостивар.

(7442)

Работна книшка на име Селадин Исмаили, с. Радолишта, Струга.

(7443)

Работна книшка на име Спахиу Муамед Сани, Гостивар.

(7444)

Работна книшка на име Ратко Бакаловски, ул. "Козара" бр. 17, Битола.

(7445)

Воена книшка име Ивановски Паскал, Скопје.

(6855)

Воена книшка на име Младенов Борче, Скопје.

(7189)

Свидетелство за 2 година издадено од СУБ "Елисе Поповски Марко"-Скопје на име Шпреса Елези, Скопје.

(6876)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Алија Авдович"-с. Батинце на име Самедин Исмаили, Скопје.

(6964)

Свидетелство од 8 одделение на име Јованова Лидија, Кочани.

(7042)

Свидетелство од 8 одделение на име Рушид Биалал, Штип.

(7044)

Свидетелство од 8 одделение на име Цвијовиќ Рахела, Струга.

(7045)

Свидетелство на име Урим Алимовски, Струга.

(7046)

Свидетелство од 8 одделение на име Митрески Јованче, Прилеп.

(7047)

Свидетелство од 8 одделение на име Сали Дели, Куманово.

(7048)

Свидетелства од 1, 2 и 3 година издадени од ЕМУЦ "Р. Р. Ричко" на име Петрески Горе, Прилеп.

(7049)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимназијата "Гоце Делчев" на име Кадриу Ерол, Куманово.

(7050)

Свидетелство за 8 одделение издадено од училиште за возрасни "А.С. Макаренко"-Скопје на име Хава Асани, Скопје.

(7133)

Свидетелство за 1 година издадено од АСУЦ "Боро Петрушевски"-Скопје на име Макриевски Васил, Скопје.

(7167)

Свидетелство за степен на стручна подготвеност издадено од У Ц "Димитар Влахов"-Скопје на име Шкријељ Фетија, Скопје.

(7174)

Свидетелство на име Сељмани Ганимет, Тетово.

(7249)

Свидетелство на име Илиев Камчо, Радовиш.

(7251)

Свидетелство на име Асановски Џеват, Велес.

(7252)

Свидетелство од 8 одделение на име Савеска Олгица, Тетово.

(7255)

Свидетелство на име Рупатоски Рамадан Зејнел, Велес.

(7259)

Свидетелства од 1, 2 и 3 година и диплома на име Зумбери Фикрет, с. Слупчане, Куманово.

(7260)

Свидетелство од 8 одделение на име Кадри Зекири, Куманово.

(7263)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Петровиќ Стефан, Скопје.

(7358)

Индекс бр. 196 издаден од факултет за Физичка Култура - Скопје на име Зекири Јахија, Тетово.

(6877)

Индекс бр. 205 издаден од Правен факултет-Скопје на име Кирков Дејан, Скопје.

(7070)

Диплома за завршена виша социјална школа на име Живановиќ Ненад Гордана, Скопје.

(6946)

Диплома од средно училиште издадена од "Гоце Делчев" на име Кадриу Ерол, с. Слупчане, Куманово.

(7061)

Диплома издадена од ДСУ "Цветан Димов"-Скопје на име Петрушевски Драги, Скопје.

(7269)

Диплома издадена од ЕМУЗУС "Коце Металец" Скопје на име Кирил Нацевски, Скопје. (7273)

Диплома за завршено средно образование издадена од ССДУ "Димитар Митрев"-Скопје на име Узунска Снежана, Скопје. (7409)

Здравствена книшка на име Постолова Љупка, Пробиштип. (7043)

Уверение бр. 1642 издадено од Фармацевски факултет - Скопје на име Батковска Ирина, Скопје. (7089)

Даночна картичка С. бр.0109265 издадена од Управа за јавни приходи на име Даов Даниел, Радовиш. (7062)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ТП Перла Владо Косески, Охрид. (7065)

Даночна картичка бр. 4030000403351 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Јони транс, Скопје. (7168)

Даночна картичка бр. 4030999369155 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Ведрина Македонија Скопје, Скопје. (7171)

Даночна картичка бр. 4030990337587 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Голдмен, Скопје. (7186)

Даночна картичка бр. 4030002435986 издадена од Управа за јавни приходи на име ПЕЛА ВК Никола и др. ДОО, Скопје. (7196)

Даночна картичка бр. 4030992232359 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Емпирија, Скопје. (7329)

Даночна картичка бр. 4023993106121 издадена од Управа за јавни приходи на име Љупчо Аврамов, с. Јаргулица, Радовиш. (7441)

Решение на име Реџеб Лутфиџи, с. Челопек, Тетово. (7064)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ БИРО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

БРОЈ НА ТЕНДЕРОТ: 07-405/1 ДАТУМ: 19.03.2003

ПРЕДМЕТ: Тендер за продажба на македонски произведен тутун

Бирото за стокровни резерви ги поканува конкурентите заинтересирани домашни и прекуморски купувачи да купат тутун од македонско потекло.

Следат детални рокови и услови:

СТОКА:

Македонски (ориентален) ферментиран тутун тип "Прилеп", "Јака", "Вирџинија" и "Џебел" од родот 1999 година, домашно преработен во текот на сезоната која започнува од јануари 2000 до мај 2000 година.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Тип "Прилеп":

Р. бр.	К л а с а	Килограми
1.	Уник I/III сезонски	150.000
2.	Уник I/III вонсезонски	610.058
3.	Уник БГ I/III	271.798
4.	Уник I/IV	797.485
5.	Уник КП	13.995
6.	Уник III	384.544
7.	Уник IV Класа	56.065
	ВКУПНО:	2.283.945

Тип "Јака":

Р. бр.	К л а с а	Килограми
1.	Уник I/III вонсезонски	118.364
2.	Уник БГ I/III	129.890
3.	Уник I/IV	259.048
4.	Уник III	10.690
	ВКУПНО:	517.992

Тип "Џебел":

Р. бр.	К л а с а	Килограми
1.	Уник III	145.403

Тип "Вирџинија":

Р. бр.	К л а с а	Килограми
1.	Уник I класа	55.930
	СЕ ВКУПНО:	3.003.270

Со нормална влага за експедиција на тутуните.

ПАКУВАЊЕ:

Во тонга бали чија тежина е согласно светските нормативи во зависност од типот и класата на тутуните.

ИСПОРАКА:

Во рок од 30 дена од датумот на прием на прифатлив акредитив, според наведените рокови и услови.

УСЛОВИ НА ТРАНСПОРТ:

Понудените цени за купување да бидат искажани:

- Без транспорт;
- Со транспорт до дестинацијата на купувачот;
- Со транспорт до пристаниште во Солун.

ПЛАЌАЊЕ:

Со неотповиклив документиран акредитив прикажувајќи ја целосната вредност со 5% толеранција во корист на Бирото за стокровни резерви.

Акредитивот треба да е од првокласна банка од светски размери, неотповиклив, пренослив, разменлив, делив кој овозможува делумна испорака и претовар и за кој ќе треба да се извести Бирото за стокровни резерви во рок од 10 работни дена од датумот на прием на поединечната понуда од Бирото за стокровни резерви преку нашата овластена банка во Република Македонија, Народна банка на Република Македонија.

КВАЛИТЕТ И ИНСПЕКЦИЈА:

Квалитетот и тежината се конечни на пристаниште-то за утовар.

Квалитетот на стоките според сертификатот издаден од Јавната научна установа Институт за тутун - Прилеп, ул. "Кичевски пат" б.б., Прилеп.

Сепак доколку се побара може да се договори инспекција за квалитет од страна на меѓународна ремирана агенција, номинирана од страна на купувачот на трошок на купувачот. По испораката нема да се одобри или прифати рекламирација за квалитетот.

ОПШТИ УСЛОВИ:

Осигурувањето треба да го обезбеди купувачот.

Треба да се овозможи делумна испорака.

Продавачот и купувачот ќе бидат одговорни да ги задоволат барањата за извоз и увоз во нивните земји.

Сите банкарски трошоци надвор од Република Македонија ќе бидат на сметка на купувачот.

Ќе се применуваат вообичаените услови за виша сила.

Доколку има спор тој ќе се решава во арбитражниот суд во Париз во согласност со правилата на меѓународната трговска комора I.C.C.

ВАЖНОСТ:

Понудата треба да се достави до 18,00 часот средноевропско време на 03.04.2003 година.

ПОНУДИТЕ ТРЕБА ДА ВКЛУЧУВААТ:

- Количини, типови и класи на тутун;
- Период на испорака;
- Цени без транспорт, франко магацин на утовар, цени на франко натоварено на брод (F.O.B.) во Солун и цена со возарина (CIF);
- Испорака во дел, товар на брод големо или контейнер;
- Прифаќање на сите други услови наведени во овој документ за тендер.

Вашата понуда која го опфаќа горенаведеното треба да се поднесе во затворен коверт обележан со: "ПОНУДА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ТУТУН", до Бирото за стоковни резерви - Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 71, 1000 - Скопје, Република Македонија, тел. + 389 2 116-249; Факс: + 389 2 298-273, E-mail: birostokrez@mt.net.mk, или лично најдоцна до 03.04.2003 година.

Продавачот го задржува правото да ја прифати или одбие целосно или делумно секоја понуда без наведување на причината за неговата одлука.

Биро за стоковни резерви

REPUBLIC OF MACEDONIA MINISTRY OF FINANCE COMMODITY RESERVES BUREAU

TENDER No: 07-405/1 DATE: 19.03.2003

SUBJECT: Global tender for sale of tobacco produced in Macedonia

Commodity Reserves Bureau invites competitive interested domestic and overseas purchasers to purchase tobacco of macedonian origin. The deadlines and conditions are as follows:

GOODS:

Macedonian (oriental) fermented tobacco, types "Prilep", "Jaka", "Virdzinija" and "Dzebel" from the 1999 crops, domestically processed during the season commencing in January 2000 and lasting until May 2000.

SPECIFICATIONS:

Type "Prilep"

No.	Class	Kilograms
1.	Unik 1/III seasonal	150.000
2.	Unik 1/III off-seasonal	610.058
3.	Unik BG 1/III	271.798
4.	Unik 1/IV	797.485
5.	Unik KP	13.995
6.	Unik III	384.544
7.	Unik IV Class	56.065
	TOTAL:	2.283.945

Type "Jaka"

No.	Class	Kilograms
1.	Unik 1/III off-seasonal	118.364
2.	Unik BG 1/III	129.890
3.	Unik 1/IV	259.048
4.	Unik III	10.690
	TOTAL:	517.992

Type "Dzebel"

No.	Class	Kilograms
1.	Unik III	145.403

Type "Virdzinija"

No.	Class	Kilograms
1.	Unik I class	55.930
	OVERALL TOTAL:	3.003.270

With a normal moisture for tobacco expedition.

PACKAGING:

In tong balas the weight of which is according to the world norms depending on the type and class of tobacco.

DELIVERY:

Within 30 days from the day a satisfactory letter of credit is received, following the determined deadlines and conditions.

TRANSPORTATION CONDITIONS:

The offered purchasing prices should be presented in the following manner:

- Transport exclusive;
- Including the transport to the purchaser's destination;
- Including the transport to Thessalonica port.

PAYMENT:

By irrevocable documented letter of credit indicating the overall amount with 5% tolerance for the benefit of the Commodity Reserves Bureau.

The letter of credit should be from a first class bank, recognized world wide, irrevocable, transferable, exchangeable, separable that provides partial delivery and re-load and for which the Commodity Reserves Bureau will have to be informed within 10 business days from day the individual bid is received by the Commodity Reserves Bureau through our authorized bank in the Republic of Macedonia, the National Bank of the Republic of Macedonia.

QUALITY AND INSPECTION:

The quality and the weight are final at the loading port.

The quality of the goods is determined according to the certificate issued by the Public scientific institution - Tobacco Institute - Prilep, "Kicevski Pat" b.b., Prilep. Still, if it is required, it can be agreed to arrange quality inspection by an international renowned agency, nominated by the purchaser at the expense of the purchaser. After the delivery, a complaint regarding the quality will not be approved.

GENERAL CONDITIONS:

The purchaser should provide insurance.

Partial delivery should be provided.

The seller and the purchaser will be responsible to meet export and import requirements in their respective countries.

All banking expenses outside the Republic of Macedonia will be at the expense of the purchaser.

The usual conditions for force majeure will be applied.

Should there be a conflict it will be solved in the Court of Arbitration in Paris in accordance with the rules of the International Chamber of Commerce.

VALIDITY:

The bid should be valid until 6.00 p.m. Central European Time on 03.04.2003.

THE BIDS SHOULD INCLUDE:

- Quantities, types and classes of tobacco.
- Delivery period.
- Transport exclusive prices, ex-work for Prilep, Veles and Skopje, F.O.B. in Thessalonica and CIF.
- Partial delivery, ship load, bulk load or container.
- Acceptance of all conditions listed in this bidding document.

Your bid that meets the above-mentioned should be submitted in a sealed envelope marked with "BID FOR PURCHASING MACEDONIAN TOBACCO", to the Commodity Reserves Bureau - Skopje, 71 "Orce Nikolov" Street, 1000 Skopje, the Republic of Macedonia, tel: ++ 389 2 116-249; fax: ++ 389 2 298-273, e-mail: birozastokrez@mt.net.mk, or personally, by 03.04.2003.

Commodity Reserves Bureau retains the right to either accept or reject fully or partially each bid without indicating the reason for the decision.

Commodity Reserves Bureau
Director,
Petar Mirceski

Врз основа на член 17 и 19 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/02) и Одлуката бр. 02-2628/1 од 20.03.2003 година, Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна Единица Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/2003 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна Единица Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, Скопје.

1.2. Предмет на набавка: Изведба на дел од улица „1“ и дел од улица „7“ со паркинг за станбен објект Б-14, УЕ-18, во населба „Стар Аеродром“ - Скопје.

1.3. Опис, количество и технички карактеристики дадени се во тендер документацијата.

Документацијата може да се подигне во ЈП за ССДП на РМ - Подрачна Единица Скопје, барака бр. 3, соба бр. 306, секој работен ден од 8 до 14 часот. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на документацијата изнесува 1.000,00 денари и истиот е неповратен.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност.

1.5. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2.2. Вкупна цена во денари за извршување на набавката во која треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот до пуштање во употреба на објектот.

2.3. Цена по позиции изразена во денари за секоја позиција од предмерот.

2.4. Начин на плаќање.

2.5. Референтна листа, кадровска и техничка опременост.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачот задолжително треба да ја приложи следната документација:

3.1. Извод од регистрација на дејноста.

3.2. Документ за бонитет издаден од Централен регистар (оригинален примерок или копија заверена од нотар).

3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација (оригинален примерок или копија заверена од нотар).

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност (оригинален примерок или копија заверена од нотар) и

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (оригинален примерок или копија заверена од нотар).

Документите да не бидат постари од 6 (шест) месеци (освен за точка 3.1.).

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Цена за изведба на работите 80 бода;

4.2. Кадровска-техничка опременост и референтна листа 15 бода;

4.3. Начин на плаќање 5 бода.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, истата да биде потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.3. Понудата и придружната документација се доставува на адреса: Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна Единица Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите (кое ќе се одржи во просториите на ЈП за ССДП на РМ-ПЕ Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, барака 4 во мала сала.

5.4. Рок за поднесување на понудите е до 10.04.2003 година во 10 часот.

5.5. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

5.6. Понудите кои се предадени по рокот, како и понудите кои не се изработени според пропозициите на повикот и тендер документацијата нема да бидат разгледувани.

6. РОКОВИ

Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.04.2003 година во 10 часот во просториите на ЈП за ССДП на РМ-ПЕ Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138 барака 4 во мала сала - Скопје, во присуство на преставниците на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при А.Д. „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-49/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ДРВЕНИ СТОЛБОВИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик е АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ Скопје, за потребите на сите придружници при АД Електростопанство на Македонија.

1.2. Предмет на набавката се: црно импрегнирани дрвени столбови со следните должини и количини:

- Столб дрвен 8 м	75 парчиња x 0,22=16,5 м ³
- Столб дрвен 9 м	855 парчиња x 0,28=239,4 м ³
- Столб дрвен 10 м	690 парчиња x 0,34=234,6 м ³
- Столб дрвен 11 м	380 парчиња x 0,40=152,0 м ³
- Столб дрвен 12 м	595 парчиња x 0,47=279,65 м ³

ВКУПНО: 922,15 м³

1.3. Повикот е јавен, при што набавката ќе се спроведе со јавно отворање согласно Законот за јавни набавки, („Службен весник на РМ“ бр. 21/02).

1.4. Понудата мора да се однесува на целокупниот обем на набавката.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба задолжително да содржи: Производител, вид на дрво, вид и производител на импрегнирањата, единечна цена по парче и по метар кубен, како и вкупна вредност на понудата на паритет ДДП Подружница (на територија на цела Македонија, со сите давачки) изразена во МКД, и со посебно искажан ДДВ. Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во странска конвертибилна валута. При одлучувањето, договарањето и странска конвертибилна валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзански курс.

2.3. Понудата треба да ги содржи начинот на плаќање - само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

2.4. Со оглед на тоа дека испораките ќе бидат суцесивни, врзано со потребите на Набавувачот, како и водејќи сметка дека ќе биде неопходно да се врши технички прием на столбовите од страна на стручна Комисија на Набавувачот, потребно е сите понудувачи однапред да ја прифатат динамиката на Набавувачот која ќе биде дефинирана при склучувањето на Договорот.

2.5. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р.Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија, согласно член 21 од ЗЈН.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведени на македонски јазик, од страна на овластен преведувач.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно член 46 од Законот за јавни набавки)

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавните набавки. Странско правно или физичко лице, треба да до-

стави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

3.2. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.3. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност.

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.5. Понудувачот треба да достави референтна листа на испораки од ваков тип.

3.6. Целокупната документација, освен ревизорскиот извештај треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

- цена	50 бодови,
- квалитет	30 бодови,
- начин на плаќање	20 бодови.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: А.Д. „Електростопанство на Македонија“, (Комисијата за јавни набавки), ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје, или на лице место на денот на отворањето на понудите на ден 16.04.2003 г. во 11 часот во административната зграда на АД „ЕСМ“ на ул. „11 Октомври“ бр. 9.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, и оние кои не се изработени според барањето за прибирање понуди, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во ова барање, нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Акционерското Друштво „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-76/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА УСЛУГИ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ДЕЛОВНА 2003 ГОДИНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Корисникот на услуги по јавниот повик бр. 01-76/2003 е А.Д. „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди за услуги на осигурување за деловната 2003 година и тоа:

Осигурување од основни ризици

1. Осигурување од опасности од провална кражба и разбојништво.

2. Осигурување на моторни возила од одговорност за штети причинети на трети лица.

3. Осигурување на електронски сметачи, процесори и слични уреди, за потребите на А.Д. "ЕСМ" во се според тендер документација.

1.3. Корисникот на услуги, договорите за осигурување и нивната реализација ќе ги спроведува централно, преку стручните служби во својата Дирекција.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за осигурителна дејност.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.6. Набавувачот го задржува правото понудените услуги да ги подели на двајца или повеќе понудувачи, по поединечни видови на осигурување и вкупно.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер документацијата.

2.2. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7,30 до 11 часот при што треба да приложат:

2.2.1. Доказ за уплатени 1.000,00 МКД, уплатени на жиро сметка бр. 200000002447884 А.Д. "ЕСМ", Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

2.2.2. Решение за упис во трговскиот регистар.

2.2.3. Изјава со која понудувачот се обврзува сите податоци, кои ги добил од корисникот на услугата како тендер документација да ги чува како деловна тајна, а истите може да ги користи само како основа за изработка на предметната понуда.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката но понудата мора да е комплетна по единечни видови на осигурување.

3.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на услугата по поединечни видови на осигурување. Сите цени треба да се изразени во МКД.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.5. Понудата треба да има рокот на важност од најмалку 60 дена.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази законските прописи на услугите, при што тие треба да се во согласност со законските прописи во Република Македонија и со меѓународните законски прописи кои се прифатени во Републиката.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачите не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави дозвола за основање и работа (член 13 став 1 од Законот за осигурување - "Службен весник на РМ" бр. 35 од 07.05.2001 година).

4.5. Понудувачот треба да достави акт за основање (член 19 од Законот за осигурување - "Службен весник на РМ" бр. 35 од 07.05.2001 година).

4.6. Понудувачот треба да достави Решение за упис во трговскиот регистар (член 23 став 4 од Законот за осигурување - "Службен весник на РМ" бр. 35 од 07.05.2001 година).

4.7. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.8. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорски извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Висина на премија - 35 поени;

5.2. Начин на плаќање на премијата - 20 поени;

5.3. Начин на исплата на оштетно побарување - 20 поени;

5.4. Право и висина на попусти во годишен позитивен технички и финансиски резултат - 25 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.04.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие „Стрежево" - Битола, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЛТЦ „ПЕ-ЛИСТЕР" - С. НИЖО ПОЛЕ И РЕСТОРАН „ДОВЛЕЦИК"

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател: ЈП „Стрежево" - Битола

1.2. Предмет на набавката:

А-месо и месни производи, сувомеснати производи и замрзната риба,

Б- алкохолни и безалкохолни пијалаци и напитки,

В-кондиторски производи, житни производи, градинарски производи, млеко и млечни производи, сладолед,

Г-хемиска стока и инвентар за угостителска употреба и хотелско работење,

- за сите наведени точки по приложена спецификација.

1.3. Рок и место на извршување на предметот на набавката: франко магацините на рестораните на Претпријатието.

1.4. Примерок од Спецификацијата од точка 1.2. Нарачателот ќе достави на повик од секој заинтересиран понудувач.

1.5. Право на учество имаат сите физички и правни лица.

1.6. Рокот за поднесување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето.

1.7. Со најповолниот понудувач наредателот ќе склучи рамковен договор.

1.8. Понудите јавно ќе се отвораат на ден 14.04.2003 г., во 11 часот во просториите на дирекцијата на ЈП „Стрежево“ - Битола, при што претставниците на понудувачите на комисијата треба да и достават писмено овластување за учество на јавното отворање.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи - името, адресата и седиштето на понудувачот, цена со пресметан данок, како и да се наведе начинот на плаќање: компензацијавирман.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

3.2. Како прилог кон понудата понудувачите се должни да достават:

- Извод од регистрација на дејноста - уписот во трговскиот регистар;

- Доказ за финансиската и економската способност во согласност со член 24 од Законот за јавни набавки;

- Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана од одговорното лице на понудувачот, како и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (- во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки)

- цена,
- квалитет,
- начин на плаќање: готовинско, компензација, одложено плаќање и
- рок на испорака.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои се поднесени по рокот како и оние кои не се изработени согласно условите и барањето нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда во дел или за целата набавка.

5.3. Понудите се доставуваат на адреса: ЈП „Стрежево“ - Битола, бул. „1-ви Мај“ бб, Битола.

5.4. Дополнителни информации на тел: (047) 224-739 и 224-068 и 224-354.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
512. Указ за поставување вонреден и ополномоштен Амбасадор, Шеф на Канцеларијата за врски на Република Македонија во Република Грција.....	1
513. Одлука за пренесување на правото на користење на моторни возила.....	1
514. Одлука за престанување на важење на Одлуката за пренесување на правото на користење на дел од недвижен имот.....	1
515. Одлука за определување на царински контингенти при увоз на електро, машинска и хидромеханичка опрема, алат, инструменти и резервни делови наменети за изградба на ХЕЦ “Козјак“.....	1
516. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	12
517. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи.....	12
518. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и дивичапунари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, сировини и отпадоци по потекло од домашни и дивичапунари.....	12
519. Одлука за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките.....	14
520. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ракување и пласирање на девизните резерви со кои ракува Народна банка на Република Македонија.....	15
521. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и начинот под кои Народна банка на Република Македонија плаќа камата на депонирани девизни средства.....	16
522. Одлука за престанување на важење на Одлуката за користење на девизните резерви за издавање на гаранции за задолжување на Република Македонија во странство.....	16
523. Одлука за престанување на важење на Одлуката за критериумите и условите за користење на дел од девизните резерви за обезбедување на гаранции на овластените банки за работа со странство и Одлуката за користење на дел од девизните резерви за издавање на гаранции на овластените банки за работа со странство во функција на поддржување на стопанските активности.....	16
524. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на инструменти за обезбедување на кредити.....	16
525. Одлука за изменување на Одлуката за условите за одобрување дневно пречекорување на сметката на банката во Народна банка на Република Македонија.....	17
526. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителна резерва на банките....	17
527. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителна резерва на штедилниците.....	17
528. Одлука за доставување на дневни податоци од банките и штедилниците.....	17
529. Одлука за задолжителна резерва на банките во девизи.....	18
530. Одлука за вршење на надзор над работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот промет.....	18
531. Одлука за измена на Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија....	19
532. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 153/2002 од 12 март 2003 година	19
533. Издвоено мислење по предметот У. бр. 153/2002 од 12 март 2003 година.....	20

СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

	Денари		Денари		Денари
Устав на Република Македонија на македонски јазик	300.00	Закон за денационализација	450.00	Збирка на прописи од областа на трговските друштва, трговијата, осигурувањето и сопствено-правните односи	400.00
Устав на Република Македонија на англиски јазик	400.00	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право	290.00	Судски деловник	300.00
Регистар на прописи на Република Македонија 2003.	3700.00	Збирка на прописи од областа на стопанството и финансите	300.00	Збирка на прописи од авторското право и сродните права	300.00
Закон за спречување на перење пари	400.00	Збирка на прописи од областа на државјанството	350.00	Кривичен законик 1995.	400.00
Закон за извршната постапка	600.00	Закон за прекршоците	500.00	Збирка на прописи од областа на судството, јавното обвинителство и адвокатурата	500.00
Кривичен законик 2002	600.00	Збирка на прописи од областа на катастарот, просторното и урбанистичко планирање и стопанството	400.00		
Закон за спречување на корупцијата	420.00				
Збирка на прописи од областа на изборното право	350.00				
Збирка на прописи за Владата на Р. Македонија	500.00				

CD ИЗДАНИЈА 2002
3.000 ден.

CD ИЗДАНИЈА 2001 - 3.000 ден.

КОМПЛЕТ CD ИЗДАНИЈА 2001 + 2002 - 4.500 ден.

Службен весник на Република Македонија
бул. „Партизански одреди“ 29, 1.Ц. Буњаковец
тел. +389 2 298 860, 298 769
факс: +389 2 112 267

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.